

Службен весник

на Република Македонија

Број 19

29 јануари 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
526. Указ бр. 159 од Претседателот на Република Македонија.....	4	531. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за патен коридор 8-автопат Деве Баир-Кафасан-патна делница Подвис-Пресека.....	32
527. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-автопат Деве Баир – Кафасан-патна делница Кичево – Подвис општина Кичево.....	5	532. Одлука за измена на Статутот на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи АГРИ ЛЕНД АД Скопје	37
528. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 автопат Деве Баир-Кафасан патна делница Пресека-Песочани.....	9	533. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижни ствари.....	38
529. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-автопат Деве Баир-Кафасан – патна делница Требеништа - Подмоље - Охрид општина Дебарца и општина Охрид	12	534. Одлука за давање на согласност на Годишната инвестициона програма за 2014 година на ЛПВ „Лисиче“- Велес.....	38
530. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за автопатско решение за изградба на пат-европски коридор бр.8 Деве Баир-Кафасан делница Песочани – Требеништа.....	20	535. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на јавното претпријатие “Стрежево”- Битола....	39
		536. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие “Стрежево” – Битола.....	39
		537. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на Друштвото за производство трговија транспорт и услуги БОРОС ДОО-ЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот “Пчиња” с. Драгоманди, општина Старо Нагоричане.....	39

	Стр.		Стр.
538. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – туларска глина на Акционерското друштво оранжерии с. Хамзали Босилово на локалитетот “Петрино -Болно“, општина Ресен.....	40	552. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за проширување на дел од урбанистички план за село Челопек вон - г.р. општина Брвеница.....	48
539. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	40	553. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта КО Тумчевиште општина Гостивар.....	58
540. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацини со пропратни објекти КО Тетово вон г.р. општина Тетово.....	41	554. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на столбна трансформациона-СБТС 10(20)/0,4 kv, 50 kva во КО Три Води општина Струмица.....	58
541. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	41	555. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на В2-објекти од социјална заштита во КО Пепелиште општина Неготино....	58
542. Одлука за престанок на користење на недвиж на стварна Министерство за одбрана.....	42	556. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на содржини од спорт и рекреација во КО Нежилово општина Чашка.....	59
543. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на слепи на Република Македонија.....	42	557. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бунгалови КО Нежилово општина Чашка.....	59
544. Одлука за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување.....	43	558. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна Урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки содржини КО Долно Косоврасти, општина Дебар.....	59
545. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Агенција за поддршка на претприемништво.....	43	559. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Разловци општина Делчево.....	59
546. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје.....	46	560. Одлука за префрлање на средства за реконструкција на опожарен дел на Бигорски манастир „Св. Јован Крстител“ с. Ростуше.....	60
547. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца- детска градинка „Детско царство“ во Скопје.....	46	561. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	60
548. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на современата уметност – Скопје.....	47		
549. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со референтен број 2 со пропратни објекти КО Страгово и КО Ваташа општина Кавадарци.....	47		
550. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производство на печурки) КО Бадар општина Петровец.....	48		
551. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на сервис за моторни возила со придружни објекти на магистрален пат А-2(м-2) Куманово – Крива Паланка КО Мл. Нагоричане општина Старо Нагоричане.....	48		

Стр.	Стр.
562. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Казандол” општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавун” општина Валандово и општина Струмица и на минерална сировина – молибден, бакар, злато и сребро на локалитетот “Петрошница” општина Старо Нагоричане на Друштвото за експлоатација преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.....	60
563. Одлука за утврдување на начинот на определувањето на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на вода...	61
564. Одлука за давање согласност на Тригодишната инвестициона програма за период од 01.01.2013 година до 31.12.2015 година.....	62
565. Одлука за продажба на недвижна ствар објект во Стар Дојран викенд кука број 2.....	62
566. Одлука за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници	63
567. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на река Пена локација бр.407 КО Селце вон гр и КО Бродец општина Тетово.....	66
568. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	66
569. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2006 година	66
570. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2006 година	67
571. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2007 година	67
572. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2007 година	67
573. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2008 година	67
574. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2008 година	68
575. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2009 година	68
576. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2009 година	68
577. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2010 година	68
578. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2010 година	69
579. Решение за изменување на решението за именување на претседател, членови и заменици членови на Национално координативно тело за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија за 2009-2012 година..	69
580. Решение за највисоките износи на дневници за службени патувања и селидби во странство, трошоци што на органите на државната управата им се признаваат во тековни трошоци.....	69
581. Решение за именување членови на комисијата за лекови со АТС ознака С-лекови за кардиоваскуларен систем.....	81
582. Програма за основни геолошки истражувања за 2014 година.....	81
583. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2014 година.....	81
584. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2014 година ..	82
585. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурени за 2014 година.....	87
586. Програма за трансплатација во Република Македонија 2014 година	87
587. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2014 година	91
588. Програма за изменување на Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2013 – 2014 година.....	91

	Стр.		Стр.
589. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2014 година.....	92	595. Правилник за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитување, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца.....	176
590. Исправка на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година.....	94	596. Одлука за избор на судии и поротници на Основен суд Дебар.....	176
591. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година.	160	597. Одлука за избор на судии на Основниот суд Скопје 1 Скопје.....	177
592. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар.....	160	598. Листа за дополнување на Листата на категоризирани спортисти -спортска надеж.....	177
593. Правилник за начинот и областите за вршењето на самовалуацијата на основните училишта.....	166	599. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги....	177
594. Правилник за начинот на верификација на основното училиште и формата, содржината, како и начинот на водење на Централен регистар и општински регистар на Основни училишта.....	166	600. Оглас за избор на четири јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.....	191

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

526.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I

Г. Кире Илиоски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Меѓународните организации, со седиште во Виена.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 159
29 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

527.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТЕН КОРИДОР 8-АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР – КАФАСАН-ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО – ПОДВИС ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир – Кафасан-Патна делница Кичево – Подвис општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 329735м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Висано место	Катастарска култура	Катастарска класа
6083 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	пасиште	4
6118 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	пасиште	4
6119 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	лозје	7
6120/1 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	нива	6
6120/2 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	пасиште	4
5071 /2 дел	Кичево вон гр.	Крушино	пасиште	4
6100 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	нива	6
5077/5	Кичево вон гр.	Бутоски костени	пасиште	4
6084 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	пасиште	4
6080/2 дел	Кичево вон гр.	Бутоски костени	пасиште	4
6080/1 дел	Кичево вон гр.	Бутоски костени	пасиште	4
6087 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	овопштарник	4
6088 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	лозје	5
6089 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	овопштарник	4
6091 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	лозје	4
6157 дел	Кичево вон гр.	Чауно трло	пасиште	5
6117 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	пасиште	5
6081 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	ливада	6
6082 дел	Кичево вон гр.	Ивани дол	пасиште	4
6151/1 дел	Кичево 9	Чауно трло	нива	8
6151/2 дел	Кичево 9	Чауно трло	нива	8
6151/4 дел	Кичево 9	Чауно трло	нива	8
6151/5 дел	Кичево 9	Чауно трло	нива	8
6151/6 дел	Кичево 9	Чауно трло	нива	8
6149/1 дел	Кичево 9	Чауно трло	пасиште	5
6149/2 дел	Кичево 9	Чауно трло	пасиште	5
6152 дел	Кичево 9	Чауно трло	пасиште	4
6159/2 дел	Кичево 9	Кауно трло	пасиште	5
6159/1 дел	Кичево 9	Кауно трло	пасиште	4
6159/10 дел	Кичево 9	Чауно трло	пасиште	4
5923/35	Кичево 9	Ивани Дол	нива	7
5923/6 дел	Кичево 9	Ивани Дол	нива	7
6111 дел	Кичево 9	Ивани дол	овопштарник	5
6099 дел	Кичево 9	Ивани дол	ливада	5
5034/1 дел	Кичево 9	Боровник	пасиште	4

5034/2 дел	Кичево 9	Боровник	пасиште	4
994 дел	Другово	Дренчиште	нива	6
999 дел	Другово	Дренчиште	нива	6
1003 дел	Другово	Дренчиште	овоштарник	5
1104 дел	Другово	Деспот.нива	пасиште	4
1100/1	Другово	Дренчиште	пасиште	4
1105	Другово	Кодра	пасиште	4
751 дел	Другово	Горица	пасиште	5
1106/2 дел	Другово	Леска	пасиште	4
1102 дел	Другово	Дренчиште	пасиште	4
1108 дел	Другово	Дренчиште	пасиште	5
1106/1 дел	Другово	Требеница	пасиште	4
207 дел	Другово	Село	нива	7
705 дел	Другово	Горно другово	пасиште	5
742/3	Другово	Ливаѓе	пасиште	4
752/1 дел	Другово	Кодра магаре	пасиште	5
754 дел	Другово	Горица	пасиште	4
997/2 дел	Другово	Дренчиште	пасиште	6
973/1 дел	Другово	Кодра	пасиште	7
198 дел	Другово	Ограѓе	нива	7
199дел	Другово	Ограѓе	пасиште	4
712 дел	Другово	Горно другово	пасиште	4
713 дел	Другово	Ливаѓе	пасиште	4
740 дел	Другово	Ливаѓе	пасиште	5
1144/2 дел	Другово	Десп.нива	пасиште	4
1144/1 дел	Другово	Десп.нива	пасиште	4
739 дел	Другово	Ливаѓе	пасиште	5
397/1 дел	Другово	Село	нива	6
1001 дел	Другово	Дренчишта	нива	6
1002 дел	Другово	Дренчишта	овоштарник	5
1004 дел	Другово	Дренчишта	нива	5
998 дел	Другово	Дренчишта	нива	6
1100/3 дел	Другово	Дренчиште	пасиште	4
1097/4 дел	Другово	Дренчиште	пасиште	5
1097/2 дел	Другово	Дренчиште	пасиште	5
1097/3 дел	Другово	Дренчиште	пасиште	5
234/1 дел	Другово	Село	нива	7

2188 дел	Добреноец	Рибарица	нива	2
2153 дел	Добреноец	Рамска лака	пасиште	4
2156 дел	Добреноец	Рамска лака	пасиште	4
2261 дел	Добреноец	Скала	пасиште	5
2262 дел	Добреноец	Скала	пасиште	6
2263 дел	Добреноец	Скала	пасиште	6
2183 дел	Добреноец	Рибарица	нива	4
2187/1 дел	Добреноец	Рибарица	нива	4
2255 дел	Добреноец	Рупа	пасиште	4
2260 дел	Добреноец	Рупа	пасиште	4
2184 дел	Добреноец	Рибарица	пасиште	4
2185 дел	Добреноец	Рибарица	нива	6
2158 дел	Добреноец	Ромска лака	пасиште	4
2186 дел	Добреноец	Рибарица	нива	4
10 дел	Подвис	Присој	пасиште	4
1 дел	Подвис	Присој	пасиште	4
7 дел	Подвис	Присој	пасиште	5
1550 дел	Лавчани	Гугол	пасиште	6
1586 дел	Лавчани	Јасенон	пасиште	7
1341 дел	Лавчани	Лукоричка ре	нива	6
1339 дел	Лавчани	Лукоричка ре	нива	6
1374 дел	Лавчани	Елпне	пасиште	6
1588 дел	Лавчани	Острикана	пасиште	7
1340 дел	Лавчани	Лукоечка река	нива	6
1375 дел	Лавчани	Елпне	пасиште	6
1581 дел	Лавчани	Јасика	нива	6
1582 дел	Лавчани	Јасика	пасиште	6
1200 дел	Лавчани	Јасенон	пасиште	7
1357/1	Лавчани	Лозиште	пасиште	4
1365 дел	Лавчани	Елпне	пасиште	5
1537 дел	Лавчани	Ножон	пасиште	8
1540 дел	Лавчани	Пчелин	пасиште	5
1549 дел	Лавчани	Опалпне	пасиште	5
1554 дел	Лавчани	Елпне	пасиште	5
1556 дел	Лавчани	Елпне	пасиште	7
1187 дел	Лавчани	Лукоечка река	пасиште	5
1199/1 дел	Лавчани	Пчелин	пасиште	8

1199/2 дел	Лавчани	Пчелин	пасиште	7
1201/1	Лавчани	Пчелин	пасиште	7
1553 дел	Лавчани	Елине	пасиште	6
1359 дел	Лавчани	Лозиште	пасиште	4
1338 дел	Лавчани	Лукочка река	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1380600м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-927/1
29 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

528.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТЕН КОРИДОР 8 АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР-КАФАСАН ПАТНА ДЕЛНИЦА ПРЕСЕКА-ПЕСОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 Автопат Деве Баир-Кафасан патна делница Пресека-Песочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 126060м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Парцела бр.	Катастарска Општина	Викано Место	Катастарска Култура	Катастарска Класа
77	Сливово	Ала Чука	нива	8
71	Сливово	Папрадиште	нива	7
72 дел	Сливово	Папрадиште	нива	7
2811 дел	Сливово	Извор	нива	6
2812 дел	Сливово	Извор	нива	7
260/1 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
1/2 дел	Ново Село	Чариште	пасиште	6
1/3 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
1/4 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
1/5 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
266/1 дел	Ново Село	Чариште	нива	8
494/5 дел	Ново Село	Чариште	нива	7
3278/3 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	6
3247/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	ливада	4
3246/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	ливада	4
3244/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	ливада	4
3240 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	5
3240 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	5
3239/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	5
3238 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	5
3242/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	4
3236/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	5
3199/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	5
3198/2 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	5
3242 дел	Врбјани	Групчев Дол	нива	4
3197 дел	Врбјани	Црн Врв	нива	5
3181 дел	Врбјани	Црн Врв	нива	6
3245 дел	Врбјани	Групчев Дол	ливада	4
65 дел	Песочан	Манастирите	нива	6
70 дел	Песочан	Манастирите	нива	6
74 дел	Песочан	Манастирите	нива	5
159 дел	Песочан	Васко	нива	7
164 дел	Песочан	Кара Орман	нива	6
975 дел	Песочан	Калдрма	нива	6
67/2 дел	Песочан	Манастиришта	нива	6
69/2 дел	Песочан	Манастиришта	нива	6
71/2 дел	Песочан	Манастиришта	нива	5
171 дел	Издеглавје	Чартојца	пасиште	4
14	Издеглавје	Чартојца	нива	6
162 дел	Издеглавје	Брежанца	нива	7
192 дел	Издеглавје	Васково	нива	7
150 дел	Издеглавје	Чартојца	пасиште	7
176 дел	Издеглавје	Чартојца	нива	6
178 дел	Издеглавје	Дрен	нива	6
180 дел	Издеглавје	Чартојца	нива	6
179 дел	Издеглавје	Чартојца	нива	6
180 дел	Издеглавје	Чартојца	нива	6
173 дел	Издеглавје	Чартојца	нива	7

177	Издеглавје	Чартојца	нива	6
207 дел	Издеглавје	Джановец	нива	6
1606 дел	Арбиново	Чертонце	нива	6
1604 дел	Арбиново	Чертанце	пасиште	5
1607 дел	Арбиново	Чертојце	нива	6
1603 дел	Арбиново	Чертојце	нива	6
1600 дел	Арбиново	Чертанце	нива	6
1599	Арбиново	Чертојце	нива	6
1597	Арбиново	Чертојце	нива	6
1595 дел	Арбиново	Чертојце	нива	6
1610 дел	Арбиново	Чертојце	нива	4
1598 дел	Арбиново	Чертанце	нива	7
1591 дел	Арбиново	Чертојце	нива	7
1580 дел	Арбиново	Чертојце	нива	7
1582/6 дел	Арбиново	Напески	нива	6
1582/7 дел	Арбиново	Напески	нива	6
1582/8 дел	Арбиново	Напески	нива	6
1582/9 дел	Арбиново	Напески	нива	6
1584/5 дел	Арбиново	Напески	нива	7
1548/10 дел	Арбиново	Цер	нива	7
1513/3 дел	Арбиново	Цер	нива	6
1513/4 дел	Арбиново	Цер	нива	6
1510/5 дел	Арбиново	Цер	нива	6
1510/6 дел	Арбиново	Цер	нива	6
1584/11 дел	Арбиново	Напески	нива	7
1511/1 дел	Арбиново	Напески	нива	7
1516/2 дел	Арбиново	Цер	нива	7
1514/3 дел	Арбиново	Цер	пасиште	5
1514/3 дел	Арбиново	Цер	нива	7
1519/1 дел	Арбиново	Зајаче Поле	нива	6
1519/2 дел	Арбиново	Зајаче Поле	нива	6
642/1 дел	Арбиново	Зајчо Поле	нива	6
665/1 дел	Арбиново	Напески	нива	6
645/1 дел	Арбиново	Напески	паси	5
644 дел	Арбиново	Зајре	нива	7
649/1 дел	Арбиново	Напески	нива	7
648/1 дел	Арбиново	Напески	нива	6
646/1 дел	Арбиново	Напески	нива	5
667/1 дел	Арбиново	Напески	нива	6
667/2 дел	Арбиново	Напески	нива	6
667 дел	Арбиново	Напески	нива	6
668 дел	Арбиново	Напески	нива	6
669 дел	Арбиново	Напески	нива	6
623 дел	Арбиново	Говедарци	нива	5
622 дел	Арбиново	Говедарци	нива	5
384 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
385	Арбиново	Чешма	ливада	4
620 дел	Арбиново	Говедарци	нива	5
619	Арбиново	Говедарци	нива	5
617 дел	Арбиново	Говедарци	пасиште	5
615 дел	Арбиново	Говедарци	нива	5
324 дел	Арбиново	Тумба	нива	5
513 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
512 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
511/2 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
511/1 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
510/1 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
508/1	Арбиново	Чешма	нива	4
507	Арбиново	Чешма	нива	4
506	Арбиново	Чешма	нива	4
505	Арбиново	Чешма	нива	4
379 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
380	Арбиново	Чешма	нива	5
383 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
386 дел	Арбиново	Чешма	лива	4
390 дел	Арбиново	Чешма	лива	5
392 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
399 дел	Арбиново	Чешма	лива	4
395/1 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
404 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
395/2 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
396 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
397 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
398/1	Арбиново	Чешма	нива	4
398/2	Арбиново	Чешма	нива	4
402/3 дел	Арбиново	Чешма	ливада	4

404 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
405 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
406 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
407 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
408 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
409 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
410 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
416 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
413 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
412 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
418 дел	Арбиново	Чешма	нива	5
260 дел	Арбиново	Диви	ливада	4
258 дел	Арбиново	Диви	ливада	4
257/1 дел	Арбиново	Диви	ливада	4
257/2 дел	Арбиново	Диви	ливада	4
256/1 дел	Арбиново	Диви	ливада	4
256/2 дел	Арбиново	Диви	ливада	4
421 дел	Арбиново	Чешма	нива	6
179 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	5
180 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	5
183 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	4
184 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	4
137 дел	Арбиново	Козјалак	нива	5
20 дел	Арбиново	Козјалак	нива	5
190/2 дел	Арбиново	Говедарница	нива	6
189/1	Арбиново	Годиска Река	нива	6
189/2	Арбиново	Годиска Река	нива	6
187/2 дел	Арбиново	Говедарница	нива	4
177 дел	Арбиново	Козјалак	нива	5
191 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	6
185 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	4
186 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	4
188 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	5
191 дел	Арбиново	Годиска Река	нива	6
275 дел	Арбиново	Тумба	нива	5
276 дел	Арбиново	Тумба	нива	5
304 дел	Арбиново	Тумба	нива	5
312 дел	Арбиново	Тумба	нива	5
1607 дел	Арбиново	Чертојце	нива	6
1601 дел	Арбиново	Чертојце	нива	6
643 дел	Арбиново	Зајаче Поле	нива	6
1581 дел	Арбиново	Чертојце	нива	6
621 дел	Арбиново	Мровец	нива	5
325 дел	Арбиново	Тумба	нива	5
391 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
641 дел	Арбиново	Зајаче Поле	нива	6
394 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
401 дел	Арбиново	Чешма	ливада	3
403 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
411 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
419 дел	Арбиново	Диви	нива	4
261 дел	Арбиново	Диви	нива	4
178 дел	Арбиново	Козјалак	нива	5
382 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
381 дел	Арбиново	Чешма	нива	4
21 дел	Арбиново	Козјалак	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1410800м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-946/1
29 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

529.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТЕН
КОРИДОР 8-АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР-КАФАСАН – ПАТНА ДЕЛНИЦА ТРЕБЕНИШТА-ПОДМОЉЕ
-ОХРИД ОПШТИНА ДЕБАРЦА И ОПШТИНА ОХРИД**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Кафасан – патна делница Требеништа-Подмоље-Охрид, општина Дебарца и општина Охрид.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 185572м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
486/1-дел	Долно Лакочереј-вон	Габавци	пнз-други природно неплодни земјишта	0
486/2-дел	Долно Лакочереј-вон	Габавци	пнз-други природно неплодни земјишта	0
4872/1-дел	Долно Лакочереј-вон	Габавци	пасиште	3
25/1-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
25/2-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
26/1-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
26/5-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
26/2-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
26/6-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
27/1-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
27/2-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
28-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
29/2-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
29/1-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
30/1-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
71/4-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
75/2-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
75/1-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
76/9	Горенци	Церо Ливада	лозје	2
76/1-дел	Горенци	Церо Ливада	лозје	2
76/4-дел	Горенци	Церо Ливада	лозје	2
77/8-дел	Горенци	Церо Ливада	лозје	3
456/11-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
474-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
475	Горенци	Церо Ливада	нива	5
476	Горенци	Церо Ливада	нива	5
477/1-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
477/2-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
477/6	Горенци	Церо Ливада	нива	5
477/8	Горенци	Церо Ливада	нива	5
479-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
480-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
481-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
483-дел	Горенци	Вргулка	лозје	3
483	Горенци	Вргулка	нива	4
484/3-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	5
484/1-дел	Горенци	Церо Ливада	лозје	2
94/2-дел	Горенци	Вргулка	нива	5
94/3-дел	Горенци	Вргулка	нива	5
96	Горенци	Вргулка	нива	5
505/1-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
505/2-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
506/2-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
506/1-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
508/1-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
509-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
509-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
510/1-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
510/3-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
512/19-дел	Горенци	Оровничка ливада	лозје	2
512/9-дел	Горенци	Оровничка ливада	лозје	2
512/1-дел	Горенци	Оровничка ливада	нива	5
535-дел	Горенци	Долни ливаде	нива	5
538-дел	Горенци	Долни ливади	нива	5
740/1-дел	Горенци	Лескоец	лозје	2
740/3-дел	Горенци	Лескоец	лозје	2
740/2-дел	Горенци	Лескоец	лозје	2
740/4-дел	Горенци	Лескоец	лозје	2
716-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	2
711-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	5
710-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	5
828-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	5
742-дел	Горенци	Лескојца	нива	6

728-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	2
515-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	2
514-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	2
513-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	2
744-дел	Горенци	Лескојца	нива	3
833-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	6
708-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	3
712-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	5
831-дел	Горенци	Лескојца	нива	6
705-дел	Горенци	Долни ливади	лозје	3
709-дел	Горенци	Долни ливади	лозје	3
711-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	2
713-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	5
713-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	5
723-дел	Горенци	Оровнички ливади	нива	5
736-дел	Горенци	Лескојца	лозје	3
739-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
741-дел	Горенци	Долни ливади	лозје	2
76-дел	Горенци	Церо Ливада	нива	6
73-дел	Горенци	Царева ливада	нива	2
95/1-дел	Горенци	Вртулка	нива	5
95/5-дел	Горенци	Вртулка	нива	5
486-дел	Горенци	Вртулка	нива	5
504-дел	Горенци	Крив пат	нива	4
503-дел	Горенци	Криб пат	нива	4
745-дел	Горенци	Лескоец	нива	3
737-дел	Горенци	Лескојца	лозје	3
471-дел	Горенци	Царо ливада	нива	5
469-дел	Горенци	Царо ливада	нива	5
472-дел	Горенци	Царо ливада	нива	5
743-дел	Горенци	Долни ливади	лозје	2
741/1-дел	Горенци	Долни ливади	ливaда	2
741/2-дел	Горенци	Долни ливади	нива	6
739-дел	Горенци	Лескојца	овош.	4
473-дел	Горенци	Вара ливада	нива	5
802-дел	Горенци	Лескоец	лозје	2
829-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
804-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
805/1-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
805/2-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
830-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
805/3-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
805/4-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
807/2-дел	Горенци	Горенци	лозје	2
808-дел	Горенци	Горенци	лозје	2
807/1-дел	Горенци	Горенци	лозје	2
802-дел	Горенци	Горенци	лозје	2
827-дел	Горенци	Оровнички ливади	лозје	2
832-дел	Горенци	Лескојца	нива	6
789-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
788-дел	Горенци	Лескојца	лозје	2
96-дел	Горенци	Вртулка	нива	5
71/1-дел	Горенци	Церо ливада	нива	2
71/3-дел	Горенци	Церо ливада	нива	6
71/5-дел	Горенци	Церо ливада	нива	6
71/2-дел	Горенци	Церо ливада	лозје	2
71/4-дел	Горенци	Церо ливада	лозје	2
2505/2-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
969/2-дел	Охрид 4	Абарацица	нива	4
956/1-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
2487/7-дел	Охрид 4	Чекoштина	пасиште	5
2487/7-дел	Охрид 4	Чекoштина	пасиште	5
2494/1-дел	Охрид 4	Амбарацица	нива	4
957/3-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
957/2-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
2502/2	Охрид 4	Патерица	нива	4
944/2	Охрид 4	Патерица	нива	3
2510/1-дел	Охрид 4	Патерица	нива	3

942/2	Охрид 4	Габавци	нива	4
949/1-дел	Охрид 4	Габавци	нива	3
2610/3-дел	Охрид 4	Патерица	нива	2
2661/1-дел	Охрид 4	Чekoшчина	пасиште	5
2509	Охрид 4	Патерица	пасиште	2
969/1-дел	Охрид 4	Амбараџица	нива	3
942/3	Охрид 4	Патерица	нива	4
836/1-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
830/1-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
830/4-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
942/4	Охрид 4	Патерица	нива	4
2610/8	Охрид 4	Патерица	нива	2
962/2	Охрид 4	Патерица	пасиште	2
943	Охрид 4	Патерица	нива	3
963/2	Охрид 4	Патерица	пасиште	2
2504/14	Охрид 4	Амарџија	градина	3
947/2	Охрид 4	Патерица	нива	3
954/2	Охрид 4	Патерица	овоштарник	3
2610/9	Охрид 4	Патерица	нива	2
2610/10	Охрид 4	Патерица	нива	2
2504/15	Охрид 4	Амбараџица	градина	3
945/2	Охрид 4	Патерица	нива	3
949/7	Охрид 4	Патерица	нива	3
955/2	Охрид 4	Патерица	нива	4
2609/17	Охрид 4	Патерица	овоштарник	2
827/1-дел	Охрид 4	Патерица	нива	4
937/2	Охрид 4	Патерица	лозје	2
828/2	Охрид 4	Патерица	нива	4
2603/3	Охрид 4	Патерица	овоштарник	1
2506/3	Охрид 4	Патерица	нива	2
826/2	Охрид 4	Патерица	пасиште	1
826/3	Охрид 4	Патерица	пасиште	1
888/2	Охрид 4	Патерица	овоштарник	3
887/5	Охрид 4	Патерица	нива	3
886/4	Охрид 4	Патерица	градина	3
838/2	Охрид 4	Патерица	градина	3
838/3	Охрид 4	Патерица	градина	3
831/2	Охрид 4	Патерица	овоштарник	4
940/2	Охрид 4	Патерица	нива	4
830/2	Охрид 4	Патерица	нива	4
2610/11	Охрид 4	Патерица	нива	2
414/2	Охрид 4	Патерица	нива	6
2661/5	Охрид 4	Чекашџине	пасиште	3
4149/2	Охрид 4	Патерица	пасиште	2
966/8	Охрид 4	Амбараџица	нива	3
950/2	Охрид 4	Патерица	нива	3
837/1-дел	Охрид 4	Патерица	градина	3
2508/2	Охрид 4	Патерица	нива	3
948/2	Охрид 4	Патерица	градина	3
2603/8-дел	Охрид 4	Патерица	овоштарник	1
945/2	Охрид 4	Патерица	нива	3
825/2	Охрид 4	Патерица	пасиште	1
2603/34	Охрид 4	Патерица	овоштарник	1
2603/33	Охрид 4	Патерица	овоштарник	1
2603/32	Охрид 4	Патерица	овоштарник	1
941/2	Охрид 4	Патерица	нива	4
957/7	Охрид 4	Патерица	нива	4
837/4	Охрид 4	Патерица	градина	3
836/2	Охрид 4	Патерица	нива	4
942/1	Охрид 4	Патерица	нива	4
887/4	Охрид 4	Патерица	нива	3
2505	Охрид 4	Амбараџица	нива	4
949/6	Охрид 4	Патерица	нива	3
2506/14	Охрид 4	Патерица	нива	2
2506/7-дел	Охрид 4	Патерица	нива	2
932/2	Охрид 4	Патерица	нива	3
829/2	Охрид 4	Патерица	овоштарник	4
935/1	Охрид 4	Патерица	пасиште	2

2528/1-дел	Охрид 4	Патерица	нива	3
2609/16	Охрид 4	Патерица	овоштарник	2
2609/18	Охрид 4	Патерица	овоштарник	2
961/2-дел	Охрид 4	Патерица	лозје	2
375/5-дел	Оровник	Лескојец	нива	6
379/2-дел	Оровник	Лескојец	нива	6
379/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
379/3-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
407/2-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
902/1-дел	Оровник	Станица	пасиште	5
876/4-дел	Оровник	Станица Подмолје	ливада	4
873/7-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
873/11-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
428/3-дел	Оровник	Черешни	нива	4
425/3-дел	Оровник	Черешија	нива	4
724/100-дел	Оровник	Село	нива	5
969/1-дел	Оровник	Подмолје	овоштарник	2
1047/3-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1047/7-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
332/4-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
329/3-дел	Оровник	Морено	нива	6
330/2-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
330/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
331/3-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
331/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
332/2-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
323/1-дел	Оровник	Морено	нива	7
367/3-дел	Оровник	Лескоец	лозје	3
367/5-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
367/6	Оровник	Лескоец	нива	6
368/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
322/2-дел	Оровник	Јонче Песко	овошт.	3
321/5-дел	Оровник	Јончо Песко	нива	6
321/6	Оровник	Јончо Песко	нива	6
354/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
369/3-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
369/4-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
372/1-дел	Оровник	Јанче	нива	6
373/1-дел	Оровник	Лескојец	нива	6
390/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
357/1-дел	Оровник	Лескојец	лозје	3
356/1-дел	Оровник	Лескојец	нива	7
391/3-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
391/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
391/2-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
320/1-дел	Оровник	Лескоец	овоштарник	3
320/2-дел	Оровник	Лескоец	овоштарник	3
370/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
371/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
376/3-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
375/2-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
377/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
377/5-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
378/1-дел	Оровник	Леск-ец	нива	6
378/5-дел	Оровник	Леск-ец	нива	6
13	Оровник	Лескоец	нива	6
13	Оровник	Лескоец	лозје	6
379-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
407/3-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
315/1-дел	Оровник	Јонче Песка	нива	6
314/1-дел	Оровник	Јанча Песка	нива	5
313/1-дел	Оровник	Јанче Песка	нива	3
311/1-дел	Оровник	Јанче Песка	нива	3
312/1-дел	Оровник	Јонче Песка	нива	4
312/2-дел	Оровник	Јонче Песка	нива	4
310/1-дел	Оровник	Јанче Песка	овоштарник	3
309/1-дел	Оровник	Јанче Песка	овоштарник	3
308/1-дел	Оровник	Ливада	нива	4

307/1-дел	Оровник	Јонче Песка	нива	4
306/1-дел	Оровник	Јонче Песка	нива	4
534/1-дел	Оровник	Черешна	нива	5
535/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
533/1-дел	Оровник	Пески	нива	5
532/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
531/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
530/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
529/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
528/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
528/2-дел	Оровник	Черешни	нива	5
527/2-дел	Оровник	Черешни	нива	5
527/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
527/3-дел	Оровник	Черешни	нива	5
526/1-дел	Оровник	Селски пат	нива	5
526/2-дел	Оровник	Селски пат	нива	5
429/1-дел	Оровник	Пески	нива	5
430/1-дел	Оровник	Селски пат	нива	5
432/2-дел	Оровник	Селски пат	нива	5
432/1-дел	Оровник	Селски пат	нива	5
431/1-дел	Оровник	Мали ливади	нива	5
900/1-дел	Оровник	Стан. Подмолје	лозје	3
433/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
435/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
436/2-дел	Оровник	Черешни	нива	5
436/2-дел	Оровник	Черешни	нива	5
437/1-дел	Оровник	Черешни	нива	5
705/1-дел	Оровник	Струшки пат	нива	5
704/1-дел	Оровник	Широки разор	нива	5
703/1-дел	Оровник	Широки разор	нива	5
703/2-дел	Оровник	Широки разор	нива	5
703/3-дел	Оровник	Широки разор	нива	5
701/1-дел	Оровник	Широки разор	пасиште	3
701/1-дел	Оровник	Широки разор	пнз-други природно неплодни земјишта	0
894/1-дел	Оровник	Станица	пасиште	5
895/20-дел	Оровник	Станица Подмолје	овоштарник	3
895/10-дел	Оровник	Станица Подмолје	овоштарник	3
896/1-дел	Оровник	Подмолјски Осои	лозје	4
838/2-дел	Оровник	СтаницаПодмолје	лозје	2
838/4-дел	Оровник	СтаницаПодмолје	лозје	2
898/1-дел	Оровник	Станица	лозје	3
898/1-дел	Оровник	Станица	пнз-други природно неплодни земјишта	0
899/1-дел	Оровник	Станица Подмолје	лозје	3
899/1-дел	Оровник	Станица Подмолје	лозје	3
901/1-дел	Оровник	Станица	лозје	3
881/1-дел	Оровник	Станица	нива	6
879/1-дел	Оровник	Станица	ливада	4
880/1-дел	Оровник	Станица	ливада	4
880/2-дел	Оровник	Станица	ливада	4
877/1-дел	Оровник	Станица	нива	6
877/2-дел	Оровник	Станица	нива	6
876/1-дел	Оровник	Станица Подмолје	ливада	4
876/2-дел	Оровник	Станица Подмолје	ливада	4
874/1-дел	Оровник	Станица	ливада	4
874/2-дел	Оровник	Станица	ливада	4
873/9-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
873/3-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
873/5-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
872/3-дел	Оровник	Станица	ливада	4
872/1-дел	Оровник	Станица	ливада	4
873/1-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
873/2-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
873/4-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
867/3-дел	Оровник	Станица Подмо	ливада	4
867/1-дел	Оровник	Станица Подмо	ливада	4
867/8-дел	Оровник	Станица Подмо	ливада	4

868/1-дел	Оровник	Станица	ливада	4
868/2-дел	Оровник	Станица	ливада	4
914/10-дел	Оровник	Станица	лозје	3
914/8-дел	Оровник	Станица	лозје	3
914/9-дел	Оровник	Станица	лозје	3
920/10-дел	Оровник	Помосли Ореј	лозје	3
920/12-дел	Оровник	Помосли Ореј	лозје	3
920/3-дел	Оровник	Широки разор	нива	6
920/11-дел	Оровник	Широки разор	нива	6
919/2-дел	Оровник	Широки разор	лозје	2
919/3-дел	Оровник	Широки разор	лозје	2
919/4-дел	Оровник	Широки разор	лозје	2
918/2-дел	Оровник	Станица	лозје	2
918/1-дел	Оровник	Станица	лозје	2
918/4-дел	Оровник	Станица	лозје	2
406/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	5
405/2-дел	Оровник	Ливада	нива	6
405/1-дел	Оровник	Ливада	нива	6
404/1-дел	Оровник	Умолиште	нива	5
917/4-дел	Оровник	Подмолје	лозје	3
426/3	Оровник	Село	нива	4
724/2-дел	Оровник	Село	нива	5
407/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
407/4-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
408/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	5
403/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	5
399/2-дел	Оровник	Лескојец	нива	5
399/1-дел	Оровник	Лескојец	нива	5
411/1-дел	Оровник	Черешна	нива	4
134/1-дел	Оровник	Черешна	овоштарник	2
706/2-дел	Оровник	Ограѓе	нива	4
706/3-дел	Оровник	Ограѓе	нива	4
723/1-дел	Оровник	Широки разор	нива	5
912/1-дел	Оровник	Станица	нива	5
911/4-дел	Оровник	Станица Подмолје	лозје	3
913/2-дел	Оровник	Подмолјски ореи	лозје	3
908/12-дел	Оровник	Подмолјски ореи	нива	5
908/11-дел	Оровник	Подмолјски ореи	нива	5
908/18-дел	Оровник	Подмолјски ореи	нива	5
908/10-дел	Оровник	Подмолјски ореи	нива	5
908/9-дел	Оровник	Подмолјски ореи	нива	5
907/1-дел	Оровник	Станица	лозје	3
917/1-дел	Оровник	Подмолје	лозје	3
917/5-дел	Оровник	Подмолје	лозје	3
409/1-дел	Оровник	Лескоец	нива	5
967/3-дел	Оровник	Подмолје	овоштарник	3
413/1-дел	Оровник	Черешна	нива	5
981/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	4
1021/4-дел	Оровник	Подмолје	нива	6
1024/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	4
966/2-дел	Оровник	Подмолје	овоштарник	3
965/2-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
965/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
964/1-дел	Оровник	Подмолје	градина	2
1038/4-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1038/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1039/2-дел	Оровник	Падина	нива	5
1039/3-дел	Оровник	Падина	нива	5
1055/2-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1055/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1056/1-дел	Оровник	Подмолје	овош.	4
1058/1-дел	Оровник	Блато	нива	4
1058/2-дел	Оровник	Блато	нива	4
1109/1-дел	Оровник	Блато	нива	5
1110/1-дел	Оровник	Блато	нива	5
1111/1-дел	Оровник	Блато	градина	3
1111/1-дел	Оровник	Блато	овоштарник	3
1144/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5

1143/1-дел	Оровник	Блато	нива	5
1142/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1143/2-дел	Оровник	Блато	нива	5
1143/3-дел	Оровник	Блато	нива	5
1047/2-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1047/4-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1047/5-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1049/1-дел	Оровник	Падина	нива	5
971/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	4
912/11	Оровник	Подмолје	нива	5
1137/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1141/1-дел	Оровник	Одмолје	нива	5
1138/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1140/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1134/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1134/1-дел	Оровник	Подмолје	пасиште	7
915/1-дел	Оровник	Станица	нива	5
913/1-дел	Оровник	Подмолјски ореи	лозје	3
912/5-дел	Оровник	Станица	нива	5
910/1-дел	Оровник	Село	лозје	3
909/7-дел	Оровник	Подмолје	нива	6
909/7-дел	Оровник	Подмолје	нива	6
972/1-дел	Оровник	Подмолје	пасиште	4
882/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	6
967/3-дел	Оровник	Подмолје	овоштарник	3
1128/1-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	4
1131/2-дел	Оровник	Сува чешма	лозје	3
1139/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1133/1-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
1132/1-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
1131/1-дел	Оровник	Сува чешма	нива	5
1129/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	4
1127/7-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
362/4-дел	Оровник	Лескоец	нива	6
1127/6-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
1127/3-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
1127/2-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
358/1-дел	Оровник	Сува Чешма	лозје	3
359/1-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	7
360/1-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	7
417/1-дел	Оровник	Ограда	нива	4
1124/3-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
362/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	4
1129/3-дел	Оровник	Подмолје	нива	4
1139/1-дел	Оровник	Подмолје	нива	5
1129/2-дел	Оровник	Подмолје	нива	4
1168/2-дел	Оровник	Блато	овоштарник	2
1171/1-дел	Оровник	Блато	нива	4
1172/1-дел	Оровник	Блато	лозје	3
1121/1-дел	Оровник	Св.Размо	лозје	3
1121/2-дел	Оровник	Св.Размо	лозје	3
1125/1-дел	Оровник	СВ Размо	нива	5
1126/1-дел	Оровник	Сува Чешма	лозје	3
1127/1-дел	Оровник	Св.Размо	овоштарник	2
1127/4-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
1127/7-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
1127/6-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
1127/3-дел	Оровник	Сува Чешма	нива	5
420/1-дел	Оровник	Черешни	нива	4
428/1-дел	Оровник	Черешни	нива	4
427/1-дел	Оровник	Село	нива	4
426/1-дел	Оровник	Село	нива	4
725	Оровник	Широки разор	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1015/1	Оровник	Подмолје	овоштарник	3
954/1-дел	Оровник	Подмолје	пасишта	6
1122/3	Оровник	Св. Еразмо	овошт.	3
1110/1-дел	Требеништа	Село	овоштарник	3

1473/4-дел	Требеништа	Зајмица	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1113/2-дел	Требеништа	Село	пасишта	6
1114/2-дел	Требеништа	Село	нива	5
1521/1дел	Требеништа	Село	градина	3
1117/1	Требеништа	Село	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1220/2	Требеништа	Село	пнз-други природно неплодни земјишта	0
2162/1-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1096/1-дел	Требеништа	Село	пасишта	4
1290/1-дел	Требеништа	Село	градина	3
1289-дел	Требеништа	Село	градина	3
1285-дел	Требеништа	Село	градина	3
1281/2-дел	Требеништа	Село	овоштарник	3
1280-дел	Требеништа	Село	овоштарник	3
1280-дел	Требеништа	Село	лозје	3
1093-дел	Требеништа	Село	нива	5
1094	Требеништа	Село	пасишта	4
1500	Требеништа	Село	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1499	Требеништа	Село	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1293	Требеништа	Село	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1292	Требеништа	Село	нива	6
1497	Требеништа	Село	нива	3
1501	Требеништа	Село	овоштарник	3
1303-дел	Требеништа	Село	овоштарник	2
1304-дел	Требеништа	Село	овоштарник	2
1472-дел	Требеништа	Зајмица	овоштарник	3
1471-дел	Требеништа	Зајмица	овоштарник	3
1470-дел	Требеништа	Зајмица	нива	6
1462/1	Требеништа	Зајмица	овоштарник	4
1462/2	Требеништа	Зајмица	нива	6
1460-дел	Требеништа	Зајмица	нива	3
1430/1-дел	Требеништа	Зајмица	нива	3
1452/1-дел	Требеништа	Зајмица	лозје	3
1452-дел	Требеништа	Зајмица	нива	3
1451-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1450/2-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1450/4-дел	Требеништа	Зајмица	нива	6
1430/2-дел	Требеништа	Зајмица	лозје	3
1449-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1446/3-дел	Требеништа	Зајмица	ливада	5
1447-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1445/2-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1448/2-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1442-дел	Требеништа	Зајмица	ливада	5
1456-дел	Требеништа	Зајмица	нива	5
1438/3-дел	Требеништа	Зајмица	нива	6
1438/5-дел	Требеништа	Зајмица	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1214500м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-947/1
29 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

530.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА АВТОПАТСКО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТ-ЕВРОПСКИ КОРИДОР БР.8 ДЕВЕ БАИР-КАФАСАН ДЕЛНИЦА ПЕСОЧАНИ – ТРЕБЕНИШТА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за автопатско решение за изградба на Пат – Европски коридор бр.8 Деве Баир – Кафасан делница Песочани – Требеништа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 320657м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
267 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
270 дел	Ново Село	Чариште	нива	7
267 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
360 дел	Ново Село	Чариште	нива	7
295 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
294 дел	Ново Село	Чариште	нива	7
297 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
362/2	Ново Село	Чариште	нива	5
362/3 дел	Ново Село	Чариште	нива	7
299/3 дел	Ново Село	Чариште	нива	8
362/1 дел	Ново Село	Чариште	нива	5
362/1 дел	Ново Село	Чариште	нива	5
301 /2 дел	Ново Село	Чариште	нива	7
355/2	Ново Село	Чариште	нива	7
353/2	Ново Село	Чариште	нива	7
364 /2 дел	Ново Село	Чариште	нива	7
352/2	Ново Село	Чариште	нива	7
421 дел	Ново Село	Царево Полје	нива	5
351/2	Ново Село	Чариште	пасиште	6
348/2	Ново Село	Чариште	нива	6
347/2	Ново Село	Чариште	нива	6

346/2	Ново Село	Чариште	нива	6
345/4	Ново Село	Чариште	нива	6
358/2	Ново Село	Чариште	нива	7
345/3	Ново Село	Чариште	нива	6
344/2	Ново Село	Црешна	нива	6
343/2	Ново Село	Чариште	нива	3
404 дел	Ново Село	Лашите	нива	7
398	Ново Село	Лаиште	нива	7
399/1 дел	Ново Село	Лазиште	нива	7
399/2	Ново Село	Лазиште	нива	7
401 дел	Ново Село	Лашите	нива	7
420 дел	Ново Село	Царево Поле	нива	5
402 дел	Ново Село	Лаиште	нива	6
422 дел	Ново Село	Чариште	нива	6
58 дел	Климештани	Сатеска	нива	7
59	Климештани	Сатеска	нива	6
60	Климештани	Сатеска	нива	6
61 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
57	Климештани	Сатеска	нива	7
56 /2 дел	Климештани	Сатеска	нива	7
62/2 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
69/2 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
69/1 дел	Климештани	Сатеска	нива	7
69/3 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
70/1 дел	Климештани	Сатеска	нива	7
70/2 дел	Климештани	Сатеска	лозје	3
73	Климештани	Сатеска	нива	6
243/1 дел	Климештани	Сатеска	нива	5
243/2 дел	Климештани	Сатеска	нива	5
235	Климештани	Сатеска	нива	6
233/1 дел	Климештани	Сатеска	нива	7
233 /2 дел	Климештани	Сатеска	нива	7
237 дел	Климештани	Сатеска	нива	7
238	Климештани	Сатеска	нива	7
239	Климештани	Сатеска	нива	7
240 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
241 дел	Климештани	Сатеска	нива	6

242 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
249	Климештани	Сатеска	нива	6
250	Климештани	Сатеска	нива	6
248 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
247/1 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
247/2 дел	Климештани	Сатеска	нива	6
1 дел	Климештани	Краста	пнз-други природно неплодни земјишта	0
78 /1 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
78/5 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
79/2 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
80 дел	Ботун	Царо Поле	нива	7
81 дел	Ботун	Царо Поле	нива	7
83 дел	Ботун	Царо Поле	нива	7
84/1 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
84 /2 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
86/2 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
64 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
65 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
67	Ботун	Царо Поле	нива	5
68 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
69	Ботун	Царо Поле	нива	5
57/3 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
70 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
56 /2 дел	Ботун	Царо Поле	нива	4
56/1 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
55 дел	Ботун	Царо Поле	нива	4
71 дел	Ботун	Царо Поле	нива	4
54 дел	Ботун	Царо Поле	нива	4
151 дел	Ботун	Царо Поле	нива	6
151 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
149 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
148 дел	Ботун	Царо Поле	нива	5
150 дел	Ботун	Царо Поле	нива	7
152 дел	Ботун	Равње	пнз-други природно неплодни земјишта	0
154 дел	Ботун	Равње	нива	0
501 дел	Ботун	Равње	нива	7

490 дел	Ботун	Равње	пасиште	6
490 дел	Ботун	Равње	нива	7
492 дел	Ботун	Равње	нива	7
619 дел	Ботун	Равње	нива	7
620 дел	Ботун	Равње	нива	7
621 дел	Ботун	Равње	нива	7
1560 /1 дел	Ботун	Тупанец	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1560 /2дел	Ботун	Тупанец	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1559 дел	Ботун	Равно	нива	7
1557 дел	Ботун	Равње	нива	7
1542 дел	Ботун	Село	нива	7
1541 дел	Ботун	Равње	нива	7
1540 дел	Ботун	Равно	нива	7
1556 дел	Ботун	Равње	нива	7
1538 дел	Ботун	Равње	нива	7
1537 /2 дел	Ботун	Равна	нива	8
1537/1 дел	Ботун	Равна	нива	8
457 дел	Ботун	Кослишта	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1544 дел	Ботун	Равње	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1533	Ботун	Село	нива	4
1534 дел	Ботун	Село	пасиште	7
1763 дел	Ботун	Село	нива	4
1793 дел	Ботун	Село	нива	6
1791 дел	Ботун	Село	нива	6
1790 дел	Ботун	Село	нива	6
1789 дел	Ботун	Село	нива	6
1788 дел	Ботун	Село	нива	7
1787 дел	Ботун	Село	нива	7
1786 дел	Ботун	Село	нива	7
1782 дел	Ботун	Село	нива	6
1781 дел	Ботун	Село	нива	6
1321 дел	Ботун	Село	нива	5
1319	Ботун	Колучер Дол	нива	5
1322	Ботун	село	градина	4
1323 дел	Ботун	Село	нива	5
1321/1	Ботун	Село	нива	4

1320 дел	Ботун	Село	нива	5
1318 дел	Ботун	Село	нива	5
1311 дел	Ботун	Камчер Дол	пасиште	7
1312 дел	Ботун	Калучер Дол	нива	6
1316 дел	Ботун	Колучер Дол	нива	6
1315 дел	Ботун	Количин Дол	нива	5
1314 дел	Ботун	Калуѓер Дол	нива	5
1277 дел	Ботун	Задел	нива	6
1276 дел	Ботун	Задел	нива	6
1270 дел	Ботун	Задел	нива	6
1274 дел	Ботун	Задел	нива	6
1271 дел	Ботун	Задел	нива	6
1270 дел	Ботун	Задел	нива	6
1267 дел	Ботун	Задел	нива	6
1269 дел	Ботун	Задел	нива	6
1843	Ботун	Задел	нива	6
1844/1	Ботун	Задел	нива	6
1844/2	Ботун	Задел	нива	6
1845/1	Ботун	Задел	нива	6
1845/2	Ботун	Задел	нива	6
1845/4	Ботун	Задел	нива	6
1846 /1 дел	Ботун	Задел	нива	6
1846 дел	Ботун	Задел	нива	6
1847 дел	Ботун	Задел	нива	5
1848 дел	Ботун	Задел	нива	5
1849 дел	Ботун	Задел	нива	5
1852 дел	Ботун	Задел	нива	5
1854 дел	Ботун	Задел	нива	5
1248 дел	Ботун	Задел	нива	6
1855 дел	Ботун	Задел	нива	6
1242 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1245 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1243 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1241 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1226 /2 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1224 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1225 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7

1244 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1223 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1203 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1204 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1204 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1202 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1201 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1201 дел	Ботун	Велков Рид	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1205 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1194 дел	Ботун	Велков Рид	нива	7
1195 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1196	Ботун	Велков Рид	нива	6
1197	Ботун	Велков Рид	нива	6
1198 дел	Ботун	Велков Рид	нива	6
1199 дел	Ботун	Арсојца	нива	6
2099 дел	Ботун	Прелози	нива	6
2098 дел	Ботун	Прелози	нива	6
2100 дел	Ботун	Прелози	нива	6
2097 дел	Ботун	Прелози	нива	7
2077 дел	Ботун	Сатеска	пасиште	7
2093 дел	Ботун	Прелози	нива	7
2092 дел	Ботун	Прелози	нива	7
2092 дел	Ботун	Прелози	нива	7
2095 дел	Ботун	Прелози	нива	8
2107 дел	Ботун	Прелози	нива	7
2094 дел	Ботун	Прелози	пасиште	6
2091 дел	Ботун	Прелози	пасиште	7
2109 дел	Ботун	Прелози	нива	7
2090 дел	Ботун	Прелози	нива	6
2168 дел	Ботун	Прелози	нива	7
2167 дел	Ботун	Прелози	нива	8
2169	Ботун	Прелози	нива	7
2087 дел	Ботун	Под Рид	нива	7
2171 дел	Ботун	Голи рид	пнз-други природно неплодни земјишта	0
2170 дел	Ботун	Голи рид	нива	7
2172 дел	Ботун	Голи рид	нива	6

2174 дел	Ботун	Голем Рид	нива	7
2175 дел	Ботун	Голи рид	нива	7
2203 /6 дел	Ботун	Голи рид	нива	7
2203/7 дел	Ботун	Голи рид	нива	7
2203/10 дел	Ботун	Голи рид	нива	7
2204 дел	Ботун	Голи рид	нива	7
268/1 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	6
268/3 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	6
269/1	Требеништа	Забрдо	нива	6
269/2 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
269/5 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
271 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
270 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
272 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
273/1 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
273/2 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
275 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
276 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
277/2 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
277 /1дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
278 дел	Требеништа	Забрдо	овоштарник	2
322 дел	Требеништа	Забрдо	градина	2
333/1 дел	Требеништа	Забрдо	овоштарник	4
335/2 дел	Требеништа	Забрдо	нива	5
338 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
339 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
340 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	4
341/1 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
403 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
211 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	3
219/3 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	3
219/4 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	3
219/5 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	3
218 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	4
216/3 дел	Требеништа	Велјо Поле	лозје	2
216/2 дел	Требеништа	Велјо Поле	лозје	3
216/4 дел	Требеништа	Велјо Поле	лозје	3

215 де	Требеништа	Велјо Поле	лозје	3
213 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	3
212 /1 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	3
212/2 дел	Требеништа	Велјо Поле	нива	3
211 дел	Требеништа	Велјо Поле	лозје	2
407/2 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
407/1 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
409/2 дел	Требеништа	Забрдо	нива	4
410/2 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
415 /6 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
416/2	Требеништа	Забрдо	лозје	2
417/2	Требеништа	Забрдо	лозје	2
447 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
418 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
448	Требеништа	Забрдо	пасиште	2
449 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
450 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
451/1 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
451/3 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
452 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
457 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
459 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
462 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
463 /1 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
463 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
464 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
465 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
467 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
471 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
473 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
474 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
475 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
479 дел	Требеништа	Забрдо	овоштарник	4
480 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
481 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
482 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
488 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3

488 /3дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
489 дел	Требеништа	Забрдо	нива	3
490	Требеништа	Забрдо	лозје	2
494/1 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
491/2 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
491 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
492 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	3
497 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
498 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
1109 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
1108 дел	Требеништа	Забрдо	нива	7
1105 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
1107 дел	Требеништа	Забрдо	нива	6
500 дел	Требеништа	Забрдо	лозје	2
277/1	Мешеишта	Брестон	нива	5
277/2	Мешеишта	Брестон	овоштарник	3
278	Мешеишта	Брестон	овоштарник	3
279/1	Мешеишта	Брестон	овоштарник	2
279/2	Мешеишта	Брестон	градина	3
279/3	Мешеишта	Брестон	овоштарник	2
281	Мешеишта	Брестон	нива	4
280 /1 дел	Мешеишта	Брестон	овоштарник	3
280 /2 дел	Мешеишта	Брестон	овоштарник	3
280 /3 дел	Мешеишта	Брестон	овоштарник	3
280/4 дел	Мешеишта	Брестон	овоштарник	3
280/6 дел	Мешеишта	Брестон	овоштарник	3
284 дел	Мешеишта	Брестон	пасиште	6
283 /6	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
283/5	Мешеишта	Горно Поле	градина	3
283/4	Мешеишта	Брестон	градина	3
283/1	Мешеишта	Горно Поле	градина	3
283/2	Мешеишта	Прислап	градина	3
283 /3 дел	Мешеишта	Брестон	градина	3
386	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
366/1	Мешеишта	Горно Поле	нива	6
366/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
366 /3 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	6

358/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	6
358 /2 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	7
350/3 дел	Мешеишта	Горно Поле	пнз-други природно неплодни земјишта	0
350/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	пнз-други природно неплодни земјишта	0
350/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	пнз-други природно неплодни земјишта	0
369/2	Мешеишта	Горно Поле	градина	4
369 /1 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	4
370/3	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
370/1	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
371/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
371 /1 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
494 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
383 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
495 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
496 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
497 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
498	Мешеишта	Горно Поле	градина	2
498/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	2
499/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	градина	4
499/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	3
510 дел	Мешеишта	Горно Поле	градина	3
500 дел	Мешеишта	Горно Поле	градина	3
501/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
501/4	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
501/3 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
502/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
502/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
505/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
505/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
505/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	градина	3
503/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
503/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	градина	3
513 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
514 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
514/3 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
515 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3

516 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
517 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
518/4 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
518/5 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
566 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
567 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
568 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
571 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
598/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
598/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
572 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
573 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
600/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
600/2	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
602/2	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
602/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
603/3 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
603/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
604/3 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
604/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
604/3 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
606/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
606/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
607 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
609 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
609/2	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
597 дел	Мешеишта	Горно Поле	лозје	3
596/2	Мешеишта	Горно Поле	лозје	4
614/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	пнз-други природно неплодни земјишта	0
595/5	Мешеишта	Горно Поле	пнз-други природно неплодни земјишта	0
595/ 1 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
595/2 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	5
5472/1 дел	Мешеишта	Пелјар	пнз-други природно неплодни земјишта	0
733/1 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
734/ 1 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
735/1	Мешеишта	Пелјар	нива	4

739/2	Мешеишта	Пелјар	нива	4
739/1	Мешеишта	Пелјар	нива	4
740/1 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
756 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1101/1 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1101/6	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1101/3 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
736 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1100/2 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1096/1 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	3
1105/1 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1105/2 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1105/3 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1104/1	Мешеишта	Пелјар	нива	4
1100/9	Мешеишта	Пелјар	нива	4
370/1	Мешеишта	Горно Поле	овоштарник	3
370/3	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
766/2 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
765/4 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
745/1 дел	Мешеишта	Пелјар	лозје	4
385/1 дел	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
384/4	Мешеишта	Горно Поле	нива	4
736/1 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
746/2 дел	Мешеишта	Пелјар	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 1507700м²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-948/1
29 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

531.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАТЕН КОРИДОР 8-АВТОПАТ ДЕВЕ БАИР-КАФАСАН-ПАТНА ДЕЛНИЦА ПОДВИС-ПРЕСЕКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир–Кафасан-патна делница Подвис-Пресека.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 393457м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
139	Врбјани	Кутлишта	нива	6
491	Врбјани	Јагнештица	нива	8
491	Врбјани	Јагнештице	нива	8
491	Врбјани	Јагнештица	нива	8
575	Врбјани	Јасикине	нива	8
577	Врбјани	Јасмине	нива	8
568	Врбјани	Лисец	нива	8
5	Врбјани	Бујалеска	нива	8
12	Врбјани	Бујалеска	нива	8
15	Врбјани	Бујанеска	нива	8
568	Врбјани	Лисец	нива	8
198	Врбјани	Бигришта	ливада	4
114	Врбјани	Кутлиште	нива	7
74	Врбјани	Кутлиште	нива	8
407	Врбјани	Манастирец	нива	6
108	Врбјани	Буја леска	нива	7
136	Врбјани	Буја леска	нива	8
17	Врбјани	Буја леска	нива	8
118	Врбјани	Кутлиште	нива	7
139	Врбјани	Кутлиште	нива	6
4	Врбјани	Буја леска	нива	8
272	Врбјани	Бигришта	нива	6
25/2	Врбјани	Калуѓерац	нива	7
10	Врбјани	Буја леска	нива	8
18	Врбјани	Буја леска	нива	8
270	Врбјани	Бигриште	нива	6
576	Врбјани	Јасикине	пасиште	7
576	Врбјани	Јасики	пасиште	7
454	Врбјани	Мирославица	нива	7
73	Врбјани	Кутлишта	нива	7
45	Врбјани	Маджарник	нива	6
87	Врбјани	Кутлишта	пасиште	6
109	Врбјани	Буја леска	нива	7
111	Врбјани	Кутлишта	пиз-други природно неплодни земјишта	0
123	Врбјани	Кутлишта	пиз-други природно неплодни земјишта	0

167	Врбјани	Буја леска	пиз-други природно неплодни земјишта	0
401	Врбјани	Манастирац	нива	7
416	Врбјани	Манастирац	нива	8
461	Врбјани	Мирославица	нива	7
559	Врбјани	Локвите	нива	8
560	Врбјани	Локвите	нива	8
561	Врбјани	Локвишта	нива	8
576	Врбјани	Јасикине	пасиште	7
579	Врбјани	Јасикине	нива	8
600	Врбјани	Јасике	нива	8
614	Врбјани	Шелегарско солиште	пасиште	6
272	Врбјани	Бигришта	нива	6
199	Врбјани	Бигришта	ливада	4
139	Врбјани	Кутлишта	нива	6
17	Врбјани	Буја леска	нива	8
118	Врбјани	Кутлишта	нива	7
17	Врбјани	Буја леска	нива	8
118	Врбјани	Кутлиште	нива	7
10	Врбјани	Буја леска	нива	8
18	Врбјани	Буја леска	нива	8
55/1	Врбјани	Маѓарник	пасиште	7
55/2	Врбјани	Маѓарник	пасиште	7
273	Врбјани	Бигришта	нива	6
574	Врбјани	Под лисац	нива	8
520	Врбјани	Перуникој нивишта	нива	7
562	Врбјани	Локвите	нива	8
25/3	Врбјани	Калучерец	нива	7
дел2064/1	Душегубица	Ливаѓе	пасиште	4
1812	Душегубица	Требеница	пасиште	5
2066	Душегубица	Ливаѓе	пасиште	4
2067	Душегубица	Ливаѓе	нива	6
дел 1901	Душегубица	Село	нива	5
дел 1906	Душегубица	Село	ливада	8
дел 1909	Душегубица	Село	ливада	8
1913	Душегубица	Село	пасиште	4
дел 2068	Душегубица	Ливаѓе	нива	6
дел 2069	Душегубица	Ливаѓе	пасиште	4
2070	Душегубица	Ливаѓе	нива	6
1886	Душегубица	Лакана	пиз-други природно неплодни земјишта	0
дел 1887	Душегубица	Лакана	ливада	8
дел 2061	Душегубица	Село	пасиште	5
дел 2062	Душегубица	Село	нива	7
2065	Душегубица	Ливаѓе	нива	6
1932	Душегубица	Косорид	нива	8
1933	Душегубица	Косорид	пасиште	5
дел 1873	Душегубица	Лакана	пасиште	5
дел 1874	Душегубица	Лакана	пасиште	5
дел2072	Душегубица	Ливаѓе	овоштарник	6
дел 1937	Душегубица	Косорид	пасиште	5
дел 2071	Душегубица	Ливаѓе	нива	6
дел 1931/1	Душегубица	Косидол	пасиште	4

дел 1931/4	Душегубица	Косидол	пасиште	4
дел 1903	Душегубица	Село	ливада	8
дел 1936	Душегубица	Косирид	пасиште	5
дел 2064	Душегубица	Ливаѓе	пасиште	4
дел 1866	Душегубица	Петар	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 2055	Душегубица	Крстец	пасиште	4
дел 2059	Душегубица	Крстец	пасиште	5
дел 1424	Душегубица	Плочине	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 1427	Душегубица	Плочине	пасиште	5
1428	Душегубица	Плочине	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 2195	Душегубица	Лукоечко речиште	пасиште	6
дел 348	Кленоец	Каменца	ливада	8
дел754	Кленоец	Кутел	пасиште	4
дел757	Кленоец	Кутел	пасиште	4
дел751	Кленоец	Кутел	пасиште	5
дел703	Кленоец	Купен	нива	7
дел704	Кленоец	Пералиште	пасиште	4
дел341	Кленоец	Каменџа	пасиште	5
дел464	Кленоец	Маало извор	пасиште	4
дел723	Кленоец	Кутел	пасиште	5
дел701	Кленоец	Пералишта	пасиште	4
дел707	Кленоец	Пералиште	пасиште	5
дел662	Кленоец	Селиште	пасиште	6
344	Кленоец	Каменџа	пасиште	5
дел345	Кленоец	Каменца	пасиште	5
дел708	Кленоец	Пералиште	пасиште	4
703дел	Кленоец	Пералиште	нива	7
467дел	Кленоец	Мали извор	нива	5
дел355	Кленоец	Каменџа	пасиште	6
дел459	Кленоец	Маало извор	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел470	Кленоец	Коритишта	пасиште	6
дел471	Кленоец	Коритишта	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел474	Кленоец	Маало извор	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел669	Кленоец	Коритишта	пасиште	6
дел671	Кленоец	Коритишта	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел716	Кленоец	Пералиште	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел720	Кленоец	Кутел	пнз-други природно неплодни земјишта	0
1687	Лавчани	Урвиште	пасиште	5
дел1668	Лавчани	Лозјине	пасиште	4
дел1082	Лавчани	Виништа	пасиште	7
дел1049	Лавчани	Виништа	пасиште	7
1357	Лавчани	Лозишта	пасиште	4
1200	Лавчани	Ласенон	пасиште	7
1359	Лавчани	Лозиште	пасиште	4
1338	Лавчани	Лукоечка река	нива	6
1687	Лавчани	Урвиште	пасиште	5
1668дел	Лавчани	Лозјане	пасиште	4
1082	Лавчани	Вичишта	пасиште	7

1187	Лавчани	Лукоечка река	пасиште	5
1201	Лавчани	Пчелин	пасиште	7
1553	Лавчани	Елине	пасиште	6
1199/1	Лавчани	Пчелин	пасиште	8
1199/2	Лавчани	Пчелин	пасиште	7
дел738	Попоец	Јогодарник	пасиште	4
дел2058	Попоец	Дреноец	ливада	7
дел2071	Попоец	Русејкошари	пасиште	4
дел2084	Попоец	Русејкошари	пасиште	4
дел2118	Попоец	Русејкошари	пасиште	5
2070	Попоец	Русеј кошари	пасиште	4
дел2085	Попоец	Русеј кошари	нива	8
дел2101	Попоец	Русеј кошари	пасиште	4
дел2116	Попоец	Русеј кошари	пасиште	5
дел2053	Попоец	Дреноец	пасиште	4
дел2069	Попоец	Русеј кошари	нива	8
дел2090	Попоец	Русеј кошари	нива	8
2091	Попоец	Русеј кошари	пасиште	4
дел2092	Попоец	Русеј кошари	пасиште	4
дел2120	Попоец	Русеј кошари	пасиште	5
дел213	Попоец	Боро	пасиште	4
дел780	Попоец	Голем дол	пасиште	4
997	Попоец	Русејкошари	пасиште	5
207	Попоец	Боро	нива	4
дел227	Попоец	Боро	нива	8
дел345	Попоец	Во равништа	нива	7
дел346	Попоец	Во равништа	пиз-други природно неплодни земјишта	0
347	Попоец	Во равништа	пасиште	4
201	Попоец	Бара	пасиште	4
дел348	Попоец	Во равништа	пасиште	4
349	Попоец	Во равништа	пиз-други природно неплодни земјишта	0
дел240	Попоец	Во река	ливада	6
дел239	Попоец	Во река	ливада	6
дел761	Попоец	Голем дол	пасиште	5
2086	Попоец	Русеј кошари	пасиште	4
дел2098	Попоец	Русеј кошари	нива	8
дел2100	Попоец	Русеј кошари	пасиште	4
дел2216	Попоец	Кучев дол	нива	6
784	Попоец	Голем дол	нива	8
дел782	Попоец	Голем дол	нива	8
дел394	Попоец	Во река	нива	8
дел344	Попоец	Во равништа	пиз-други природно неплодни земјишта	0
350	Попоец	Во равништа	пиз-други природно неплодни земјишта	0
дел2055	Попоец	Дреноец	пасиште	4
дел2066	Попоец	Дреноец	пасиште	5
дел454	Попоец	Осој	нива	8
дел641	Попоец	Осој	пасиште	4
дел696	Попоец	Село	пасиште	4
дел698	Попоец	Село	пасиште	4
дел200	Попоец	Бара	пасиште	4
дел398	Попоец	Во река	пасиште	4

дел384	Попоец	Бара	нива	6
дел630	Попоец	Село	пасиште	4
дел636	Попоец	Село	пасиште	4
дел733	Попоец	Јогодарник	нива	8
дел343	Попоец	Во равништа	пасиште	4
дел241	Попоец	Во река	ливада	6
дел781	Попоец	Голем дол	нива	8
224	Попоец	Бара	пасиште	5
225	Попоец	Бара	пасиште	5
228/1	Попоец	Бара	пасиште	4
203	Попоец	Бара	нива	4
дел217	Попоец	Бара	пасиште	4
дел457/1	Попоец	Село	пасиште	4
дел223	Попоец	На бара	пасиште	4
дел230/3	Попоец	Во равниште	нива	8
725	Попоец	Јогодарник	пасиште	4
дел764	Попоец	Голем дол	пасиште	4
дел689	Попоец	Село	пасиште	7
476	Попоец	Село	нива	5
дел638	Попоец	Село	ливада	6
дел2115	Попоец	Русеј кошари	пасиште	5
дел736	Попоец	Јагодарник	пасиште	4
дел243	Попоец	Во река	нива	7
дел778	Попоец	Голем дол	пасиште	5
дел785	Попоец	Голем дол	пасиште	4
дел488	Попоец	Во река	пасиште	5
дел708/2	Попоец	Јагодарник	овоштарник	6
204	Попоец	Бара	нива	4
208	Попоец	Бара	пасиште	4
692	Попоец	Село	пасиште	4
206	Попоец	Бора	нива	4
352	Попоец	Во равниште	ливада	6
353	Попоец	Бара	нива	4
202	Попоец	Бара	нива	4
дел457/2	Попоец	Село	пасиште	4
724	Попоец	Јогодарник	пасиште	4
дел483	Попоец	Село	пасиште	4
дел458	Попоец	Село	пасиште	4
дел699	Попоец	Село	пасиште	4
дел705	Попоец	Јагодарник	пасиште	4
998	Попоец	Русеј кошари	пасиште	5
дел779	Попоец	Голем дол	пасиште	4
351	Попоец	Во равништа	ливада	6
354	Попоец	Бара	нива	4
дел228/2	Попоец	Бара	пасиште	4
дел2036	Попоец	Дреновец	пасиште	4
628	Попоец	Село	пасиште	4
355	Попоец	Село	нива	3
дел2093/1	Попоец	Русеј кошари	пасиште	4
дел209	Попоец	Бара	пасиште	4
дел994	Попоец	Русеј кошари	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1621500m²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-949/1
29 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

532.

Врз основа на член 383 став (1) точка 1) и член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционери на Друштвото на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи Агри Ленд АД Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2008) во член 7 во ставот 1 зборовите: „ул. Ленинова бр. 2 1000 Скопје“ се заменуваат со зборовите:

„ул. Аминта Трети бр.2, 1000 Скопје“.

Член 2

Во член 28 во ставот 2 зборовите: „Зоран Тасев од Свети Николе ул. „Велко Влаховиќ“ 30/7 со ЕМБГ 1004967494517 со лк бр. 57066, Ненад Ефремов од Скопје Бул. Јане Сандански 70-2/8 со ЕМБГ 230297-1450065 со лк бр. 1348288, Јован Карчовски од Скопје ул. „Димитар Македонски“ бр. 276 со ЕМБГ 28019-69450119 со лк бр. 1527548, Марјан Даиловски од с. Дејловце, Старо Нагоричане со ЕМБГ 3112972420003 со лк бр. 358938 и Алберт Нагавци од Скопје ул. „Втора Македонска Бригада“ бр. 24/4 со ЕМБГ 1907967-450005 со лк бр. G0005736“ се заменуваат со зборовите:

„Васил Трпевски од Скопје, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр.8Б/1-8, со ЕМБГ 2707980450078, со лк бр. A1176187,

Благоја Муканов од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 6/2-33, со ЕМБГ 3004979450031, со лк бр. A1485465,

Влатко Стојкоски од Кичево, ул. „Цар Самоил“ бр.11, со ЕМБГ 0507984430008, со лк бр. A0650269,

Нино Трајчев од Скопје, ул.„Чедомир Кантарчиев“ бр.11а, со ЕМБГ 2304986450153, со лк бр. A1521463 и

Трајче Шанов од Скопје, ул. „Мара Междуречка“ бр. 26А, со ЕМБГ 2802967450142 со лк бр. A0247557.“

Член 3

Член 29 се менува и гласи:

„Извршен член на Одборот на директори е Васил Трпевски од Скопје, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 8Б/1-8, со ЕМБГ 2707980450078, со лк бр. A1176187.“

Член 4

По членот 31 зборовите: „Генерален директор За извршен член на Одборот на директори - генерален директор се избира Зоран Тасев од Свети Николе ул. „Велко Влаховиќ“ 30/7 со ЕМБГ 1004967494517 со лк бр 57066“ се бришат.

Член 5

Во член 34 зборовите: „Ненад Ефремов од Скопје бул. Јане Сандански 70-2/8 со ЕМБГ 2302971450065 со лк бр. 1348288, Јован Карчовски од Скопје ул. „Димитар Македонски“ бр. 276 со ЕМБГ 2801969450119 со лк бр. 1527548, Марјан Даиловски од с. Дејловце, Старо Нагоричане со ЕМБГ 3112972420003 со лк бр. 358938 и Алберт Нагавци од Скопје ул. „2-ра Македонска Бригада“ бр. 24/4 со ЕМБГ 1907967450005 со лк бр. G0005736“ се заменуваат со зборовите:

„Благоја Муканов од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 6/2-33, со ЕМБГ 3004979450031, со лк бр. A1485465,

Влатко Стојкоски од Кичево, ул. „Цар Самоил“ бр.11, со ЕМБГ 0507984430008, со лк бр. A0650269,

Нино Трајчев од Скопје, ул.„Чедомир Кантарчиев“ бр.11а, со ЕМБГ 2304986450153, со лк бр. A1521463 и

Трајче Шанов од Скопје, ул. „Мара Междуречка“ бр. 26А, со ЕМБГ 2802967450142 со лк бр. A0247557.“

Член 6

Член 37 се менува и гласи:

„Независен член на Одборот на директори е Благоја Муканов од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 6/2-33, со ЕМБГ 3004979450031, со лк бр. A1485465.“

Член 7

Се овластува Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје да изготви пречистен текст на Статутот.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-243/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

533.

Врз основа на член 20, став (1) од Законот за користење и располагање со ставрите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

На Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува правото на користење на 1/2 идеален дел од 12 кат од вкупна површина од 1211м² од зграда 3 на Македонска радио телевизија на ул. “Гоце Делчев “ бр. 18 лоцирана на КП 12231, запишана во Имотен лист 9157 за КО Центар 1, Скопје.

Член 2

Делот од недвижната ствар од член 1 на оваа одлука без надоместок се дава на трајно користење на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 2 да се изврши меѓу Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“

Бр.41-5850/1
3 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

534.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 06/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 06/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 8.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА
НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС**

Член 1

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2014 година на ЈПВ “Лисиче”-Велес број 01-409/1 од 18.12.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 19.12.2013 година.

Член 2

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9973/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

535.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 49/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“СТРЕЖЕВО”- БИТОЛА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие “Стрежево”- Битола, број 02-82/2, донесена од Управниот одбор на ова јавното претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-211/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

536.

Врз основа на член 3 став 1 Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 49/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ “СТРЕЖЕВО” –
БИТОЛА**

Член 1

Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие “Стрежево”- Битола број 23-6635/2 од 13.11.2001 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/01, 31/06 и 50/08), во член 1 став 3 зборот „бб“ се заменува со зборовите: „број 77”.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Јавното претпријатие “Стрежево” –Битола ќе ги врши следните дејности:

- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода
- 01.61 - Помошни дејности за одгледување на посеви
- 35.11 - Производство на електрична енергија
- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти
- 41.10 - Развој на градежни проекти
- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
- 03.12 - Риболов во слатководни води
- 03.22 - Слатководна аквакултура и
- 49.39 - Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место.”

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-211/2
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

537.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ БОРОС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЧИЊА” С. ДРАГОМАНЦИ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–кварц на локалитетот “Пчиња” с. Драгоманци, општина Старо Нагоричане на Друштвото за производство трговија транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.9.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21.9.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/13) и Одлуката за дополнување на одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за производство трговија транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово достави понуда со број 00000023 на 16.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство трговија транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство трговија транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот “Пчиња” с. Драгоманци, општина Старо Нагоричане, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.571.498,00	4.675.408,00
2	7.572.300,00	4.675.410,00
3	7.572.000,00	4.674.000,00
4	7.571.300,00	4.674.000,00
5	7.571.300,00	4.675.000,00
6	7.571.498,00	4.675.000,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,116518 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/11
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

538.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ТУЛАРСКА ГЛИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ОРАНЖЕРИИ С. ХАМЗАЛИ БОСИЛОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЕТРИНО-БОЛНО“, ОПШТИНА РЕСЕН

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–туларска глина на локалитетот “Петрино-Болно“, општина Ресен на Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.9.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21. 9. 2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово достави понуда со број 00000019 на 17.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Акционерското друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали Босилово се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–туларска

глина на локалитетот “Петрино-Болно“, општина Ресен, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.497.646,00	4.550.561,00
2	7.498.108,00	4.550.764,00
3	7.498.224,00	4.550.403,00
4	7.497.870,00	4.550.458,00
5	7.497.876,00	4.550.299,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,124735 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/12
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

539.

Согласно член 54 –а став (1) од Законот за користење и располагање со ствари на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот сопственик Јавното претпријатие “Стрежево” – Битола му престанува користењето на движните ствари – хаварисани расходувани возила и тоа :

1. Лада Караван ВТ 647 ВМ, мотор 5183367, шасија 0656557 производство 1998;

2. Лада Нива ВТ 013 ВФ, мотор 3601687, шасија 1120344 производство 1995;

3. Лада Нива ВТ 802 CS, мотор 4549047, шасија 12758987 производство 1997;

4. Лада Нива ВТ 496 ВР, мотор 4128475, шасија 1194485 производство 1998;

5. Лада Нива ВТ 021 CS, мотор 5269582, шасија 1357510 производство 1998;

6. Лада Рива ВТ 415 ВА, мотор 1801990, шасија M0624439 производство 1998;

7. Рено 4 ВТ 653 АУ, мотор 171766, шасија 360112 производство 1988;

8. Рено 4 ВТ 553 АР, мотор 0245268, шасија 468796 производство 1991.

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движните ствари наведени од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-279/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

540.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНИ СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО ТЕТОВО ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацини со пропратни објекти КО Тетово вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
6540/9	Тетово вон г.р.	Клуково	градина	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 3508м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-591/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

541.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13 и 69/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАЊБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со цел изградба на згради наменети за лица во социјален ризик и други ранливи групи, да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор сопственост на Република Македонија, со право на стопанисување на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје и тоа:

1. Деловен простор во Битола на ул. Иван Милутиновиќ бб лок 07 со Имотен лист бр. 60208, со површина од 10 м², со проценета пазарна вредност од 7.005 евра;

2. Деловен простор во Битола на ул. Иван Милутиновиќ бб лок 96 со Имотен лист бр. 60208, со површина од 41 м², со проценета пазарна вредност од 28.121 евра;

3. Деловен простор во Битола на ул. Иван Милутиновиќ бб лок 01 со Имотен лист бр.60208, со површина од 40 м², со проценета пазарна вредност од 24.793 евра;

4. Деловен простор во Скопје на ул. Максим Горки бр. 11 локал бр.1, со Имотен лист бр. 54335, со површина од 19 м² (приземје), со проценета пазарна вредност од 27.448 евра;

5. Деловен простор во Скопје на ул. Максим Горки бр. 11 локал бр.2, со Имотен лист бр. 55585, со површина од 20 м² (приземје), со проценета пазарна вредност од 28.948 евра;

6. Деловен простор во Скопје на ул. Максим Горки бр. 11, со Имотен лист бр. 54456, со површина од 26 м² (приземје), со проценета пазарна вредност од 21.026 евра;

7. Деловен простор во комплекс Стар Мерак во Куманово со Имотен лист бр.46421, со површина од 78 м² (дуќан), со проценета пазарна вредност за од 108.546 евра;

8. Деловен простор во комплекс Стар Мерак во Куманово со Имотен лист бр. 46421, со површина од 57 м² (дуќан), со проценета пазарна вредност за од 96.277 евра.

Проценетата пазарна вредност од став 1 точка i до 8 од овој член претставува почетна цена за јавно наддавање.

Член 2

Се овластува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-92/1 27 јануари 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

542.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар - земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува:

- Дел од КП. број 297/1 за КО Миладиновци или новоформирана КП.бр. 297/5 во површината од 34.842 м2, евидентирана во имотен лист број 130, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 1/2 за КО Средно Коњари или новоформиран КП.бр. 1/8 во површина од 7.038 м2, КП.бр. 1/9 во површина од 66.342м2, КП.бр. 1/10 во површина од 48.145м2, КП.бр. 1/11 во површина од 4.042м2, КП.бр. 1/12 во површина од 6.371м2, КП.бр. 1/13 во површина од 112.489м2 и КП.бр. 1/14 во површина од 15.669м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 4/2 за КО Средно Коњари или новоформиран КП.бр. 4/4 во површина од 5.828 м2, КП.бр. 4/5 во површина од 111м2 и КП.бр. 4/6 во површина од 2.206м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 2329 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 2329/2 во површината од 1.167м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 2330 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 2330/2 во површината од 385м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 2331 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 2331/3 во површината од 4.558м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 2332 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 2332/2 во површината од 1.997м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 2333 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 2333/3 во површината од 2.111м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 2334 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 2334/3 во површината од 2.058м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 21/1 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 21/4 во површината од 4.750м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- Дел од КП. број 21/2 за КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр. 21/5 во површината од 138м2, евидентирана во имотен лист број 135, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- КП. број 1207/3 за КО Миладиновци во површината од 319 м2, евидентирана во имотен лист број 5390, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје;

- КП. број 181 за КО Криви Дол во површината од 1.759 м2, евидентирана во имотен лист број 175, издаден од Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Штип.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-105/1 27 јануари 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

543.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ НА СЛЕПИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Термометри	Талонне термометер ХЕ 8826	Медисана	300
2.	Апарат за мерење на арсен притисок	Медисана МТВ	Медисана	100

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Сојузот на слепи на Република Македонија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со претседателот на Сојузот на слепи на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-117/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

544.

Врз основа на член 38 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2009, 17/2011, 47/2011, 136/2011, 6/2012, 39/2012 и 163/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Член 1

Со ова одлука се формира Комисија за управување со отпад од пакување во следниот состав:

1. За претседател:

Абдилаќим Адеми, Министер за животна средина и просторно планирање, претседател

2. За членови:

1. Ана Каранфилова Мазневска, раководител на Сектор за управување со отпад, Управа за животна средина;

2. Ленче Курчиева, помошник раководител на Сектор за ЕУ во Министерството за животна средина и просторно планирање;

3. Беќим Нухии, претставник од „ЕУРО ЕКОПАК“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;

4. Јованка Василевска, претставник од „ЕКО-САЈКЛ“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;

5. Горан Христовски, претставник од „ЕКО ПАК ХИТ“ ДОО, Кочани, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;

6. Филип Ивановски, претставник од „ПАКОМАК“ ДОО Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;

7. Шофкет Азари, државен советник во Министерството за економија;

8. Ивана Серафимова, претставник од ЗЕЛС;

9. Ангелчо Ристов, државен советник во Министерството за финансии;

10. Михаил Матески, претставник од правното лице кое поседува дозвола за постапување со отпад – „Грин-тех МК“ ДОО, Скопје;

11. Јовица Стефаноски, претставник од правното лице кое поседува дозвола за постапување со отпад – Агропал ДООЕЛ, Тетово;

12. Душко Христов, претставник од невладината организација „4x4 Балкански мостови“;

13. Зорица Мешкова, претставник од Стопанска комора на Македонија и

14. Елизабета Спиридонова, претставник од Здружението на потрошувачи на Македонија.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-168/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

545.

Врз основа на член 54 став (1), од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

РЕДЕН БРОЈ	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ СОЗР	НАЗИВ НА ОПРЕМАТА
1	133454	РАБОТНА МАСА
2	133455	ПОМ.МАСИ 120/60/75
3	133746	РАБОТНА МАСА 130/70/72
4	134353	БИРО 136/80
5	134406	РАБОТНО БИРО
6	134411	РАБОТНО БИРО
7	134499	КУБУС СО 3 ФИОКИ 62/45/50
8	134513	КУБУС СО 3 ФИОКИ 62/45/50
9	134520	КУБУС СО ФИОКИ
10	134521	КУБУС СО ФИОКИ
11	134930	КАСЕТА МОБ.СО 3 ФИОКИ 57/45/50
12	134933	КАСЕТА МОБ.СО 3 ФИОКИ 57/45/50
13	134937	ОРМАР ДВОКРИЛЕН
14	134938	ПЛАКАР 80/200/45
15	134939	ПЛАКАР 80/50/45
16	134940	ПЛАКАР 80/50/45
17	134951	ПЛАКАР 120/200/45
18	134952	ОРМАР ДВОКРИЛЕН
19	134953	ЕДНОКРИЛЕН ПЛАКАР
20	134954	ПЛАКАР 40/40/45
21	134955	ПЛАКАР 80/40/45
22	134956	ПЛАКАР 120/40/45
23	134958	АДМИН. ОРМАР 80x40x220
24	134959	АДМИН. ОРМАР 80x40x220
25	134960	ПЛАКАР 80/200/45
26	134961	ПЛАКАР 80/200/45
27	134962	ПЛАКАР 80/40/45
28	134963	ПЛАКАР 80/40/45

29	134964	ПЛАКАР 40/200/45
30	134965	ПЛАКАР 80/200/45
31	134966	ПЛАКАР 80/40/45
32	134967	ПЛАКАР 40/40/45
33	134968	ПЛАКАР 80/200/45
34	134969	ПЛАКАР 80/40/45
35	134989	ПЛАКАР 80/200/45
36	134990	ПЛАКАР 80/200/45
37	134991	ПЛАКАР 80/200/45
38	134992	ПЛАКАР 80/200/45
39	134993	ПЛАКАР 80/200/45
40	134994	ПЛАКАР 80/200/45
41	134995	ПЛАКАР 80/200/45
42	134996	ПЛАКАР 80/200/45
43	134997	ПЛАКАР 80/75/45
44	134998	ПЛАКАР 80/75/45
45	134999	ПЛАКАР 80/75/45
46	135000	ПЛАКАР 80/75/45
47	135001	ПЛАКАР 80/75/45
48	135002	ПЛАКАР 80/75/45
49	135003	ПЛАКАР 80/30/45
50	135004	ПЛАКАР 80/30/45
51	135005	ПЛАКАР 80/200/45
52	135006	ПЛАКАР 80/200/45
53	135007	ПЛАКАР 80/50/45
54	135008	ПЛАКАР 80/50/45
55	135015	ПЛАКАР 80/200/45
56	135016	ПЛАКАР 80/200/45
57	135017	ПЛАКАР 80/50/45
58	135018	ПЛАКАР 80/50/45
59	135019	ЕЛЕМ.ЗА АРХ.СО ПОЛИ.85/275/30
60	135020	ЕЛЕМ.ЗА АРХ.СО ПОЛИ.120/275/30
61	135021	ЕЛЕМ.ЗА АРХ.СО ПОЛИ.120/275/30
62	135029	ПЛАКАР 45/75/60
63	135030	ПЛАКАР 80/200/45
64	135031	ПЛАКАР 100/200/45
65	135033	ПЛАКАР СО КЛИЗ.ВРАТИ 140/110
66	135045	ПЛАКАР 80/200/45
67	135046	ПЛАКАР 80/200/45
68	135047	ПЛАКАР 80/200/45
69	134891	РАК ОРМАР 19 "

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на Агенцијата за поддршка на претприемништвото без надомест на времено користење за период од две години, од денот на влегување во сила на оваа Одлука.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со директорот на Агенцијата за поддршка на претприемништвото, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-186/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

546.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 27.1.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје и престанува користењето на дел од недвижна ствар - објект зграда број 1, влез 1, кат- приземје, деловен простор со површина од 54 м², кој се наоѓа на Бул. „Гоце Делчев“ бр.6, на Катастарска Општина Центар 1, Катастарска Парцела бр.8890/1, запишан во Имотен лист бр.102681, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период до пет години на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-280/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

547.

Врз основа на член 107 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТСКО ЦАРСТВО“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ДЕТСКО ЦАРСТВО“ во Скопје, на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 5Б.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Друштвото за промет и услуги „ДЕТСКО ЦАРСТВО“ ДООЕЛ Скопје, со ЕД-БС 4057012518281 со седиште на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 33. Скопје - Карпош.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитување, образовани, спортско - рекреативни, културно - забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од девет месеци до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во станбени простории во семејна зграда во Скопје на улица „Франклин Рузвелт“ бр. 5Б, со вкупна површина од 112м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 25 деца на возраст од девет месеци до шест години, односно до вклучување во основното образование и ќе бидат распоредени во две згрижувачко - воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-320/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

548.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движната ствар и тоа:

- Скулптура „Ротирачка Македонија“, од автор: Зоран Костовски, со димензии: висина 16 м, материјал: челик на бетонска основа.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на современата уметност- Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на современата уметност од Скопје со кој се уредуваат правата и обврските на движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-444/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

549.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД И МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 2 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО СТРАГОВО И КО ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со референтен број 2 со пропратни објекти КО Страгово и КО Ваташа, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 9943м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3651 дел	Ваташа	Градот	пасиште	4
62/1 дел	Страгово	Трите Дубини	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				
11706м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-578/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

550.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧУРКИ) КО БАДАР ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (производство на печурки) КО Бадар, општина Петровец.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
189/3 дел	Бадар	Кочевина	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот офат:				2300m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-588/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

551.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СЕРВИС ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ А-2(М-2) КУМАНОВО – КРИВА ПАЛАНКА КО МЛ НАГОРИЧАНЕ ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на сервис за моторни возила со придружни

објекти на магистрален пат А-2(м-2) Куманово – Крива Паланка КО Мл Нагоричане, општина Старо Нагоричане.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5327м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
6568	Мл Нагоричане	Крива пана	пана	5
6561	Мл Нагоричане	Крива пана	пана	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот офат:				8800m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-592/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

552.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧЕЛОПЕК ВОН - Г.Р. ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за проширување на дел од урбанистички план за село Челопок вон-г.р., општина Брвеница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Сопственост
Челопек вон-г.р.	4	3537	Падина	нива	3	2024м ²	Јовановски Онуфрија Виктор 1/1
Челопек вон-г.р.	23	2143	Прах	пасиште	5	400м ²	Адеми Неим Адем 1/2 Адеми Неим Феим 1/2
Челопек вон-г.р.	23	2143	Прах	нива	5	1333м ²	Адеми Неим Адем 1/2 Адеми Неим Феим 1/2
Челопек вон-г.р.	23	2143	Прок	пасиште	5	400м ²	Адеми Неим Адем 1/2 Адеми Неим Феим 1/2
Челопек вон-г.р.	23	2143	Прок	нива	5	1400м ²	Адеми Неим Адем 1/2 Адеми Неим Феим 1/2
Челопек вон-г.р.	31	3552	Карамница	нива	3	2900м ²	Идризи Џемаип Меџит и Неџмије 1/1
Челопек вон-г.р.	33	2144	Прах	нива	5	624м ²	Бајрами Самија Ремзи 1/2 Бајрами Самија Меваип 1/2
Челопек вон-г.р.	41	3553/2	Карамница	нива	3	1035м ²	Сулејмани Азирев Ферат 1/1
Челопек вон-г.р.	44	2596	Средно поле	нива	4	3778м ²	Димовски Боризов Љубе 1/1
Челопек вон-г.р.	44	3547	Средно поле	нива	3	3545м ²	Димовски Боризов Љубе 1/1
Челопек вон-г.р.	85	2139/1	Прок	нива	6	3651м ²	Јашари Раим Ајим 1/12 Јашари Вд. Џепап Мелеке 1/12 Јашари Нуриов Дервиш 3/12 Јашари Вд. Раим Исније 1/2 Јашари Нуриов Ќенан 3/12 Јашари Раим Руфат 1/12 Јашари Џепап Јетмир 1/12 Јашари Џепап Башким 1/12
Челопек вон-г.р.	86	3549	Кара,анци	нива	3	5768м ²	Јаковчески Јанков Неделко 1/2 Трпчевски Петрев Трпче 1/2
Челопек вон-г.р.	102	2260	Прах	нива	6	1693м ²	Скендери Ж. Абдулселама Хаджер 1/14 Скендери Абдулселама Атидже 1/14 Скендери Бејтула Скендер 12/14
Челопек вон-г.р.	102	2732	Старо лозје	нива	6	2108м ²	Скендери Ж. Абдулселама Хаджер 1/14 Скендери Абдулселама Атидже 1/14 Скендери Бејтула Скендер 12/14
Челопек вон-г.р.	104	2601	Средно поле	нива	4	3115м ²	Скендери Риза Скендер 1/1
Челопек вон-г.р.	121	2150/1	Прах	нива	6	1706м ²	Јашари Радије 1/1
Челопек вон-г.р.	121	2151	Прах	нива	6	1646м ²	Јашари Радије 1/1
Челопек вон-г.р.	132	2188	Прах	нива	5	843м ²	Оломани Шоипа Јахја 1/2 Јаји Мустаф Бардуп 1/2
Челопек вон-г.р.	143	2580	Средно поле	нива	3	2251м ²	Фазли Исо Адем 1/2 Фазли Исо Садик 1/2
Челопек вон-г.р.	152	3785	Кариманци	нива	5	3174м ²	Беќири Джемалпов Ибраим 1/1

Челопек вон-г.р.	160	2603	Средно поле	нива	4	5929м ²	Мемеди Муслијев Меджит 2/4 Мемети Меджита Бејтула 1/4 Муслији Меџит Гани 1/4
Челопек вон-г.р.	180	3539	Караманци	нива	3	3928м	Анѓелковски Апостол 1/1
Челопек вон-г.р.	187	2234	Прак	нива	6	2600м ²	Ганији Шабана Самет 1/1
Челопек вон-г.р.	187	2234	Прак	нива	5	1472м ²	Ганији Шабана Самет 1/1
Челопек вон-г.р.	195	2261	Прак	лозје	3	665м ²	Јакупи Таир Абдулџемил 1/1
Челопек вон-г.р.	215	2267/1	Парк	лозје	3	1089м ²	Мемиши Хусеин Ибраим 1/2 Мемиши Хусеина Насер 1/2
Челопек вон-г.р.	215	2724/1	Средно поле	нива	6	1957м ²	Мемиши Хусеин Ибраим 1/2 Мемиши Хусеина Насер 1/2
Челопек вон-г.р.	229	3555	Караманица	нива	3	1512м ²	Зулбеари Рушита Рами 1/2 Зулбеари Рушита Гафур 1/2
Челопек вон-г.р.	229	3556	Крушевица	нива	3	3145м ²	Зулбеари Рушита Рами 1/2 Зулбеари Рушита Гафур 1/2
Челопек вон-г.р.	239	2136/2	Прак	нива	6	1767м ²	Емини Зекириев Абдулкадер 1/2 Емини Зекиров Зулкадар 1/2
Челопек вон-г.р.	247	2157	Прак	нива	6	3854м ²	Емини Абдула Сенад 1/1
Челопек	249	2155/1	Прак	лозје	3	2784м ²	Имери Ајета Деар 1/1
Челопек вон-г.р.	268	2621	Средно поле	нива	3	3197м ²	Попчевски Спиров Божин 1/1
Челопек вон-г.р.	287	3783	Караманица	нива	5	2889м ²	Крстевска Новакова Митра 1/1
Челопек вон-г.р.	299	2597/2	Средно поле	нива	4	1642м ²	Пајазити Авзије Рушит 1/1
Челопек вон-г.р.	300	2265/1	Прок	нива	5	979м ²	Лезами Милаима Абдил 1/4 Лезами Милаима Јусуфџија 1/4 Лезами Милаима Керим 1/4 Лезами Вд Милаима Гиласвије ¼
Челопек вон-г.р.	314	2265/2	Прок	нива	5	936м ²	Амети Расима Илјаз 1/3 Амети Расима Исмет 1/3 Амети Расима Шауки 1/3
Челопек вон-г.р.	340	2581	Средно поле	нива	3	1447м ²	Фазлији Абдилов Зулфи 1/1
Челопек вон-г.р.	540	3781	Караманица	нива	4	4207м ²	Емини Аметов Есат 1/1
Челопек вон-г.р.	570	3552	Караманица	нива	3	972м ²	Абдулаи Нафи Јусуфџија 1/1
Челопек вон-г.р.	582	1978	Вртача	нива	3	1652м ²	Бајрами Елмазов Азем 1/1
Челопек вон-г.р.	582	2146	Прак	нива	5	622м ²	Бајрами Елмазов Азем 1/1

Челопек вон-г.р.	586	2602	Средно поле	нива	4	703м ²	Мамути Алимов Фекри 1/4 Мамути Алимов Кашиф 2/4 Мамути Пендије 1/4
Челопек вон-г.р.	596	3558	Караманица	нива	3	2764м ²	Зилбеари Асанов Авзи 1/1
Челопек вон-г.р.	619	2584	Средно поле	нива	3	1717м ²	Рустеми Рустемов Абдураман 1/1
Челопек вон-г.р.	626	2235	Праг	нива	6	750м ²	Мустафи Мустафов Бајрам 24/50 Мустафи Мустафов Рамадан 24/50 Таири Аким 2/50
Челопек вон-г.р.	629	2260	Праг	нива	6	800м ²	Идризи Лиман 1/1
Челопек вон-г.р.	635	2152	Праг	нива	6	7426м ²	Рамадани Сабри Илјас 1/5 Рамадани Неби 1/5 Рамадани Абдулхамид 2/5 Рамадани Рамадан 1/5
Челопек вон-г.р.	636	2261	Праг	лозје	3	666м ²	Јакупи Руфатов Абдурахман 1/1
Челопек вон-г.р.	655	2134/4	Праг	пасиште	3	554м ²	Абдулахи Азбиин Неџби 1/1
Челопек вон-г.р.	655	2134/4	Праг	лозје	3	520м ²	Абдулахи Азбиин Неџби 1/1
Челопек вон-г.р.	657	2134/2	Прок	лозје	3	912м ²	Абдулаи Неима Ештреф 1/2 Абдулахи Неима Зилбеар 1/2
Челопек вон-г.р.	700	3552	Караманица	нива	3	972м ²	Абдулаи Акијов Ибраим 1/4 Абдулаи Акијов Нуриман 1/4 Рамадани Акијов Абдулгани 1/4 Асани Акијова Хаджер 1/4
Челопек вон-г.р.	701	3552	Караманица	нива	3	972м ²	Абдулаи Амио Алија 1/1
Челопек вон-г.р.	718	2235	Праг	нива	6	1588м ²	Мустафи Јонуза Гани 4/12 Мустафи Јонуза Изет 4/12 Мустафи Садри Рахеме 1/12 Мустафи Садри Рамије 1/12 Мустафи Садри Садије 1/12 Мустафи Вд.Садри Илмије 1/12
Челопек вон-г.р.	779	2264/1	Праг	пасиште	3	300м ²	Велии Казима Џемаил 1/1
Челопек вон-г.р.	779	2264/1	Праг	лозје	3	929м ²	Велии Казима Џемаил 1/1
Челопек вон-г.р.	789	2183/2	Праг	нива	6	1398м ²	Велији Идриза Мурат 1/1
Челопек вон-г.р.	789	2184	Праг	нива	6	2067м ²	Велији Идриза Мурат 1/1
Челопек вон-г.р.	807	2599	Средно поле	нива	4	3256м ²	Беџети Етулов Муарем 1/1
Челопек вон-г.р.	834	1979	Бабаиште	нива	2	2501м ²	Демири Енвера Фико 1/1
Челопек вон-г.р.	856	2137/2	Прок	нива	6	589м ²	Имери Нухи Хусејин 1/1

Челопек вон-г.р.	864	2145	Праг	нива	5	363м ²	Бајрами Асимов Исмет 1/1
Челопек вон-г.р.	896	2605	Средно поле	нива	5	2653м ²	Камили Јашаров Раиф 1/1
Челопек вон-г.р.	896	3777/2	Караманица	нива	4	1864м ²	Камили Јашаров Раиф 1/1
Челопек вон-г.р.	901	1978	Крушевица	нива	3	1652м ²	Илмиева Гази Незафет 1/1
Челопек вон-г.р.	918	3538	Караманица	нива	3	2084м ²	Камили Хашима Сафет 1/1
Челопек вон-г.р.	924	2138	Прок	нива	6	1826м ²	Муареми Џабир Љатиф 1/2 Муареми Џабир Мемет 1/2
Челопек вон-г.р.	934	2604/1	Средно поле	нива	5	2232м ²	Мемши Ашима Мустафа 1/1
Челопек вон-г.р.	937	2189	Прок	нива	5	943м ²	Тодосијевски Лазов Цветан 1/1
Челопек вон-г.р.	948	3671/2	Караманица	нива	4	1000м ²	Ристовски Рафев Славко 1/1
Челопек вон-г.р.	966	2231	Липчанје	нива	5	1028м ²	Шабани Шабан Маир 1/5 Шабани Шабан Назиби 1/5 Шабани Шабан Рамадан 1/5 Шабани Шабан Ибрахим 1/5 Шабани Шабан Муамет 1/5
Челопек вон-г.р.	966	2232	Прок	нива	5	329м ²	Шабани Шабан Маир 1/5 Шабани Шабан Назиби 1/5 Шабани Шабан Рамадан 1/5 Шабани Шабан Ибрахим 1/5 Шабани Шабан Муамет 1/5
Челопек	970	2587	Средно полје	нива	3	1849м ²	Пајазити Фаредина Ајет 1/2 Пајазити Фаредина Джеладин 1/2
Челопек вон-г.р.	970	2597/1	Средно полје	нива	4	1910м ²	Пајазити Фаредина Ајет 1/2 Пајазити Фаредина Джеладин 1/2
Челопек вон-г.р.	970	3557	Караманица	нива	3	3265м ²	Пајазити Фаредина Ајет 1/2 Пајазити Фаредина Джеладин 1/2
Челопек вон-г.р.	971	2589	Средно полје	нива	3	2331м ²	Ариф Зекиров Кашиф 1/1
Челопек вон-г.р.	989	3553/3	Караманица	нива	3	1035м ²	Сулџмани Азирев Меџди 1/1
Челопек вон-г.р.	1037	2586/1	Поле	нива	3	1145м ²	Пајазити Шефки Неџадин 1/1
Челопек вон-г.р.	1038	2210/1	Прок	нива	5	722м ²	Пајазити Авија Рефик 1/1
Челопек вон-г.р.	1038	2579/1	Средно поле	нива	3	876м ²	Пајазити Авија Рефик 1/1
Челопек вон-г.р.	1038	2579/2	Средно поле	нива	3	1114м ²	Пајазити Авија Рефик 1/1
Челопек вон-г.р.	1039	2210/2	Прок	нива	5	722м ²	Пајазити Авијев Риза 1/1

Челопек вон-г.р.	1040	2586/2	Прок	нива	3	1025м ²	Пајазити Алија Каније 1/1
Челопек вон-г.р.	1067	3199	Лозје	лозје	2	996м ²	Илиевски Илија Јовица 1/1
Челопек вон-г.р.	1067	3531/1	Караманица	нива	3	2956м ²	Илиевски Илија Јовица 1/1
Челопек вон-г.р.	1067	3676/1	Караманица	нива	3	1894м ²	Илиевски Илија Јовица 1/1
Челопек вон-г.р.	1068	3548	Караманица	нива	3	1753м ²	Хусејини Халип Абдулгани 1/2 Настовска Живкова Тодора Род Илиевска 1/2
Челопек вон-г.р.	1076	2264/2	Пржина	пасиште	3	300м ²	Велиу Бајрам Мефаил 1/1
Челопек вон-г.р.	1076	2264/2	Пржина	лозје	3	749м ²	Велиу Бајрам Мефаил 1/1
Челопек вон-г.р.	1092	2723	Стари лозја	нива	6	2169м ²	Пајазити Фаредина Ајет 1/12 Пајазити Фаредина Джеладин 1/12 Пајазити Авзиов Рушит 2/12 Пајазити Авзиов Алија 2/12 Пајазити Авзија Рефик 2/12 Пајазити Авзиов Риза 2/12 Пајазити Шефки Некадин 2/12
Челопек вон-г.р.	8370	3787/1	Караманица	нива	5	2505м ²	Јаневски Жарко 1/1
Челопек вон-г.р.	1105	3786/2	Караманица	нива	5	1317м ²	Мартиновски Блажев Тодор 1/1
Челопек вон-г.р.	1123	3778	Караманица	нива	4	1983м ²	Деари Османа Феми 1/1
Челопек вон-г.р.	1123	3778	Караманица	нива	4	1984м ²	Деари Османа Феми 1/1
Челопек вон-г.р.	1153	2134/1	Липјане	пасиште	3	571м ²	Имери Хусман Азби 1/2 Имери Гзие 1/2
Челопек вон-г.р.	1153	2134/1	Липјане	лозје	3	460м ²	Имери Хусман Азби 1/2 Имери Гзие 1/2
Челопек вон-г.р.	1177	2260	Конјобара	нива	6	893м ²	Нуредини Гемаилов Рамзи 1/1
Челопек вон-г.р.	1196	2595	Средно поле	нива	4	1910м ²	Евросимовска Душан Златка 1/4 Веселковска Вд Душан Митра 1/4 Јовановска Душан Стојка 1/4 Цветковска Душан Горица 1/4
Челопек вон-г.р.	1224	2187	Прок	нива	5	6257м ²	Дервиши Хамди Хаки 1/1
Челопек вон-г.р.	1224	2190	Прок	нива	5	973м ²	Дервиши Хамди Хаки 1/1
Челопек вон-г.р.	1289	2584	Средно поле	нива	3	1700м ²	Муслиу Назиф Мусли 1/1
Челопек вон-г.р.	1300	2594	Средно поле	нива	4	4583м ²	Пајазити Алија Каније 1/2 Пајазити Шефки Незадин 1/2
Челопек вон-г.р.	1304	2604/2	Средно поле	нива	5	2109м ²	Мемиши Вд.Лазим Џеврије 1/1
Челопек вон-г.р.	1306	2267/2	Прок	лозје	3	948м ²	Мемиши Џемаил Јусуф 1/3 Мемиши Хашимов Мустафа 1/3 Мемиши Вд.Лазим Џеврије 1/3
Челопек вон-г.р.	1306	2724/2	Старо лозје	нива	6	2240м ²	Мемиши Џемаил Јусуф 1/3 Мемиши Хашимов Мустафа 1/3 Мемиши Вд.Лазим Џеврије 1/3

Челолек вон-г.р.	1333	2153	Праг	нива	6	1445м ²	Абдулахи Суло Сидки 1/1
Челолек вон-г.р.	1342	2139/2	Прок	нива	6	1826м ²	Муареми Сулејмана Ремзи 1/1
Челолек вон-г.р.	1372	2588	Прак	нива	3	2854м ²	Лимани Афета Авзи 1/2 Лимани Вд Афет Неџмије 1/2
Челолек вон-г.р.	1386	3782	Караманџи	нива	5	2321м	Настовски Владов Атанас 1/1
Челолек вон-г.р.	1390	1978	Вртача	нива	3	1652м ²	Джелadini Бајрама Амезиџа 1/1
Челолек вон-г.р.	1390	1978	Вртача	нива	3	1651м ²	Джелadini Бајрама Амезиџа 1/1
Челолек вон-г.р.	1400	3550/1	Караманица	нива	3	2565м ²	Бафтиџари Амета Абдулменаф 1/1
Челолек вон-г.р.	1412	2620	Средно поле	нива	3	2763м ²	Пауноски Слајанов Горан 1/1
Челолек вон-г.р.	1438	2582	Средно поле	нива	3	1950м ²	Јусуфи Адема Веджи 1/1
Челолек вон-г.р.	1438	2583	Средно поле	нива	3	1447м ²	Јусуфи Адема Веджи 1/1
Челолек вон-г.р.	1547	3550/2	Караманица	нива	3	4806м ²	Ристовска Вд. Томева Гора 5/12 Хусеини Халипа Абдулгани 7/12
Челолек вон-г.р.	1555	2137/1	Прок	нива	6	589м ²	Емини Нухи Лјазим 1/1
Челолек вон-г.р.	1556	2137/3	Прок	нива	6	589м ²	Емини Нухи Веджи 1/1
Челолек вон-г.р.	1593	2211	Прок	нива	5	7023м ²	Деври Милџаимов Фемиџи 1/1
Челолек вон-г.р.	1608	3559	Лозје	нива	3	3482м ²	Мустафи Илми Муамет 1/1
Челолек вон-г.р.	1608	3559	Олозје	нива	3	2841м ²	Мустафи Илми Муамет 1/1
Челолек вон-г.р.	1608	3559	Лозје	нива	3	1367м ²	Мустафи Илми Муамет 1/1
Челолек вон-г.р.	1612	2209	Прок	нива	5	1083м ²	Илџази Решат Сенад 1/1
Челолек вон-г.р.	1615	3784/2	Караман	нива	5	503м ²	Бошковски Стојко Тодор 2/3 Ристоска Бранка 1/3
Челолек вон-г.р.	1615	3784/4	Караман	нива	5	775м ²	Бошковски Стојко Тодор 2/3 Ристоска Бранка 1/3
Челолек	1618	2187	Прок	нива	5	2500м ²	Пајазити Сулејман Неби 1/1
Челолек вон-г.р.	1620	2585	Поске ливаде	нива	3	2050м ²	Муслиџи Назифа Мусли 1/1
Челолек вон-г.р.	1694	3552	Караманица	нива	3	4800м ²	Идризи Меџит Џаудет 1/2 Идризи Сулејмана Невзат 1/2
Челолек вон-г.р.	1743	2136/1	Прак	нива	6	1768м ²	Емини Веапа Омер 1/2 Емини Веапа Рефет 1/2
Челолек вон-г.р.	1786	3551/2	Караманица	нива	3	2148м ²	Мемии Шукри Кадри 1/1
Челолек вон-г.р.	1817	2288	Прок	нива	3	2460м ²	Пајазити Сулејмана Неби 1/4 Пајазити Сулејмана Рефет 1/4 Рушти Сулејмана Куртиш 1/4 Рушти Сулејмана Сатки 1/4

Челопек вон-г.р.	1832	3551/1	Караманица	нива	3	3917м ²	Деври Милјаима Фемаил 1/2 Османи Милјаима Муджахид 1/2
Челопек вон-г.р.	1848	3672	Караманци	нива	3	5131м ²	Јовановски Стојков Томислав 1/1
Челопек вон-г.р.	1874	2153	Праг	нива	6	723м ²	Адеми Казима Алифекри 1/1
Челопек вон-г.р.	1874	2154	Прак	нива	6	2268м ²	Адеми Казима Алифекри 1/1
Челопек вон-г.р.	1904	3670	Кара,анци	нива	4	3688м ²	Митевска Живка 1/2 Јаковчевски Јанков Неделко 1/2
Челопек вон-г.р.	1926	2593	Средно поле	нива	4	4201м ²	Берзати Зеџира Реджеп 1/3 Берзати Зеџира Исмаил 1/3 Берзати Зеџира Рафи 1/3
Челопек вон-г.р.	1931	2147/2	Праг	нива	5	600м ²	Јашари Шефки Сеза 1/1
Челопек вон-г.р.	1932	2147/1	Праг	нива	5	1732м ²	Есати Ѓуласфије 1/1
Челопек вон-г.р.	1932	2148/1	Прок	нива	6	1311м ²	Есати Ѓуласфије 1/1
Челопек вон-г.р.	1932	2148/2	Пивок	нива	6	656м ²	Есати Ѓуласфије 1/1
Челопек вон-г.р.	1932	2150/2	Прок	нива	6	1706м ²	Есати Ѓуласфије 1/1
Челопек вон-г.р.	1067	3676/1	Караманица	нива	3	1894м ²	Илиевски Илија Јовица 1/1
Челопек вон-г.р.	1969	2233	Леска	нива	5	3004м ²	Роџепи Фекри Џаудет 1/1
Челопек вон-г.р.	1946	3676/2	Караманица	нива	3	1894м ²	Рамадани Фетиша Меваил 1/1
Челопек вон-г.р.	2008	3671/1	Караманица	нива	3	3109м ²	Ристовска Вд.Спасен Јованка 1/2 Ристовски Томе Душан 1/2
Челопек вон-г.р.	2024	3787/2	Караманица	нива	5	704м ²	Воџкив Михајло Петар 1/1
Челопек вон-г.р.	2036	3554	Караманица	нива	3	2764м ²	Идризи Зупкуфли Зеџир 1/2 Идризи Зупкуфли Джемаил 1/2
Челопек вон-г.р.	2048	2389	Прок	нива	3	3688м ²	Абази Ферата Куртиш 1/1
Челопек вон-г.р.	2048	2390	Прок	нива	3	2500м ²	Абази Ферата Куртиш 1/1
Челопек	2048	2390	Прок	нива	2	2880м ²	Абази Ферата Куртиш 1/1
Челопек вон-г.р.	2111	2149	Прок	нива	6	1585м ²	Хусеини Алипа Абдулгани 1/2 Есати Ѓуласфије 1/2
Челопек вон-г.р.	2139	2577	Прок	нива	4	4643м ²	Хусеини Халила Абдулгани 1/2 Ристовски Томе Душан 1/2
Челопек вон-г.р.	2142	2268	Прок	нива	3	2379м ²	Адеми Нешат Џеџаљ 1/1
Челопек	2148	3531/2	Караманица	нива	3	2956м ²	Зеџири Изаир Магбуле 1/1
Челопек вон-г.р.	2148	3532	Караманица	нива	3	2636м ²	Зеџири Изаир Магбуле 1/1
Челопек вон-г.р.	2169	2598	Средно поле	нива	4	1809м ²	Ристовски Ѓорѓи Стојан 1/1

Челопек вон-г.р.	2174	1980	Бобоиште	нива	2	6918м ²	Демири Муарема Вели 5/14 Јовановски Стојко Томислав 9/14
Челопек вон-г.р.	2208	3786/1	Караманица	нива	5	1557м ²	Мартиновски Андров Владо 1/1
Челопек вон-г.р.	8458	2590	Средно поле	нива	3	2733м ²	Муфтиство на Исламска заведница на Р.М. 1/1
Челопек вон-г.р.	2305	2134/3	Прок	лозје	3	740м ²	Имери Амди Кадри1/2 Абдулах Шоип Миљаим 1/2
Челопек вон-г.р.	2337	3528	Караманица	нива	3	9320м ²	Трајковски Трпе Ацко 1/1
Челопек вон-г.р.	2365	3777/1	Караманица	нива	4	1864м ²	Сепмани Зупфи Мендух 1/1
Челопек вон-г.р.	2426	2600	Средно поле	нива	4	3819м ²	Скендери Џабир Абдулџелал 1/1
Челопек вон-г.р.	2437	2578	Караманица	нива	3	2833м ²	Пајазити Фаредин Џеладин 1/1
Челопек вон-г.р.	2437	2598	Средно поле	нива	4	1809м ²	Пајазити Фаредин Џеладин 1/1
Челопек вон-г.р.	2459	3553/1	Караманица	нива	3	1035м ²	Хазир Селим Ибрахим 1/1
Челопек вон-г.р.	2560	2140	Прок	пасиште	5	442м ²	Република Македонија 1/1
Челопек вон-г.р.	2560	2156	Прок	пасиште	5	783м ²	Република Македонија 1/1
Челопек вон-г.р.	2587	1978	Вргача	нива	3	1642м ²	Елмази Метали Адиле 1/3 Елмази Метали Џемиле 1/3 Елмази Метали Ислам 1/3
Челопек вон-г.р.	2691	2618	Село	нива	3	1455м ²	Зенуни Абдирахим Маир 1/1
Челопек вон-г.р.	2691	2619	Бабиште	нива	3	1495м ²	Зенуни Абдирахим Маир 1/1
Челопек вон-г.р.	2704	3784/1	Караман	нива	5	1844м ²	Серафимовска Бошкова Златана 1/1
Челопек вон-г.р.	3715	3690/2	Караманица	нива	3	2783м ²	Трајковски Богослав 1/1
Челопек вон-г.р.	101136	3689/2	Караманица	нива	3	3260м ²	Трајковски Слободан 1/1
Челопек вон-г.р.	7532	3536/3	Село	нива	3	4646м ²	Јаковчевски Јанков Недељко 1/2 Трпчевски Петров Трпче 1/2
Челопек вон-г.р.	7547	3536/1	Караманица	нива	3	1148м ²	Изаири Шабана Елмаз 3/25 Ристовски Ѓорѓи Стојан 22/25
Челопек вон-г.р.	7548	3536/4	Караманица	нива	3	1132м ²	Ристовски Сребре Здравко 22/25 Изаири Шабана Елмаз 3/25
Челопек вон-г.р.	7638	2622/3	Средно поле	нива	3	2433м ²	Половски Божин Велко 1/1

Челопек вон-г.р.	7655	2613	Средно поле	нива	5	5027м ²	Љатифи Нуредина Локман 1/32 Љатифи Нуредина Неџбедин 1/32 Љатифи Нуредина Сеза 1/32 Љатифи Сабита Алиљеби 4/32 Љатифи Сабита Љатиф 4/32 Љатифи Сабита Мемет 4/32 Љатифи Ревајете 1/32 Јусуфи Џемаил Зелбије 16/32
Челопек вон-г.р.	7656	2614	Средно поле	нива	5	3016м ²	Љатифи Нуредина Локман 1/32 Љатифи Нуредина Неџбедин 1/32 Љатифи Нуредина Сеза 1/32 Љатифи Сабита Алиљеби 4/32 Љатифи Сабита Љатиф 4/32 Љатифи Сабита Мемет 4/32 Љатифи Ревајете 1/32 Јусуфи Џемаил Зелбије 16/32
Челопек вон-г.р.	7656	2615	Средно поле	нива	5	1667м ²	Љатифи Нуредина Локман 1/32 Љатифи Нуредина Неџбедин 1/32 Љатифи Нуредина Сеза 1/32 Љатифи Сабита Алиљеби 4/32 Љатифи Сабита Љатиф 4/32 Љатифи Сабита Мемет 4/32 Љатифи Ревајете 1/32 Јусуфи Џемаил Зелбије 16/32
Челопек вон-г.р.	7656	2616	Средно поле	нива	4	1596м ²	Љатифи Нуредина Локман 1/32 Љатифи Нуредина Неџбедин 1/32 Љатифи Нуредина Сеза 1/32 Љатифи Сабита Алиљеби 4/32 Љатифи Сабита Љатиф 4/32 Љатифи Сабита Мемет 4/32 Љатифи Ревајете 1/32 Јусуфи Џемаил Зелбије 16/32
Челопек вон-г.р.	7637	2622/1	Средно поле	нива	3	3141м ²	Алексовски Живко Томе 1/1
Челопек вон-г.р.	7657	2617	Средно поле	нива	4	3525м ²	Љатифи Сабита Мехмед 1/1
Челопек вон-г.р.	8323	2183/1	Праг	нива	6	1520м ²	Емини Емин Абдула 1/1
Вкупно:						396060м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-559/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

553.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА КО ТУМЧЕВИШТЕ ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта КО Тумчевиште, општина Гостивар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 5	Тумчевиште	Градежни пат	пасишта	6
дел 6	Тумчевиште	Градежни пат	поз-други природно неплодна земјишта	0
дел 7	Тумчевиште	Градежни пат	пасишта	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7542m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-560/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

554.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА-СБТС 10(20)/0,4KV, 50KVA ВО КО ТРИ ВОДИ ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на столбна трафостаница-СБТС 10(20)/0,4kV, 50kVA во КО Три води, општина Струмица.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 59	Три води	Даб-	изва	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				25m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-579/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

555.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА В2-ОБЈЕКТИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО КО ПЕПЕЛИШТЕ ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на В2-објекти од социјална заштита во КО Пепелиште, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1336/2	Пепелиште	Врекот	интензивно лозје	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5168m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-580/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

556.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СОДРЖИНИ ОД СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ВО КО НЕЖИЛОВО ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на содржини од спорт и рекреација во КО Нежилово, општина Чашка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3849м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Вино место	Катастарска култура	Катастарска класа
1380	Нежилово	Село	пасиште	7
13793	Нежилово	Вардига	пасиште	6
13794	Нежилово	Вардига	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4200м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-585/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

557.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БУНГАЛОВИ КО НЕЖИЛОВО ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бунгалови КО Нежилово, општина Чашка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 1941 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Вино место	Катастарска култура	Катастарска класа
1387	Нежилово	Село	пасиште	7
1389	Нежилово	Село	пасиште	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2000 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-586/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

558.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ КО ДОЛНО КОСОВРАСТИ, ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки содржини КО Долно Косоврасти, Општина Дебар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 18879м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Вино место	Катастарска култура	Катастарска класа
13611	Долно Косоврасти	Б.мост	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				24000 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42 - 587/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

559.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛ-
НА ТЕЛЕФОНИЈА КО РАЗЛОВЦИ ОПШТИНА
ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Разловци, општина Делчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 14м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр:	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска плота
дел 5137	Разловци	Делчево	Посиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				14.4м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-589/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

560.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ОПОЖАРЕН ДЕЛ НА БИГОРСКИ МА-
НАСТИР „СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ“ С. РОТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука се префрлаат средства на Бигорски манастир „Св. Јован Крстител“ с.Ротуше, во износ од 30.000.000,00 (триесет милиони) денари, за реконструкција и санација на опожарениот дел од Бигорски Манастир „Св. Јован Крстител“ с. Ротуше.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Министерството за култура, Раздел 18010 - Финансирање на дејностите од областа на културата, Програма 50 - Заштита на културно наследство, Потпрограма 48 - Капитални расходи, Ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации.

Член 3

Манастирот „Св. Јован Крстител“, средствата од член 1 на оваа одлука, ќе ги користи за реконструкција на опожарениот дел на манастирот.

Член 4

Манастирот „Св. Јован Крстител“, за извршените работи до Министерството за култура да доставува извештај пропратен со комплетна финанска документација за исплата.

Член 5

Се задолжува Министерството за култура, средствата од член 1 на оваа одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Манастирот бр. 500-000000-3835-65, депонент Стопанска банка А.Д. Битола.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-778/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

561.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- Градежна парцела број 17.2, составена од дел од КП број 796/1, КО Желино, со површина од 53.101 м2, евидентирана во Имотен лист број 1657;

Врз основа на согласноста број 10-2694/2 од 18.12.2013 година на Агенцијата за млади и спорт со која се откажала потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Желино, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, број 41-10271/1-13, од 14.1.2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 10/2014.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-820/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

562.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАЗАНДОЛ” ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, ОПШТИНА БОГДАНЦИ И ОПШТИНА ДОЈРАН, НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВУШ” ОПШТИНА ВАЛАНДОВО И ОПШТИНА СТРУМИЦА И НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МОЛИБДЕН, БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЕТРОШНИЦА” ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО САРДИЧ МЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се доделуваат концесии за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Казандол” општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавущ” општина Валандово и општина Струмица и на минерална суровина – молибден, бакар, злато и сребро на локалитетот “Петрошница” општина Старо Нагоричане на Друштвото за експлоатација преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерална суровина бр. 41-7943/1 од 05.11.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/13) и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерална суровина бр.41-9392/1 од 30.11.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 170/13).

2. Друштвото за експлоатација преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје достави понуда со број 00000051 на 17.1. 2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за експлоатација преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за експлоатација преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му се доделуваат концесии за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол“ општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавущ” општина Валандово и општина Струмица и на минерална суровина – молибден, бакар, злато и сребро на локалитетот „Петрошница“ општина Старо Нагоричане, со површина на простори на концесии за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

локалитет “Казандол”

Точка	Координата Y	Координата X
1	7636400	4566300
2	7632200	4566300
3	7628000	4573200
4	7632200	4573200

локалитет “Плавущ”

Точка	Координата Y	Координата X
1	7619230	4583640
2	7619220	4585310
3	7626480	4583580
4	7631350	4579150
5	7629990	4578010
6	7625500	4582150

локалитет “Петрошница”

Точка	Координата Y	Координата X
1	7578000	4673000
2	7578000	4678000
3	7584000	4678000
4	7584000	4673000

5. Површината на просторот на концесиите за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесуваат $P=28.980000 \text{ km}^2$ за локалитет “Казандол”, $P=22.293850 \text{ km}^2$ за локалитет “Плавущ” и $P=30.000000 \text{ km}^2$ за локалитет “Петрошница”.

6. Времетраењето на доделените концесии од точка 1 на оваа одлука изнесуваат 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделените концесии за детални геолошки истражувања во износ од 7.144.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорите за концесии.

8. Најповолниот понудувач е должен да ги потпише Договорите за концесии во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесиите ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорите за концесии ќе ги потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-861/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р Никола Груевски, с.р.

563.

Врз основа на член 58 став 6 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012, 23/2013 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА ЕДНОКРАТНИОТ И ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесии за користење на вода.

Член 2

Висината на еднократниот надоместок за концесии се определува:

1) за производство на електрична енергија да не биде помал од десеттострукиот износ на проценетиот годишен надоместок според остварувањето за производство на електрична енергија во првата година на користење;

2) полнење на вода во шишиња да не биде помал од десеттострукиот износ на годишниот надоместок според процената за остварувањето во првата година на користење;

3) езерскиот сообраќај не треба да биде помал од износот на годишниот надоместок според процената на оствареност на тој надоместок во првата година на користење и

4) туристички услуги не треба да биде помал од 10 % од пазарната цена на градежното земјиште според која се одредува годишниот надоместок.

Кога концесијата се доделува на јавен повик, износот на надоместокот од став 1 на овој член се зема за почетен износ.

Член 3

Висината на годишниот надоместокот за концесија се определува:

1) за производство на електрична енергија е процент од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење, но не помалку од 2% за хидроелектрични центри со инсталирана моќност до 10MW;

2) за производство на електрична енергија е процент од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење, но не помалку од 1,5% за хидроелектрични центри со инсталирана моќност над 10MW;

3) за производство на електрична енергија од пумпни хидроелектрични центри со инсталирана моќност над 100 MW е процент од остварената просечна цена за произведена електрична енергија за секој произведен киловат час, намалена за потрошената електрична енергија во пумпен режим на работа, во секоја година на користење, но не помалку од 1 %;

4) за полнење на вода во шишиња е процент од проценетото вкупно производство шишиња, а според продажната цена по литар произведен производ, но не помалку од 1%;

5) за туристички услуги е процент од просечната продажна цена на градежното земјиште на подрачјето на градот или општината во која е доделена концесијата и тоа според површината за користење и за секоја година на користење, но не помалку од 2%; и

6) за езерски сообраќај е процент од остварениот приход од вршењето на дејноста за која се доделува концесијата, но не помалку од 1%.

Член 4

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за критериумите за определување на висината на надоместокот за користење на вода („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2007).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10240/1-13
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

564.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08 139/09, 156/10 и 127/12) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2013 ГОДИНА ДО 31.12.2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тригодишната инвестициона програма за период од 1.1.2013 година до 31.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, под број 02-128/3.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-111/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

565.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР -ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУКА БРОЈ 2

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- објект број 2 викенд кука во Стар Дојран, на ул.„Илинденска“ бб изградена на КП бр. 1107 КО Сретеново, видно Имотен лист 1386, со вкупна површина на објектот од 129 м² и тоа: на приземје влез 3 број 3 со површина од 45 м², логии, балкони и тераси со површина од 12 м², влез 3 број 1 со површина од 39 м² и логии, балкони и тераси со површина од 33 м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наодавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 14.701, 00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на целиот објект на износ од 30.836,00 Евра или 1.896.414,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 10.291,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе нова постапка.

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени.

- потребен број на учесници на јавното наддавање-најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар.

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница www.deloven-prostor.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-359/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

566.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12 и 24/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТ- ПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува :

1. Дел од КП.бр.480 КО Довезенце (новоформирана КП.бр.480/2) во површина од 35м2, евидентирана во Имотен лист бр. 364, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-249/13 од 4.11.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

2. Дел од КП.бр.7479/1 КО Куманово (новоформирана КП.бр.7479/4) во површина од 166м2, евидентирана во Имотен лист бр.13721, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-362/13 од 28.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

3. Дел од КП.бр.643 КО Режановце (новоформирана КП.бр.643/2) во површина од 37м2, евидентирана во Имотен лист бр.160, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-364/13 од 28.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

4. Дел од КП.бр.1314 и 1212 КО Клевовце (новоформиран КП.бр.1314/2 и 1212/2) во површина од 611м2, евидентирана во Имотен лист бр.416, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-7/13 од 3.1.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

24. Дел од КП.бр.36/1 КО Јачинце (новоформирана КП.бр.36/4) во површина од 312м2, евидентирана во Имотен лист бр.341, согласно Решение за експроприја-

41. Дел од КП.бр.711/1 КО Режановце (новоформирана КП.бр.711/6) во површина од 4.264м², евидентирана во Имотен лист бр.900, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-116/13 од 20.12.2013 година на Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

42. Дел од КП.бр.1946 КО Бељаковце (новоформирана КП.бр.1946/2) во површина од 3м2, евидентирана во Имотен лист бр.226, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-370/13 од 30.12.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

43. Дел од КП.бр.251/1 КО Клевовце (новоформирана КП.бр.251/4) во површина од 328м2, евидентирана во Имотен лист бр.337, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-18/13 од 9.1.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

44. Дел од КП.бр.2093 КО Шупли Камен (новоформирана КП.бр.2903/2) во површина од 85м2, евидентирана во Имотен лист бр.27, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-46/13 од 1.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово;

45. Дел од КП.бр.1484 КО Клевовце (новоформирана КП.бр.1484/4) во површина од 41м2, евидентирана во Имотен лист бр.236, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-17/13 од 30.12.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово и

46. Дел од КП.бр.1400/2 КО Клевовце (новоформирана КП.бр.1400/7) во површина од 38м2, евидентирана во Имотен лист бр.98, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-88/13 од 10.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Куманово - поради реализација на јавен интерес од значење за Република Македонија, за отпочнување на рехабилитација на пругата Куманово- Бељаковце.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-594/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

567.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН- ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД- РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА РЕКА ПЕНА ЛОКАЦИЈА БР.407 КО СЕЛЦЕ ВОН ГР И КО БРОДЕЦ ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на река Пена локација бр.407 КО Селце вон гр и КО Бродец, општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има, со вкупна површина од 1398,67м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
1284дел	Селце вон гр	Габрца	леса	6
1136/3дел	Бродец	Бела Вода	леса	6
1138дел	Бродец	Бела Вода	леса	6
1288дел	Селце вон гр	Габрца	леса	6
1289дел	Селце вон гр	Габрца	леса	6
395дел	Селце вон гр	Селовоц	по-други природни земјишта	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот изглед:				25620м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7366/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

568.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО- СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборат за етажен премеж за објектите 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 во Касарна „Разловечко востание“ за поранешна КП бр.7962 КО Делчево, кои се со неутврдено право на сопственост.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10206/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

569.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
2006 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2006 година, број 02 УО-1258/1 од 23.02.2007 година, усвоени од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

570.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МА-
КЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2006 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2006 година, број 02 УО-1260/1 од 23.02.2007 година, усвоен од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/2-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

571.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
2007 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2007 година, број 02 УО-1614/1 од 14.09.2010 година, усвоени од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/3-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

572.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РА-
БОТЕЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБ-
РАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2007 година, број 02 УО-935/1 од 22.02.2008 година, усвоен од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/4-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

573.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАКАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
2008 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2008 година, број 02 УО-1615/1 од 14.09.2010 година, усвоени од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/5-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

574.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАКАЈ „МА-
КЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2008 година, број 02 УО-753/1 од 25.02.2009 година, усвоен од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/6-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

575.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАКАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“
– СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
2009 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2009 година, број 02 УО-632/1 од 25.02.2010 година, усвоени од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/7-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

576.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАКАЈ „МА-
КЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2009 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2009 година, број 02 УО-633/1 од 25.02.2010 година, усвоен од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/8-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

577.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2010 ГОДИНА****Член 1**

Се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2010 година, број 02 УО-535/1 од 24.02.2011 година, усвоени од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/9-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

578.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 166/2012) Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2010 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост за 2010 година, број 02 УО-537/1 од 24.02.2011 година, усвоен од Управниот одборот на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10536/10-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

579.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА И ПЕДОФИЛИЈА ЗА 2009-2012 ГОДИНА**

1. Во Решението за именување на претседател, членови и заменици членови на Национално координативно тело за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија за 2009-2012 година бр. 19-2309/2 од 2 јуни 2009 година, бр. 51-1676/1 од 30 март 2010 година и бр. 51-6195/1 од 25 октомври 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/09, 46/10 и 151/11) во став 2 во алинејата 1 зборовите „Спиро Ристовски“ се заменуваат со зборовите „Диме Спасов“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10478/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски, с.р.**

580.

Врз основа на член 9 од Уредбата за издатоци за службени патувања и селидби во странство, трошоци што на органите на државната управата им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/00, 64/01, 110/08, 82/10, 12/12 и 5/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 27.1.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО, ТРОШОЦИ ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ**

1. Највисоките износи на дневницата за службено патување и селидби во странство трошоци што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци, за одделни држави изнесуваат:

Р.бр.	Држави	Износ на дневницата
1.	Исламска Република Авганистан - за сите места	116 САД долари
2.	Република Албанија - за сите места	74 евра
3.	Народна Демократска Република Алжир за местата: - Алжир, Оран и Анаба - за други места	107 САД долари 36 САД долари
4.	Република Ангола за местото: - Луанда - за други места	124 САД долари 62 САД долари
5.	Република Аргентина за местата: - Буенос Аирес, Барилохе, Мендоса и Мердел Плата - за други места	101 САД долари 85 САД долари
6.	Државна Заедница Австралија за местата: - Канбера, Сиднеј - за други места	129 австралиски долари 107 австралиски долари
7.	Република Австрија, - за сите места	94 евра
8.	Кралство Бахреин - за сите места	113 САД долари
9.	Народна Република Бангладеш - за сите места	108 САД долари
10.	Кралство Белгија - за сите места	92 евра
11.	Република Бенин - за сите места	118 САД долари
12.	Повеќенационална Држава Боливија за местата: - Сукре, Санта Круз де ла Сиера - Ла Паз - за други места	106 САД долари 66 САД долари 46 САД долари
13.	Република Боцвана за местата: - Габороне и Маун - за други места	103 САД долари 55 САД долари
14.	Босна и Херцеговина - за сите места	75 евра
15.	Федеративна Република Бразил за местата: - Рио де Жанеиро, Сан Луис, Сао Паоло, Ресифе, Баелем, Амала, Баело	121 САД долари

	Хоризонте, Салвадор, Бразилија, Флоријанополис и Куритуба. - за други места	60 САД долари
16.	Република Бугарија - за сите места	75 евра
17.	Буркина Фасо за местото: - Уагадугу - за други места	116 САД долари 61 САД долари
18.	Република Брегот на Слоновата Коска за местата: - Јамусукро, Абиџан - за други места	118 САД долари 61 САД долари
19.	Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за местото: - Лондон - за други места	81 британска фунти 71 британска фунти
20.	Република Венецуела за местата: - Каракас, Исла де Моргарита, Пуерто Ла Круз и Беленција - за други места	146 САД долари 92 САД долари
21.	Социјалистичка Република Виетнам за местото: - Ханој - за други места	103 САД долари 55 САД долари
22.	Република Гана за местото: - Акра - Кумаси, Такоради и Тамале - за други места	111 САД долари 69 САД долари 35 САД долари
23.	Република Грција за местата: - Атина, - други места	81 евро 61 евро
24.	Кооперативна Република Гвајана за местото: - Џорџтаун - за други места	109 САД долари 45 САД долари
25.	Република Гватемала за местото: - Гватемала - за други места	102 САД долари 46 САД долари
26.	Република Гвинеја за местото: - Конакри - за други места	122 САД долари 67 САД долари
27.	Република Гвинеја Бисао за местото:	

	- Бисао - за други места	119 САД долари 87 САД долари
28.	Сојузна Република Германија - за сите места	87 евра
29.	Република Габон за местата: - Либрвил и Порт Жантил - за други места	118 САД долари 76 САД долари
30.	Грузија за местото: - Тбилиси - за други места	109 САД долари 55 САД долари
31.	Кралство Данска - за сите места	97 евра
32.	Доминиканска Република - за сите места	107 САД долари
33.	Сојузна Демократска Република Етиопија за местото: - Адис Абеба - за други места	112 САД долари 78 САД долари
34.	Арапска Република Египет за местата: - Каиро - Асуан, Александрија и Луксор - за други места	102 САД долари 80 САД долари 50 САД долари
35.	Република Еквадор за местата: - Кито и Гвајакил - Киенса - за други места	103 САД долари 77 САД долари 41 САД долари
36.	Република Екваторијална Гвинеја за местата: - Малабо - Бата - за други места	118 САД долари 92 САД долари 61 САД долари
37.	Република Естонија за местото: - Талин - за други места	91 евро 52 евра
38.	Демократска Република Конго за местата: - Киншаса, Лубумбаши - за други места	124 САД долари 35 САД долари
39.	Република Замбија за местата: - Лусака, Ндола и Ливингстон и Кивке - за други места	108 САД долари 79 САД долари
40.	Република Зимбабве - за сите места	121 САД долари

41.	Република Индија за местото: - Њу Делхи - за други места	105 САД долари 75 САД долари
42.	Република Индонезија за местата: - Џакарта и Бали - за други места	109 САД долари 67 САД долари
43.	Исламска Република Иран - за сите места	117 САД долари
44.	Република Ирак - за сите места	114 САД долари
45.	Република Ирска - за сите места	86 евра
46.	Република Исланд - за сите места	88 евра
47.	Италијанска Република за местата: - Рим - за други места	93 евра 76 евра
48.	Држава Израел за местата: - Ерусалим - Тел Авив - за други места	116 САД долари 91 САД долари 48 САД долари
49.	Јамајка - за сите места	112 САД долари
50.	Јапонија за местото: - Токио - за други места	127 САД долари 99 САД долари
51.	Република Јемен - за сите места	109 САД долари
52.	Хашемитско Кралство Јордан - за сите места	112 САД долари
53.	Република Србија за местото: - Белград - за други места	82 евра 48 евра
54.	Република Казакстан за местата - Астана, Алма Ата - за други места	112 САД долари 47 САД долари
55.	Република Камерун - за сите држави	119 САД долари
56.	Канада за местата: - Отава, Монтреал, Ванкувер и Торонто - за други места	136 канадски долари 98 канадски долари

57.	Држава Катар - за сите места	114 САД долари
58.	Република Кенија за местото: - Најроби - за други места	108 САД долари 51 САД долари
59.	Народна Република Кина за местата: - Пекинг и Шангај - за другите места	121 САД долари 105 САД долари
60.	Република Кипар - за сите места	81 евро
61.	Кралство Камбоџа - за сите места	52 САД долари
62.	Република Колумбија за местата: - Богота, Картагена, Кали, Меделџин, Сан Андреас - за други места	111 САД долари 66 САД долари
63.	Република Конго за местото: - Бразавил - за други места	132 САД долари 47 САД долари
64.	Демократска Народна Република Кореја за местото: - Пјонгјанг - за други места	123 САД долари 71 САД долари
65.	Република Кореја за местата: - Сеул, и островот Јеју - за други места	119 САД долари 87 САД долари
66.	Република Костарика - за сите места	106 САД долари
67.	Република Куба за местото: - Хавана - за други места	111 САД долари 50 САД долари
68.	Држава Кувајт - за сите места	108 САД долари
69.	Демократска Народна Република Лаос - за сите места	35 САД долари
70.	Кралството Лесото за местото: - Масеру - за други места	103 САД долари 53 САД долари
71.	Република Летонија за местото: - Рига - за други места	87 евра 41 евро

72.	Република Литванија за местото: - Вилнус - за други места	83 евра 45 евра
73.	Република Либан за местото: - Бејрут - за други места	113 САД долари 47 САД долари
74.	Република Либериа за местото: - Монровија - за други места	118 САД долари 43 САД долари
75.	Голема Социјалистичка Народна Либијска Арапска Џамахирија-Либија - за сите места	101 САД долари
76.	Големо Војводство Луксембург - за сите места	81 еуро
77.	Република Мадагаскар за местото: - Антананариво, Носубе. - за други места	109 САД долари 72 САД долари
78.	Република Малави - за сите места	118 САД долари
79.	Малезија за местото: - Куала Лумпур - за други места	108 САД долари 87 САД долари
80.	Република Мали за местото: - Бамако - за други места	117 САД долари 62 САД долари
81.	Република Малта - за сите места	88 евра
82.	Кралство Мароко - за сите места	101 САД долари
83.	Исламска Република Мавританија за местото: - Нуакшот - за други места	107 САД долари 63 САД долари
84.	Обединети Мексикански Држави за местата: - Икспапа и Захватанејо, Мексико Сити, Гвадалахара, Монтереј и Акапулко. - за други места.	118 САД долари 78 САД долари
85.	Монголија за местото: - Улан Батор - за други места	108 САД долари 52 САД долари
86.	Република Мозамбик за местото: - Мапуто	119 САД долари

	- за други места	54 САД долари
87.	Републичка Унија Мјанмар - за сите места	107 САД долари
88.	Република Молдова - за сите места	106 евра
89.	Федеративна Демократска Република Непал за местото: - Катманду - за други места	105 САД долари 50 САД долари
90.	Република Нигер за местото: - Нијамеј - за други места	113 САД долари 68 САД долари
91.	Федеративна Република Нигерија за местата: - Абуџа и Лагос - за другите места	128 САД долари 76 САД долари
92.	Република Никарагва за местото: - Манагва - за други места	100 САД долари 51 САД долари
93.	Кралство Норвешка - за сите места	103 евра
94.	Нов Зеланд - за сите места	141 австралиски долари
95.	Република Намибија за местото: - Виндхук - за други места	102 САД долари 64 САД долари
96.	Султанат Оман за местата: - Мускат, Саламах - за други места	108 САД долари 82 САД долари
97.	Исламска Република Пакистан за местото: - Исламабад - за други места	105 САД долари 78 САД долари
98.	Република Панама за местата: - Панама, Бамаито и Колон - за други места	102 САД долари 42 САД долари
99.	Независна држава Папуа Нова Гвинеја - за сите места	119 САД долари
100.	Република Парагвај за местото: - Асунсион - за други места	105 САД долари 50 САД долари
101.	Република Перу за местата: - Лима	112 САД долари

	- Куско и Икитос - за други места	94 САД долари 72 САД долари
102.	Република Полска за местото: - Варшава - за други места	80 евра 53 евра
103.	Државна заедница Порторико - за сите места	100 САД долари
104.	Португалска Република - за сите места	88 евра
105.	Република Руанда за местото: - Кигали - Гисенеј - за други места	114 САД долари 94 САД долари 44 САД долари
106.	Руска Федерација за местата: - Москва - Санкт Петербург - за други места	103 евра 64 евра 46 евра
107.	Романија за местото: - Букурешт - за други места	76 евра 27 евра
108.	Соединети Американски Држави за местата: - Вашингтон, - Њујорк, Атланта, Чикаго, Сан Франциско, Филаделфија, Лос Анџелес, Хонолулу - за други места	118 САД долари 123 САД долари 106 САД долари
109.	Кралство Саудиска Арабија за местата: - Ријад, Ал Абах Адинах - Мунара, Ал Кхобар, Дарна и - Дамиан - за други места	107 САД долари 86 САД долари
110.	Република Сенегал за местото: - Дакар - за други места	119 САД долари 83 САД долари
111.	Република Судан за местата: - Картум, Порт Судан - за другите места	117 САД долари 67 САД долари
112.	Република Словенија - за сите места	82 евра
113.	Република Ел Салвадор за местото: - Сан Салвадор - за други места	107 САД долари 65 САД долари

114.	Демократска Република Сао Томе и Принсипе - за сите места	76 САД долари
115.	Република Сеишели - за сите места	116 САД долари
116.	Република Сиера Леоне за местото: - Фритаун - за други места	124 САД долари 52 САД долари
117.	Република Сингапур - за сите места	121 САД долари
118.	Сириска Арапска Република за местата: - Дамаск, Палмира и Деир Езор, Латамија и Алепо - за други места	96 САД долари 72 САД долари
119.	Словачка Република - за сите места	83 евра
120.	Република Сомалија - за сите места	48 САД долари
121.	Обединети Арапски Емирати - за сите места	118 САД долари
122.	Република Суринам - за сите места	106 САД долари
123.	Кралство Тајланд - за сите места	113 САД долари
124.	Обединета Република Танзанија за местата: - Додома, Дар ес Салим - Занзибар, Аруша и Танга - за други места	116 САД долари 86 САД долари 46 САД долари
125.	Тогоанска Република за местото: - Ломе - за други места	121 САД долари 56 САД долари
126.	Тајван - за сите места	76 САД долари
127.	Република Тринидад и Тобаго - за сите места	113 САД долари
128.	Република Тунис за местото: - Тунис - за други места	98 САД долари 66 САД долари
129.	Туркменистан за местото: - Ашхабад - за други места	112 САД долари 78 САД долари
130.	Република Турција за местата: - Анкара, Истанбул, Измир, Бурса, Адана и Анталија - за други места	82 евра 42 евра

131.	Република Уганда за местото: - Кампала - за други места	103 САД долари 49 САД долари
132.	Република Узбекистан за местото: - Ташкент - за други места	116 САД долари 91 САД долари
133.	Унгарија - за сите места	79 евра
134.	Украина - за сите места	79 евра
135.	Република Филипини за местото: - Манила - за други места	116 САД долари 42 САД долари
136.	Република Финска - за сите места	92 евра
137.	Република Франција за местата: - Париз, - Стразбур - за други места	95 евра 85 евра
138.	Република Хаити за местото: - Порто Пренс - за други места	121 САД долари 42 САД долари
139.	Кралство Холандија за местата: - за сите места	90 евра
140.	Република Хондурас за местото: - Тегусигалпа - за други места	105 САД долари 57 САД долари
141.	Хонгконг - за сите места	116 САД долари
142.	Република Хрватска - за сите места	81 евро
143.	Јужноафриканска Република - за сите места	102 САД долари
144.	Република Чад за местото: - Нџамена - за други места	121 САД долари 60 САД долари
145.	Република Чиле - за сите места	107 САД долари
146.	Чешка Република за местото: - Прага - за други места	82 евра 32 евра

147.	Република Џибути за местото: - Џибути - за други места	112 САД долари 49 САД долари
148.	Кралство Шпанија за местата: - Мадрид и Барселона - за други места	87 евра 64 евра
149.	Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка за местото: - Коломбо - за други места	108 САД долари 69 САД долари
150.	Швајцарска Конфедерација - за сите места	130 швајцарски франк
151.	Кралство Шведска - за сите места	90 евра
152.	Кнежевство Лихтенштајн - за сите места	130 швајцарски франк
153.	Република Косово - за сите места	45 евра
154.	Република Црна Гора - за сите места	78 евра
155.	За сите други земји - за сите места	90 САД долари

2. Издатоците за пакување на покуќнината при селидбата на лице од странство се признаваат со паушален износ и тоа:

а) ако лицето се сели со членовите на семејството и ги испраќа предметите со брод или авион - во валута на земјата на службување од која се сели во износ од 400 САД долари пресметано по тековниот курс што важи во времето на селидбата во земјата од која се сели или во денари по враќањето на лицето во земјата, пресметани на денот на предавањето на пресметката на трошоците од член 28 од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци;

б) ако лицето се сели со членовите на семејството и ги испраќа предметите со железница или со камион - во валута на земјата на службувањето од која се сели во износ од 500 САД долари, пресметано по тековниот курс што важи во времето на селидбата во земјата од која се сели или во денари по враќањето на лицето во земјата, пресметани на денот на предавањето на пресметката на трошоците;

в) ако лицето се сели со членовите на семејството и предметите ги испраќа експресно со железница со исто превозно средство со кое патува ("митгепек") или со сопствен автомобил - во валута на земјата од која се сели во износ од 300 САД долари, пресметано по тековниот курс што важи во времето на селидбата во земјата од која се сели или во денари по враќањето на лицето во земјата, пресметани на денот на предавањето на пресметката на трошоците;

г) ако лицето се сели без членовите на семејството, му се признаваат 50% од паушалниот надомест под а), б) и в) на оваа точка - во валута на земјата од која се сели, пресметано по тековниот курс што важи во времето на селидбата во земјата од која се сели или во денари по враќањето на лицето во земјата, пресметани на денот на предавањето на пресметката на трошоците.

3. Ако работникот со семејството ги преселува предметите од Република Македонија му се признаваат во паушален износ трошоците на пакувањето на селидбените предмети под исти услови предвидени во точка 2 на ова решение, пресметани во денари по официјалниот курс на денот на пресметката на паушалот.

4. Издатоците за осигурување на покуќнината кај друштвата за осигурување што при селидбата се испраќаат од Република Македонија во странство или од странство во Република Македонија, се признаваат до следниот износ и тоа:

- ако лицето се сели со членовите на семејството - вредност на предметите до 5.000 САД долари пресметано во денари на денот на селидбата;

- ако лицето се сели без членовите на семејството - вредност на предметите до 2.500 САД долари, пресметано во денари на денот на селидбата.

5. Издатоци за превоз на лицето што работи во странска држава со тешки климатски услови и на членовите на неговото потесно семејство (брачен другар и деца) за доаѓање на одмор во Република Македонија и за враќање во странската држава и се признаваат за следните држави:

Народна Република Ангола, Народна Република Бангладеш, Република Боливија, Мјанмарска Унија, Централна Африканска Република, Република Гана, Република Габон, Република Гвајана, Република Гвинеја, Република Индија, Република Индонезија, Република Ирак, Социјалистичка Етиопија, Демократска Народна Република Јемен, Народна Република Конго, Држава Кувајт, Малезија, Република Мали, Народна Република Мозамбик, Република Никарагва, Исламска Република Пакистан, Демократска Република Сомалија, Демократска Република Судан, Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка, Обединета Република Танзанија, Кралството Тајланд, Социјалистичка Република Виетнам, Република Заир, Намибија, Абу Даби, Сенегал, Авганистан, Филипини и Панама.

6. Ова решение се применува на службените патувања и селидбите во странство што започнуваат на денот на влегувањето во сила на ова решение.

7. Со денот на отпочнувањето на примената на ова решение престанува да важи Решението за највисоките износи на дневниците за службени патувања во странство и за селидбени трошоци што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2000, 74/2002 и 49/2004).

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 161/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

581.

Врз основа на член 9-а од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ЛЕКОВИ СО АТС ОЗНАКА С-ЛЕКОВИ ЗА
КАРДИОВАСКУЛАРЕН СИСТЕМ

I. За членови на Комисијата за лекови со АТС ознака С-лекови за кардиоваскуларен систем се именуваат:

1. проф. д-р Сашко Кедев
2. проф. д-р Славчо Тошев
3. асс. д-р сци Магдалена Отљанска
4. асс. д-р Лидија Попоска
5. асс. д-р сци Марија Вавлукис
6. д-р Слободан Антов
7. проф. д-р Розана Кацарска
8. асс. д-р Константина Кузевска-Манева
9. доц. д-р Андон Чибишев
10. проф. д-р Цветанка Божиновска
11. д-р Стево Пармаковски
12. д-р Бекир Адеми
13. д-р Фатмир Ферати
14. д-р Славица Јорданова
15. Елена Ристоска
16. Кристина Тосевска
17. проф. д-р Никола Лабачевски.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-706/2
22 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

582.

Врз основа на член 5 став 1 алинеја 1 од Законот за геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА 2014 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот за нивното користење, видот и обемот на Основните геолошки истражувања за 2014 година.

II

Средствата за финансирање на позициите предвидени во оваа програма се во износ од 6.000.000,00 (шест милиони денари), од кои дел во износ од 1.000.000,00 (еден милион денари) се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2014 година, раздел 10001, програма 2, потпрограма 21 - Геолошки завод, категорија - 42 - стоки и услуги, ставка - 425 договорни услуги, а дел во износ од 5.000.000,00 (пет милиони денари) ќе се обезбедат од приходи од самофинансирачки активности.

III

Средствата по предложените проекти кои се предмет на реализација со оваа програма се со цел обезбедување на Основни геолошки карти и податоци за геолошкиот состав и структурата на земјината кора, преку поставување на основната база на податоци од геолошките истражувања, изработка на проекти за дигитални

геолошки карти, за 3D геолошко моделирање, за водење катастар и биланс на минерални сировини за потребите на Република Македонија, од дел II на оваа програма ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Вид позиција	Износ (денари)
1.	Дефинирање и изработка на проекти за реализација на буџетски финансирани геолошки истражувања (генерален проект)	500.000,00
2.	Ревизија на дефинирање и изработка на проекти за реализација на буџетски финансирани геолошки истражувања	60.000,00
3.	Изработка на проект за изработка на дигитални геолошки карти на Република Македонија (од 1:25 000) со методологијата на ГИС	2.000.000,00
4.	Ревизија на проект за изработка на дигитални геолошки карти на Република Македонија (од 1:25 000) со методологијата на ГИС	60.000,00
5.	Изработка на проект за 3D геолошко-геофизичко истражување и моделирање на геопросторот на Република Македонија со методологијата на ГИС	2.000.000,00
6.	Ревизија на проект за 3D геолошко-геофизичко истражување и моделирање на геопросторот на Република Македонија со методологијата на ГИС	60.000,00
7.	Изработка на проект за формирање катастар на наоѓалишта на минерални сировини 60 во Република Македонија	600.000,00
8.	Ревизија на проект за формирање катастар на наоѓалишта на минерални сировини во Република Македонија	60.000,00
9.	Изработка на проект за водење на биланс на геолошки и рудни резерви на минерални сировини во Република Македонија	600.000,00
10.	Ревизија на проект за водење на биланс на геолошки и рудни резерви на минерални сировини во Република Македонија	60.000,00
	ВКУПНО:	6.000.000,00

IV

Реализација на проектите од дел III во ставките 1, 3, 5, 7 и 9 ќе се врши врз основа на склучени договори со изведувачите, кои ќе се изберат по објавување на јавен повик и спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка на услугите. Со најповолни понудувачи Геолошки завод ќе склучи договор за јавна набавка.

Ревизија на проектите од дел III во ставките 2, 4, 6, 8 и 10 согласно со член 30 ставови 1 и 2 и член 34 ставови 2 и 3 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) ќе ги врши Комисијата за стручна оцена (ревизија) на геолошка документација формирана од Геолошкиот завод на Република Македонија.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-76/1
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

583.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАР- ТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2014 година, обезбедува грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите, како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

Со програмата се опфатени корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е пониска од 12.000 денари. Со програмата се опфатени случаите на болничко лекување во болничките здравствени установи во Република Македонија непосредно по акутно заболување, состојба и повреда или заради влошување на хронична болест.

Со програмата не се опфатени членовите на семејството на корисникот на пензијата, корисници на пензија кои остваруваат право на пензија од друга држава како и случаите на:

- специјализираната медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;
- сместување во геронтолошка установа и
- дневното болничко лекување (дневна болница).

За реализација на мерките предвидени во оваа програма, Владата на Република Македонија обезбедува средства од Буџетот на Република Македонија за покривање на учеството (партиципацијата) при користењето на болничката здравствена заштита на граѓаните односно пензионерите со пензија пониска од 12.000 денари.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на донесувањето на оваа програма е обезбедување на грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата ќе се реализира со финансиски средства во висина од 47.000.000,00 денари. Од основен буџет на Република Македонија за 2014 година одобрени се 37.000.000,00 денари, а останатите 10.000.000,00 денари од самофинансирачки средства на Министерство за здравство.

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заостанатите обврски.

4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Следење на спроведувањето на програмата врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-77/1
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

584.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

I. Вовед

Децата од училишна возраст се посебна популациона група која се карактеризира со интензивни физички, психолошки и социјални промени, што ги прави исклучително ранливи на неповолните ризик фактори од околината. Промените во правец на стекнување поголема независност придружено со склоноста кон експериментирање со нови животни стилови и активности, креираат нови здравствени ризици поврзани во прв ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција на здравствените како и на психо-социјалните, развојните и бихејвиоралните ризици треба да претставува приоритет во грижата за училишните деца и младина. Најчестите причини за морбидитет и морталитет кај оваа возрастна група се намерните и ненамерни повреди, последиците од ризичното сексуално однесување, пореметувања на менталното здравје (депресија, анорексија, булимија), недоволна физичка активност и неправилна исхрана.

Класичен метод за скрининг на здравјето на училишните деца и младина се систематските прегледи, кои се вршат организирано во јавните здравствени установи од страна на службите за превентивна здравствена заштита и превентивна стоматолошка заштита на училишни деца.

Покрај систематскиот преглед, превентивниот тим врши и едукација на учениците, наставничкиот кадар, родителите/старателите преку предавања и работа во мала и голема група избирајќи теми според утврдените приоритети и според изборот на учениците.

При систематскиот преглед се врши и редовна имунизација против заразни заболувања според Календарот за имунизација на Република Македонија.

Посебно вулнерабилната група на деца и адолесценти е онаа која е надвор од образовниот систем. Здравствениот сектор во соработка со патронажната служба, РЗМ и НВО превзема активен пристап во откривањето на овие деца и нивно упатување до превентивните тимови кои обезбедуваат превентивна здравствена заштита на децата. Според проценките тој број изнесува околу 5000 деца на возраст од 7-18 години или 20% од вкупниот број на деца од училишна возраст. Овој проблем е особено голем кај децата Роми кои се осипуваат во процесот на образование или пак не ги посетуваат редовно основните и средни училишта.

Целта на систематскиот преглед е:

- Следење на физичкиот и психосоцијалниот развој,
- Рана детекција на здравствени проблеми и навремен третман,
- Рано препознавање на ризични видови на однесување - детекција на бихејвиорални ризици,
- Едукација за усвојување на здрави животни стилови,
- Едукација за важноста на навремената и целосна вакцинација.

Возраст на вршење на систематски прегледи:

Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се опфатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас (или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. Содржината на систематскиот преглед зависи од возраста на ученикот.

Содржина на систематскиот преглед:

1. Општ лекарски преглед:

- мерење на телесната тежина и висина и одредување на ИТМ;
- преглед на кожата;
- согледување на постоење на деформитети на локомоторниот систем;
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кардиоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, урогенитален систем);
- мерење на пулсот и крвниот притисок;
- испитување на вид, слух и говорот;
- земање на податоци во врска со пубертетот кај двата пола и менарха (кај ученички и студентки);
- земање податоци во врска со сексуалната активност на адолесцентите и употребата на контрацепција и заштита од СПИ;
- земање на податоци за употреба и злоупотреба на супстанции (пушење, алкохол, таблети, дроги);
- земање податоци за рано откривање на знаци на депресија и други пореметувања на менталното здравје
- земање на податоци за постоење на насилно однесување (булинг)
- давање препорака за понатамошни специјалистички прегледи доколку е потребно;
- прибирање на податоци од наставниците и психолозите за успехот и однесувањето на ученикот и давање на потребни совети;
- контрола на извршените вакцинации и ревакцинации и преземање мерки за комплетирање на вакциналниот статус.

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат во Картонот за систематски прегледи на училишни деца, изготвен од Заводот за здравствена заштита на мајки и деца; отстапувањата се запишуваат во картонот со преземање на соодветни мерки за санирање и следење.

Контролни и целни прегледи: Во зависност од констатираните претходни состојби, се вршат контролни и целни прегледи за поедини видови на однесување или заболување/состојба.

2. Лабораториски преглед

- хемоглобин во крв и
- албумин и билирубин во урина

3. Стоматолошки преглед

- контрола и евиденција на состојбата на забалото (млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба индекси);
- откривање на деформитети и неправилности во развојот на забите и вилиците;
- евиденција на констатираната состојба во здравствениот картон.
- задолжителен преглед за сите ученици секоја учебна година од прво одделение во основно образование до завршна година на образование во средното образование.

4. Превентивна стоматолошка заштита

Согласно Националната Стратегија за превенција на оралните заболувања кај децата до 14 години во Република Македонија за периодот 2008-2018 година,

превентивните стоматолошки тимови од јавните здравствени установи-здравствени домови во Република Македонија ги спроведуваат следните превентивни активности, меѓу другите:

- залевање на фисурите и јамичките (кај сите деца кои посетуваат прво одделение), при што се залеваат 4-те први трајни молари.
- Кај дел од децата со специјални потреби кај кои има висок кариес ризик, потребни се материјали за локална заштита на нивните заби со троен ефект.

За извршување на овие активности и набавка на потребните материјали одговорни се ЈЗУ Здравствени домови во Република Македонија и нивните превентивни тимови (стоматолог-сестра).

II. Моментална состојба

Според последните податоци добиени од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во учебната 2012/2013 година бројот на учениците од основно и средно образование, како и на студентите кои биле прегледани, согласно Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2013 година изнесува 126.904 или 96,7% од подлежащите. Опфатеноста на учениците со систематски прегледи во основните училишта е задоволителна и изнесува 97%. Опфатеноста кај учениците во средното образование изнесува 94,7%, а кај студентите е 99,9%.

III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбите

Во насока на подобрување на здравствената состојба и квалитетот на превентивната здравствена заштита на децата од училишна возраст и младина, како и обезбедување на одржлив систем на надзор врз подобрување на здравјето, потребно е извршување на следните мерки:

1. Мерки за подобрување на превентивната здравствена заштита на децата од училишна возраст и младина
 - Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година од средното образование.
 - Систематски прегледи на студенти во 1-ва година факултет.
 - Дополнителни превентивни контролни и целни прегледи кај учениците каде е најдено отстапување.
 - Превентивни стоматолошки прегледи.

2. Јакнење на капацитетите на тимовите кои обезбедуваат превентивна здравствена заштита на училишни деца и младина за:

- активности од областа на здравствена едукација и промоција
- за употреба на новиот Картон за систематски прегледи на ученици и упатството за систематски прегледи на училишни деца
- за употреба на Прирачникот за водење на психосоцијално интервју при работа со адолесценти и млади со цел навремено откривање на бихејвиорални ризици и навремено справување со ризичните видови на однесување
- за едукација на учениците за усвојување на здрави животни стилови
- за рана детекција на бихејвиорални ризици кај учениците
- за рана детекција на здравствени проблеми и упатување за навремен третман
- за комуникација со родители за зголемување на опфатот за имунизација со поедини вакцини како и за редовна имунизација против заразни заболувања според календарот за имунизација.

Овие мерки ќе се изведуваат преку:

- Организирање и изведување на тренинзи наменети за превентивните тимови, патронажната служба и РЗМ.
- Изработка на прирачници за адолесцентно здравје и здрави животни стилови.

3. Мерки за подобрување на пристапот до информации на сите деца од училишна возраст и младина, како и за родители:

- Изработка на здравствено-промотивни материјали за ученици.
- Изработка на здравствено-промотивни материјали за родители.
- Одржување на здравствено-воспитни предавања и работилници за ученици на теми поврзани со ризични видови на однесување (ризично сексуално однесување, сексуално преносливи инфекции, ХИВ/СИДА, употреба и злоупотреба на супстанции, неправилна исхрана и недоволна физичка активност).
- Организирање и изведување на работилници со родители во училиштата, рурални средини и ромски заедници за важноста на имунизацијата и превенција на ризични видови на однесување кај децата и адолесцентите.

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на адолесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам да знам" во амбулант Водно, Скопје (едукација, индивидуално и групно советување, превентивни прегледи, едукација на родители).

4. Мерките за унапредување на здравјето на децата кои се надвор од образовниот систем:

- Активно откривање и здравствено просветување преку теренски посети од страна на патронажната служба и РЗМ за населбите во кои живеат Роми.
- Упатување до превентивните служби во јавниот здравствен сектор за систематски прегледи и имунизација.
- Упатување до постоечки организирани форми на здравствена промоција и едукација во локалните заедници.
- Соработка со невладиниот сектор кој работи на промоција на адолесцентно здравје во локалната заедница со посебен акцент на ромските населби.
- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на адолесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам да знам" во амбулант Шито Оризари, Скопје (едукација, индивидуално и групно советување, превентивни прегледи, едукација на родители).

5. Следење и евалуација на здравствената состојба на децата и адолесцентите:

- унапредување на системот на раководење со податоци за превентивна здравствена заштита на деца од училишна возраст и младина;
- воспоставување на систем за документирање на наодите од систематските прегледи преку примена на Картони за систематски прегледи кај училишни деца;
- техничка и стручна поддршка (теренски посети) на превентивните тимови, патронажната служба и РЗМ за правилно користење на картоните за систематски прегледи;
- изготвување на Извештај за здравствена состојба и заштита на децата со предлог мерки за унапредување на состојбата.

IV. Цели на Програмата

Главна цел на Програмата е да обезбеди услови за зачувување и унапредување на здравјето на сите деца од училишна возраст и студентите преку превенција и рана детекција на здравствените ризици и нарушувањата на здравјето.

1. Специфични цели:

- 1.1. Превенција и рана детекција на здравствените ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и студентите.
- 1.2. Јакнење на капацитетите на здравствените работници од превентивните тимови.
- 1.3. Подигање на степенот на информираност на учениците и студентите за здрави животни стилови со цел рана превенција на незаразни заболувања.
- 1.4. Документирање на податоци за здравствената состојба и здравственото однесување на учениците и студентите во национална база на податоци која ќе послужи како основа за креирање на навремени и соодветни јавно-здравствени интервенции.

V. Очекувани резултати (индикатори на успешност)

- 1.1. Обем на извршени систематски прегледи (над 90%)
- 1.2. Број на откриени и прегледани деца вон образовниот систем на терен.
- 1.3. Број на едукативни работилници за родители.
- 1.4. Број на изготвени и дистрибуирани едукативни материјали – прирачници за здравствените работници.
- 1.5. Број на изготвени едукативно-промотивни материјали наменети за учениците и родителите.
- 1.6. Број на извршени теренски посети за стручно-методолошка поддршка-проценка.
- 1.7. Број на работилници за проценка на капацитетите на превентивните тимови.
- 1.8. Број (процент) на залезани заби кај ученици од прво отделение во однос на вкупниот број на деца.

1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 2014 година

Бројот на учениците и студентите кои треба да бидат систематски прегледани во 2014 година е добиен од Државниот завод за статистика.

1.1. Основно образование:

Во 2014 година со систематски прегледи треба да бидат опфатени 82.694 ученици од основните училишта, од кои:

- 21.521 ученици во 1 отделение.
- 21.210 ученици во 3 отделение.
- 22.185 ученици во 5 отделение.
- 17.778 ученици во 7 отделение.

1.2. Средно образование:

Во средните училишта во текот на 2014 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 43.062 ученици и тоа:

- 21.488 ученици во први клас
- 21.574 ученици во четврти клас.

1.3. Високо образование:

Во 2014 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 18.720 студенти од прва година високо образование.

Вкупно ученици (основно и средно) како и студенти кои треба да бидат опфатени со систематски прегледи се 144.476.

VI. Потребни финансиски средства

	ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ	Потребни ресурси
		човечки Финансиски
1	Партиципација за лабораториски прегледи на лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 x 50,00 ден.	50.000,00
2	2.1. Општ систематски преглед на неосигурани лица неопфатени во образовниот систем. 1000 x 320,00 ден.	320.000,00
	2.2. Систематски стоматолошки прегледи на неосигурани лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 x 100,00 ден.	100.000,00
	2.3. Лабораториски систематски прегледи на неосигурани лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 x 250,00 ден.	250.000,00
3	3.1. Средства за стоматолошки материјал за заштита (залевање, запечатување) на првите трајни молари кај децата во прво одделение.	2.200.000,00
	3.2. Средства за пасти за локална примена кај деца со посебни потреби наменети за превенција од кариес (за деца со посебни потреби до 14 години и со тежок вид на ментална и физичка попреченост во развојот).	1.700.000,00
4	Теренски посети за проценка на превентивната служба за систематски прегледи и имунизација во здравствените домови. (Завод за мајки и деца) 30 посети x 5.000,00 ден.	150.000,00
5	Работилници за обука на превентивните тимови кои вршат систематски прегледи и имунизација на теми поврзани со идентификација на здравствени и социјални ризици и превенција на ризични однесувања кои го засегаат здравјето и добросостојбата на училишните деца и младина. (Завод за мајки и деца) 5 x 30.000,00 ден.	150.000,00
6	Изготвување на промотивно-едукативни материјали за ученици на теми поврзани со здравјето на адолесцентите и младите (тутун, алкохол, дрога, сексуално и репродуктивно здравје, ментално здравје). (Здравствен дом Скопје)	1.200.000,00
7	Посета на средни и основни училишта во Скопје и предавање на тема алкохол, тутун и дрога. (Здравствен дом Скопје)	300.000,00
8	Доставување на извештај со анализа и коментар за систематски прегледи извршени во 2014 година (ИЈЗ)	50.000,00
9	Партиципација за 144.476 осигурани студенти и ученици за извршени систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ.	5.919.680,00
10	Неизмирени обврски од 2013 година	380.320,00
	Од основен Буџет на Република Македонија за 2014 година	10.000.000,00
	Од самофинансирачки средства на Министерството за здравство	2.000.000,00
	Од буџетот на донации	770.000,00
	ВКУПНО	12.770.000,00

VII. Финансирање

Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2014 година, ќе се реализира со финансиски средства во висина од 12.770.000,00 денари. Од основен буџет на Република Македонија за 2014 година одобрени се 10.000.000,00 денари, 2.000.000,00 денари се обезбедени од самофинансирачки средства на Министерството за здравство, додека 770.000,00 денари обезбедени се од буџетот на донации.

Во рамки на средствата ќе бидат измирани заостанатите обврски.

Распределбата на средствата по Програмата ја врши Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - извршители на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

VIII. Извршители на Програмата

Систематските прегледи ќе ги извршуваат превентивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-сестра), а за студентите од универзитетите систематските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови од здравствените домови како и специјализирани тимови за таа дејност во рамките на универзитетите во градовите каде се наоѓаат универзитетите.

Превентивната стоматолошка заштита ќе ја извршуваат превентивните стоматолошки тимови (стоматолог-сестра) од ЈЗУ здравствени домови.

Здравствено промотивната активност ќе ја извршуваат истите тимови во соработка со Заводот за здравствена заштита на мајки и деца.

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе изработи прирачници за здравствени работници, едукативно-промотивни материјали за учениците.

Заводот за мајки и деца ќе изготви Прирачник за водење на психосоцијално интервју при работа со адолесценти и млади со цел навремено откривање на бихејвиорални ризици и навремено справување со ризичните видови на однесување (ризично сексуално однесување, депресија, пореметување во исхраната, насилно однесување).

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе врши едукација на превентивните

тимови за систематски прегледи и имунизација во ЈЗУ- здравствени домови во Република Македонија.

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ќе изведува теренски посети за стручно-методолошки надзор на превентивните служби за систематски прегледи и имунизација во ЈЗУ - здравствените домови во Република Македонија и ќе изготви извештај за проценката.

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со поливалентната патронажна служба и РЗМ ќе учествува во откривање на семејства кои имаат деца надвор од образовниот систем со цел вклучување на истите во здравствениот систем заради изведување на систематски прегледи вакцинација и унапредување на нивното здравје.

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со превентивните тимови и членовите на локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учествуваат во здравствена едукација на деца од училишна деца и младина кои живеат во рурални средини или припаѓаат на ромските заедници и не посетуваат училиште.

Советувалиштата за сексуално и репродуктивно здравје "Сакам да знам" (амбуланта Водно и амбуланта Шуто Оризари во рамките на Здравствен Дом Скопје) ќе вршат едукација, советување и превентивни прегледи за сексуално и репродуктивно здравје на адолесценти и млади.

IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со Институтот за јавно здравје ќе достави Информација за извршување на мерките од Програмата до Министерството за здравство на Република Македонија.

Институтот за Јавно здравје на Република Македонија ќе изготви извештај за наодите од систематските прегледи и ќе го достави до Министерството за здравство на Република Македонија најдоцна до 31.01.2015 година.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-78/1
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

585.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ ЗА 2014 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Со Законот за здравствено осигурување е уредено здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување. Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно осигурување. Задолжителното здравствено осигурување се установува за сите државјани на Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со Закон.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се уредуваат видовите на придонеси за задолжителното социјално осигурување, обврзниците за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и уплата на придонеси, основниците на кои се плаќаат придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на пресметување и уплата на придонеси како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на придонесите.

2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Со Законот за здравствено осигурување се утврдуваат кои категории на лица се задолжително здравствено осигурени меѓу кои се и државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, горепосочената категорија на граѓани на Република Македонија се утврдуваат како обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување, а како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот е Министерството за здравство.

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат услови за плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-

ствено осигурување. Министерството за здравство како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување ќе може на месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа непречено користење на здравствените услуги односно здравствената заштита.

4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Според податоците добиени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, државјани на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување се околу 213.500, а придонесот за задолжително здравствено осигурување на месечно ниво, за еден осигуреник е 830,00 денари.

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување според оваа програма потребни се средства во износ од 2.106.000.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2014 година, од кои ќе бидат измирани и заостанатите обврски од 2013 година.

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Следење на спроведување на Програмата за плаќање придонес на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурени за 2014 година врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-79/1

8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

586.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013 и 164/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Трансплантацијата претставува медицинска процедура со која се заменува одреден орган или дел од орган – ткиво/клетки со друг. Самата интервенција е хи-

рушка постапка која се применува или во животното загрозувачки состојби или во насока на подобрување на квалитетот на живот на пациентот.

Органи кои се трансплантираат:

- срце, бели дробови, бубрези, црн дроб, панкреас, црева, желудник и кожа

Ткива/клетки кои се трансплантираат:

- Рожница, Лангерхансови клетки, Коскена срцевина, Крвни садови, Срцеви залистоци

Видови на трансплантација:

- Автотрансплантација е трансплантација кога донорот е воедно и примател на трансплантатот (кожа земена од еден дел на телото и имплантирана на друг дел)

- Изотрансплантација е трансплантација кога донорот и примателот се со иста ткивна сродност – еднојајчани близнаци

- Алотрансплантација е трансплантација кога трансплантатот се зема од една единка и се имплантира на друга единка од ист вид

- Ксенотрансплантација е трансплантација кога донорот и примателот припаѓаат на различни видови (од животното на човек)

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за трансплантација за 2014 година има за цел особено да се опфатат состојбите за трансплантација на бубрег и трансплантација на црн дроб, и тоа преку:

I. Олеснување на постапката на трансплантацијата на органи и ткива во интерес на пациентите

II. Зголемување на бројот на пресадувања на органи и ткива од човечкото тело заради лекување пред се од донации од умрени и на тој начин да се спасат или подобраат животите на лицата на кои пресадувањето на органи и ткива им е неопходно што подразбира:

- зголемување на бројот на трансплантација на бубрег за 60% годишно односно од извршените 37 трансплантации во 2013 година на 60 во 2014 година се додека не се достигне тенденција на намалување на бројот на пациенти на дијализа на 5 % годишно

- намалување на пациентите на дијализен третман под 1000 во 2018 година

- Започнување со трансплантација на црн дроб кај возрасни на Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија

- Започнување со трансплантација на бубрег кај деца на Универзитетска Клиника за детски болести

III. Да се изгради систем за пресадување на органи кој ќе обезбеди и гарантира правичен пристап кон органите и ткивата преку:

- формирање на листа за чекање според видот на органи кои ќе се базираат на транспарентни, објективни и медицински критериуми,

- Воспоставување на единствен регистар на дарувања на органи и ткива,

- Воспоставување на систем кој ќе гарантира квалитет, следливост и безбедност на постапките, а со тоа и позитивен исход по однос на лекуваниот пациент и

IV. Зголемување на свесноста кај населението за донирање на органи и ткива, особено преку информирање на јавноста за важноста на трансплантацијата на органи и ткива.

Воспоставување на мрежа на болници спремни во секој момент да препознаат потенцијален дарител, болници кои можат да го извадат органот и да осигураат дека истиот ќе стигне во центрите каде би се изведувале трансплантациите.

V. Воспоставување и одржување на централен информатички систем за вршење на дејностите за земање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пресадување;

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Со донесувањето на Законот за земање и пресадување на делови од човечко тело заради пресадување и подзаконските акти, како и со назначувањето на Националниот координатор за трансплантација, направени се сите предуслови, покрај трансплантација на бубрези од жив донор, да се започне и со трансплантација од кадавери како да заживее трансплантацијата на црн дроб од живи донори.

Со одобрените средства од Фондот за здравствено осигурување на Македонија во текот на 2014 година ќе се извршат: во Клиниката за Урологија - 40 трансплантации на бубрези од жив донор и 20 од кадавери, во Клиниката за абдоминална хирургија - пет трансплантации на црн дроб од жив донор, а во Клиниката за детски болести - 10 трансплантации на бубрези кај деца.

Мерките и активностите на Програмата се следни:

1. Покривање на трошоците за трансплантација на бубрег на Универзитетска Клиника за урологија докулку се надмине бројката на трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер за која се одобрени средства од ФЗОМ

2. Покривање на трошоците за трансплантација на црн дроб од жив дарител на Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија докулку се надмине бројката на трансплантации за која се одобрени средства од ФЗОМ

3. Покривање на трошоците за трансплантација на бубрег на Универзитетска Клиника за детска хирургија докулку се надмине бројката на трансплантација на бубрег кај деца за која се одобрени средства од ФЗОМ.

4. Изработка и операционализација на централен информатички систем за вршење на дејностите за земање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пресадување;

5. Зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи преку правилно информирање и медиумски кампањи за зголемување на јавната свест за самата постапка на пресадување на ор-

гани и зголемување на јавната свест и едукација за придобивките од трансплантациите и за тоа што значи да се донираат органи, како кај наслението така и кај лекарите.

Изготвување на проект за семинари на кои на лекарите од примарното и секундарното здравство, кои не се директно поврзани во мрежата за трансплантација, ќе им бидат образложени законските одредби кои го регулираат пресадувањето на органи, како и подзаконските акти кои регулираат специфични делови од оваа проблематика.

Зголемување на знаењето и комуникациските вештини на здравствените работници околу проблематиката поврзана со трансплантациите.

Развивање на јавната свест кај групите за поддршка на пациенти, невладините здруженија на пациенти и новинарите кои можат да бидат вклучени во постапката за промоција на придобивките од постапките на пресадување на органи, а понатаму да бидат и промотори за донирањето органи.

Кампањите за подигнување на јавната свест треба да презентираат информации кои се однесуваат на правата на граѓаните, а пред сè на пациентите во однос на донирањето на органи.

ИЗВРШУВАЊЕНА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Извршувањето на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2014 година се врши од страна на:

- Министерството за здравство на Република Македонија
- ЈЗУ Универзитетската клиника за урологија Скопје
- ЈЗУ Универзитетската клиника за дигестивна хирургија Скопје
- ЈЗУ Универзитетската клиника за детска хирургија Скопје
- ЈЗУ Институт за јавно здравје.

Финансиски средства:

1. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер на Универзитетската Клиника за урологија.

Предвидени средства за 10 трансплантации од жив дарител и пет од кадавер пресметани согласно ДСР цените на ФЗОМ:

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на панкреас и без катастрофални КК со цена од 685.452,00 денари

- Припрема на донор и експлантација на орган (без раалика дали се работи за жив донор или кадавер) со цена од 307.100,00 денари

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-консултативна услуга (специјалистички пакети) со средна цена од 30.000,00 денари

Вкупно за една трансплантација: 1.022.552,00 денари

2. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на црн дроб од жив дарител на Универзитетската Клиника за дигестивна хирургија. Предвидени средства за една трансплантација од жив дарител согласно ДСР цените на ФЗОМ:

- Трансплантација на црн дроб со цена од 2.721.300,00 денари

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-консултативна услуга (специјалистички пакети) со средна цена од 30.000,00 денари

Вкупно за една трансплантација: 2.751.300,00 денари

3. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на бубрег кај деца на Универзитетска Клиника за детска хирургија.

Предвидени средства за две трансплантации пресметани согласно ДСР цените на ФЗОМ:

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на панкреас и без катастрофални КК со цена од 310.000,00 денари

- Припрема на донор и експлантација на орган (без раалика дали се работи за жив донор или кадавер) со цена од 307.100,00 денари

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-консултативна услуга (специјалистички пакети) со средна цена од 30.000,00 денари

Вкупно за една трансплантација: 647.100,00 денари

4. Финансиски средства за ангажирање на:

- Националниот координатор за трансплантација преку соодветен договор во износ од 25.726,00 денари за секој месец од 2014 година.

- Заменик на Националниот координатор за трансплантација преку соодветен договор во износ од 18.008,00 за секој месец од 2014 година.

- Координатор за крвотворни матички клетки преку соодветен договор во износ од 25.726,00 денари за секој месец од 2014 година.

5. Финансиски средства за изготвување и оперативна реализација на централен информатички систем за вршење на дејностите за земање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пресадување во износ од 300.000,00 денари

6. Финансиски средства за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи преку медиумски кампањи во износ од 300.000,00 денари

7. Финансиски средства за доопремување на шесте јавни здравствени установи (ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија, КБ Битола, КБ Тетово и КБ Штип, Универзитетска клиника за хируршки болести "Св. Наум Охридски" и Градска општа болница "8-ми" Септември со соодветен амедицинск аопрема со цел вклучување во мрежата за трансплантација на бубрег во износ од 3.000.000,00 денари

8. Финансиски средства за доопремување на ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ, УК за дигестивна хирургија, УК за Гастроентерохепатологија и ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина со соодветна медицинска опрема за започнување на трансплантација на хепар од жив дарител како и набавка на лекови кои не се на позитивната листа во износ од 6.182.700,00 денари

Активност	Извршител	Износ
Трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер (10 трансплантации од жив дарител и 5 од кадавер x 1.022.552,00 денари)	ЈЗУ Универзитетската клиника за урологија Скопје	15.338.280,00
Трансплантација на црн дроб од жив дарител (1 трансплантација x 2.751.300,00 денари)	ЈЗУ Универзитетската клиника за дигестивна хирургија Скопје	2.751.300,00
Трансплантација на бубрег кај деца (2 трансплантации x 647.100,00 денари)	ЈЗУ Универзитетската клиника за детска хирургија Скопје	1.294.200,00
Ангажирање на -Национален координатор за трансплантација (12 месеци x 25,726,00 денари) -Заменик на Национален координатор за трансплантација (12 месеци x 18,008,00 денари) - Координатор за крвотворни матични клетки (12 месеци x 25,726,00 денари)	Министерството за здравство на Република Македонија	833.520,00
Изготвување и операционализација на централен информатички систем	Министерството за здравство на Република Македонија	300.000,00
Медиумски кампањи за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи	ЈЗУ Институт за јавно здравје	300.000,00
Набавка на медицинска опрема со цел доопремување на шесте јавни здравствени установи кои ќе влезат во мрежата за трансплантација на бубрези	Министерството за здравство на Република Македонија	3.000.000,00
Набавка на медицинска опрема за ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ, УК за дигестивна хирургија, УК за Гастроентерохепатологија и ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина со соодветна медицинска опрема за започнување на трансплантација на хепар од жив дарител како и набавка на лекови кои не се на позитивната листа	Министерството за здравство на Република Македонија	6.182.700,00
ВКУПНО		30.000.000,00

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2014 година во вкупен износ од 30.000.000,00 денари од кои 4.000.000,00 денари од основниот буџет и 26.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10750/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

587.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2014 година со терапија и лекови кои досега се применувани во лекување на некој од ретките болести се очекува за 2014 година ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 80.000.000,00 денари.

Реден број	Активности	Вкупен износ
1.	Лекување на лица со ретки болести без разлика на статусот на осигурување	80.000.000,00
	ВКУПНО:	80.000.000,00

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 80.000.000,00 денари кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2014 година.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки болести ќе ги набавува Министерството за здравство врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јавните здравствени установи извршители на активностите, врз основа на доставена потреба за спроведување на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе

бидат избрани како најповолни на јавниот повик, јавните здравствени установи, извршители на лекувањето задолжително ќе водат евиденција за пациентите и дадената терапија.

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Министерството за здравство го следи спроведувањето на оваа програма и по потреба поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Јавните здравствени установи кои се извршители на оваа програма, најдоцна до 31.01.2015 година да достават до Министерството за здравство годишни извештаи за реализираните мерки и активности во 2014 година, предвидени со оваа програма.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10752/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

588.

Врз основа на член 121 став 2 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2013 -2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013) во глава IV ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2013 И 2014 ГОДИНА, дел Б. АКТИВНОСТИ за 2014 ГОДИНА, точка 1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во потточката 1.1. износот „70.000“ се заменува со износот „60.000“.

Во потточката 1.2.износот „70.000“ се заменува со износот „60.000“.

Во потточката 1.3. износот „70.000“ се заменува со износот „60.000“.

Во потточката 1.4. износот „60.000“ се заменува со износот „50.000“.

Во потточката 1.5. износот „60.000“ се заменува со износот „50.000“.

Во потточката 1.6. износот „70.000“ се заменува со износот „80.000“.

Во потточката 1.8. износот „180.000“ се заменува со износот „170.000“.

Во Вкупно потребни средства на Министерството за економија износот „600.000“ се заменува со износот „550.000“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-255/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

589.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БО-
ЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2014 ГОДИНА**

ВОВЕД

Болестите на срцето и крвните садови претставуваат голема, хетерогена група на заболувања и водечка причина за смрт во Република Македонија. Ишемичната болест на срцето со своите четири клинички форми - ангина пекторис, акутен инфаркт на миокардот, ненадејна срцева смрт и ишемична кардиомиопатија, е најчеста болест од оваа голема група на заболувања, а настанува како последица на атеросклероза во коронарните артерии. Од посебен интерес и значење се и цереброваскуларните болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидалното, интрацеребралното и друг вид крвање кои се вбројуваат во десетте најчести причини за смрт на населението.

Од друга страна, кардиохируршките операции се едни од најсложените хируршки интервенции. Бројот на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интервенција е во постојан пораст. Како кардиохируршки интервенции се подразбираат интервенциите на отворено срце помеѓу другите реконструкција на срцеви залистоци, замена на срцеви залистоци, аорто – коронарен байпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот го зазема трансплантацијата на срце од кадаверичен дарител.

Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардиохирургијата бара искусен и воигран тим од кардиохирурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози и среден персонал (инструментарки, медицински сестри, анестетичари, перфузионисти).

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Главни цели на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2014 година се:

- превенција на факторите на ризик;
- навремено препознавање на КВБ;
- намалување на смртноста и инвалидитетот;
- започнување со работа односно основање на државна кардиохирургија односно формирање на тим кој своето искуство и знаење ќе го надогради и пренесе на останатите инволвирани колеги. Тимот ќе се состои од специјалисти по кардиохирургија и среден медицински персонал (медицински сестри, инструментарки и перфузионисти);
- подобрување во лекувањето на секундарно и терцирно ниво;
- зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија, како би бил во состојба да одговори на се поголемото оптеретување на населението со кардиоваскуларни болести;
- изработка на национална стратегија за превенција, лечење и контрола на кардиоваскуларните болести (КВБ) во Република Македонија, 2014-2020 година.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на активностите на програмата се:

- Министерство за здравство;
- Универзитетската клиника за кардиологија Скопје;
- Универзитетска клиника за детски болести Скопје;
- Медицински факултет Скопје;
- Општи, клинички и специјални болници;
- Здравствени домови;
- Избрани лекари на примарно ниво на здравствена заштита;
- Институт за јавно здравје;
- Центри за јавно здравје;
- Професионални здруженија и невладини организации;
- Државен завод за статистика.

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за превенција на кардиоваскуларните болести во Република Македонија за 2014 година потребни се следните средства:

	Активност	Реализатори	Износ
1.	Изработка на национална стратегија за превенција, лечење и контрола на кардиоваскуларните болести (КВБ) во Република Македонија, 2014-2020 година	Комисија за изработка на национална стратегија за превенција, лечење и контрола на кардиоваскуларните болести (квб) во Република Македонија, 2014-2020 година	50.000,00
2.	Формирање и одржување на база на податоци за пациентите кои се опфатени со рехабилитациониот третман	Универзитетска клиника за кардиологија Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања	60.000,00
3.	Одржување на база на податоци за пациентите со ВСМ	Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	10.000,00
4.	Периодични едукации на референтните кардиолози во врска со новите индикации за имплементација на сите типови на пејсмејкери	Универзитетска клиника за кардиологија Македонско лекарско друштво	78.000,00
5.	Изработка на прашалник кој ќе се дистрибуира во кардиолошките служби и службите на ИМП до средината на наредната година како би се изработил годишен извештај и пресметка за распространетоста на срцевата аритмија	Универзитетска клиника за кардиологија Институт за јавно здравје	30.000,00
6.	Воведување на единствена електронска база на податоци за сите пејсмејкер служби во Универзитетската клиника за кардиологија како Референтен центар за пејсмејкери	Универзитетска клиника за кардиологија	50.000,00
7.	Обука за ракување со дефибрилатор	Универзитетска клиника за кардиологија	100.000,00
11.	Средства наменети за тимот кој ќе ја основа државната кардиохирургија за едукација на специјалистички кадар и среден медицински персонал од областа на кардиохирургијата. Министерството за здравство на Република Македонија врз основа на оваа програма ќе склучува посебен договор за работно ангажирање со секој од членовите на тимот	Министерство за здравство	14.000.000,00
12.	Изработка на Национална Програма за исхрана и физичка активност на децата во предучилишните и училишните установи (деца на возраст до 15 год.), која ќе се имплементира на локално ниво	Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за детски болести	80.000,00
13.	Промотивни активности за подигнување на свеста кај населението за ризикот од кардиоваскуларни болести	Институт за јавно здравје	300.000,00
14.	Анализа на анкетните листови и утврдување на критични точки за подобрување на здравствениот статус на населението	Институт за јавно здравје Центри за јавно здравје	30.000,00
15.	Едукација на избраните доктори во врска со проценка на ризиците од КВБ	Медицински факултет Скопје Универзитетска клиника за кардиологија	200.000,00
16.	Изработка на регистар на пациентите со најтешки форми на генетска условена хиперлипипропротеинија поради планирање средства за нивно лекување, односно следење на очекуваните пореметувања на пугето со крвно сродство	Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	12.000,00
	ВКУПНО:		15.000.000,00

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2014 година во вкупен износ од 15.000.000,00 денари, од кои 10.000.000,00 денари од основниот буџет и 5.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10737/5-13
27 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на
Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

590.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2014, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2014 ГОДИНА

Нов целосен текст на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година, кој е во прилог на Исправката.

Бр.41-10744/2-13
29 јануари 2014 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија бр. 22/2010 и 136/2011) и член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/2012, 145/2012, 4/2013, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Вовед:

Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година (Програмата) е стандарден пакет на мерки и активности кои ги спроведуваат: Институтот за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ на РМ)и 10-те Центри за јавно здравје (ЦЈЗ) како и активности кои ги спроведуваат Институтот по медицина на трудот на Република Македонија (ИМТ на РМ) и Медицински факултет –Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика.

Програмата содржи мерки, задачи и активности за следење и проценка на здравјето и добросостојбата на населението, идентификување , предвидување, испитување , ублажување на здравствените проблеми и опасности во заедницата.

Во Програмата е утврден видот на задачите, содржината, обемот и роковите за нивно извршување и известување , системот на координација на активностите, мониторинг и евалуацијата како и финансиските средства за реализација на Програмата. Во целина, оваа програма претставува здравствена безбедност на граѓаните во државата.

Цел на програмата :

Националната Програмата за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година се изготвува со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението, да се овозможи спроведување на основните функции и задачи на јавното здравје, преку организирани мерки и активности што ги превземаат државните органи, институциите , единиците на локалната самоуправа и други правни и физички лица во соработка со здравствените установи, да се обезбеди соодветен одговор во случај на јавно здравствена потреба и итност и појава на јавно здравствена вонредна околност, обезбедување и спроведување на меѓународните здравствени правила, се со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението.

Со задачите од оваа програма се обезбедува остварување на загарантирани права, утврдени потреби и интереси на сите граѓани што имаат

карактер на унапредување на здравјето и преземање на мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата, како и остварување на задачите и активностите на Центрите за јавно здравје и Институтот за јавно здравје на република македонија, утврдени со член 48 од Законот за здравствената заштита и препораките на Светска здравствена организација (СЗО).

Извршители на програмата

Програмските активностите предвидени со „Националната годишна програма за јавно здравје„ ги спроведуваат следниве извршители:

- A. Центрите за јавно здравје за територијата за која се основани
- B. Институтот за јавно здравје на Република Македонија,
- C. Институт за медицина на труд на Република Македонија
- D. Медицински факултет скопје-Институт за епидемиологија

Сите извршители треба да подготват и достават до Министерство за здравство (МЗ) работен план со наведена точна динамика и распоред за реализација на активностите кој е во согласност со стручно методолошките упатства најдоцна до 15. 01. 2014 година.

10-те Центри за јавно здравје (ЦЈЗ) работниот план го доставуваат и до ИЈЗ на РМ како одговорна институција за координација, следење, стручно методолошка помош, мониторинг, евалуација, квартална верификација и известување за реализацијата на програмските активности.

10-те Центри за јавно здравје (ЦЈЗ) најдоцна до 31.01.2014 година треба да достават до ИЈЗ на РМ, комплетен годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје за 2013 година за територијата за која се основани.

ИЈЗ на РМ најдоцна до 15.02.2014 година треба да достават до МЗ комплетен извештај за реализација на Националната програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година, со анализа и стручен коментар за добиенти резултати како и со предлог мерки за подобрување на состојбата.

ИМТ на РМ и Медицински факултет Скопје -Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика треба најдоцна до 31.01.2014 година да достават до МЗ комплетен извештај за реализација на активностите кои согласно Националната програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година, со анализа и стручен коментар за добиенти резултати како и со предлог мерки за подобрување на состојбата.

10-те ЦЈЗ треба да достават до Институтот за јавно здравје на Република Македонија предлог Национална годишна програма за јавно здравје за 2015 година, најдоцна до 30.09.2014 година.

ИЈЗ на РМ врз основа на предлог програмите на извршителите од 10-те ЦЈЗ треба да подготват и достават до Министерството за здравство предлог

текст на активности за „Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година“, најдоцна до 30.10.2014 година.

Мерки, активности, очекувани резултати и индикатори за реализација на програмските цели

Реализирањето на задачите и активностите се врши организирано во подолу наведените четири основни превентивни јавно здравствени дејности :

- I. Социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравје
- II. Санитарно-хигиенската дејност со здравствена екологија
- III. Епидемиолошката дејност
- IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна здравствена заштита на работниците и земјоделците

10-те ЦЈЗ ги спроведуваат активностите од првите три превентивни јавно здравствени дејности, согласно утврдена методологијата и начин на работа, врз основа на донесени стручно методолошки упатства и со координација и стручно методолошка помош од страна на експерти при ИЈЗ на РМ од сите области.

Програмските активности за „безбедност и здравје при работа и превентивна здравствена заштита на земјоделците“, ги спроведува Институтот за медицина на труд на Република Македонија.

Програмските активности за „Мониторинг на болничките инфекции како индикатор за квалитетот на здравствената заштита во Република Македонија за 2014 година“ ги спроведува Институтот за епидемиологија при Медицински факултет Скопје.

A. ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (ЦЈЗ)

Активностите во сите дејности се реализираат врз основа на „стручно методолошките упатства за секоја дејност“. Спроведувањето на програмските активности и нивната реализацијата се реализира со координација и со стручно методолошка помош од страна на ИЈЗ на РМ.

За потребите на државата и на општините за чие подрачје се основани ги спроведуваат програмски следниве задачи и активности по дејности:

I. Социјално-медицинска дејност со здравствена статистика и промоција на здравје

Во 10-те ЦЈЗ ќе се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и информатика каде ќе се спроведе

софтверска обработка на податоците според утврдени апликативни програми и врз основа на стручно методолошките упатства.

По извршената логичка и математичка контрола и компјутерски внес на обработените податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности ќе се изготват извештаи/анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив во амбулантно-поликлиничка, диспанзерска и болничка дејност, како и информации за утврдени заболувања и состојби :

1. Годишен извештај за евалуација на националната годишна програма за јавно здравје за 2013 година за цела територија на секој ЦЈЗ
Рок на изготвување: 15.01. 2014 година
2. Анализа за искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи за 2012 година
Рок на изготвување: март 2014 година
3. Информација за болест или состојба по избор на секој Центар, во зависност од актуелноста, односно застапеноста во 2013 во регионот, на теми согласно табела број 1.

Табела број 1

извршител	Болест или состојба
ЦЈЗ Битола	Малигни болести
ЦЈЗ Велес	Респираторни болести
ЦЈЗ Кочани	Мускулоскелетни заболувања
ЦЈЗ Куманово	Зависност од дроги
ЦЈЗ Охрид	Хронична бубрежна инсуфициенција
ЦЈЗ Прилеп	Малигни болести
ЦЈЗ Скопје	Кардиоваскуларни болести
ЦЈЗ Струмица	Повреди
ЦЈЗ Тетово	Болести на дигестивниот систем
ЦЈЗ Штип	Дијабет

- Рок на изготвување: март 2014 година
4. Збиен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2013 година
Рок на изготвување: мај 2014 година
 5. Збиен извештај за кадар за прв и втор квартал 2014 година
Рок на изготвување: септември 2014 година
 6. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за 2013 година
Рок на изготвување: јуни 2014 година
 7. Анализа на амбулантно-поликлинички морбидитет за 2013 година
Рок на изготвување: јули 2014 година
 8. Извештај за здравјето на населението на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје
Рок на изготвување: октомври 2014 година

9. Информација за една вулнерабилна група и приоритетите за превенција во регионот, за вулнерабилни групи согласно табела број 2.

Табела број 2

Извршител	Вулнерабилна група
ЦЈЗ Битола	Деца
ЦЈЗ Велес	Училишни деца и младина
ЦЈЗ Кочани	Стари лица
ЦЈЗ Куманово	Мигранти
ЦЈЗ Охрид	Млади и адолесценти
ЦЈЗ Прилеп	Доенчиња
ЦЈЗ Скопје	Жени во репродуктивен период
ЦЈЗ Струмица	Училишни деца и младина
ЦЈЗ Тетово	Жени и деца
ЦЈЗ Штип	Роми

Рок на изготвување:

ноември 2014 година

Индикатор под точки 1-9 : Информации, извештаи и анализи се доставуваат до ИЈЗ на РМ

10. Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања за целни групи на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје.

Здравствено-воспитната активност на ниво на ЦЈЗ е со координиран пристап со единиците на локалната самоуправа и насочени се кон : предучилишни и училишни установи, здравствени установи, претпријатија, здруженија, јавни гласила.

Едукативните активности треба да бидат точно дефинирани во работниот план за место, количина , време и опфатена популација на следниве теми:

- превенција на акутни и хронични незаразни болести општа популација;
- исхрана и здравје-здрави училишни оброци и здравствен ризик од неправилна исхрана (во сите основни и средни училишта),
- здравствениот бенефит од спроведување на редовна физичка активност (во сите основни училишта и предучилни установи);
- активности во периодот на детството, адолесценцијата и раниот адултен период (во секоја паралелка од средното образование се организираат поединечни предавања);

Рок на реализирање: работен план до ИЈЗ на РМ и МЗ 15.01.2014 год. квартален извештај

Индикатор : Извештај за број на реализирани едукации со број на учесници на наведените теми

11. Одржување на четири трибини (по една во секој квартал) со јавно здравствена проблематика од интерес за подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје.

Рок на изготвување:

квартално

Индикатор: извештај за одржана трибина на тема со број на учесници

12. Печатење на агитки или брошури на наведените теми за четирите трибини

Рок на изготвување:

квартално

Индикатор:

доставена брошура

Организирањето на здравствено едукативни активности, промоции и трибини треба да се во корелација со изготвениот промотивен едукативен материјал за здравствено воспитување на населението (агитки и брошури) согласно работниот план и координиран од ИЈЗ на РМ и МЗ.

13. Одбележување на светските денови, недели (Светски ден на срцето, Светски ден на дијабетот, СИДА, туберкулоза, Ден на борба против пушење, Светски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, ден за борба против насилство врз жената и други) координирана активност со ИЈЗ на РМ и МЗ.

Рок на изготвување:

квартално

Индикатор: Извештај за број на реализирани одбележувања

14. Советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје

Како дел од активностите согласно „Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје во Република Македонија 2011-2015“ во рамките на ЦЈЗ ќе продолжат да функционираат советувалиштата за сексуално и репродуктивно здравје, каде младите и адолесцентите ќе добиваат бесплатни совети, кондоми и орални контрацептивни средства и ќе се спроведуваат доброволните ХИВ тестирања.

Рок на извршување:

континуирано

Индикатор: извештај со број едукацирани млади луѓе, спроведени тестирања и реализирања едукации

II. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА

Активностите во сите дејности ќе се реализираат врз основа на „стручно методолошките упатства за секоја дејност“. Спроведувањето на програмските активности и нивната реализацијата се реализира со координација и со стручно методолошка помош од страна на ИЈЗ на РМ.

1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани со здравствената екологија

1.1 Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена евиденција на водоснабдувањето

Во текот на годината секој Центар за јавно здравје врши редовни санитарно-хигиенски теренски извидувања на јавните водоснабдителни објекти со оценка за сигурност на објектот и можност за евентуални загадувања и ризик по здравјето на населението. По хигиено-епидемиолошки индикации се вршат санитарно-хигиенски теренски извидувања и на индивидуални водоснабдителни објекти.

На секој градски водовод се врши санитарно-хигиенски увид 4 пати годишно, локалните селски водоводи и селата без локални водоводи најмалку 1 теренски увид годишно. Останатите јавни објекти - крајпатни чешми, споменички чешми, чешми во рекреативни подрачја и други ќе бидат опфатени најмалку еднаш годишно. Квалитетот на водата се контролира со земање мостри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа и се издава стручно мислење.

За оние јавни водоснабдителни објекти со кои стопанисува организација за водоснабдување, обемот и бројот на анализи ќе биде утврден со договор помеѓу ЦЈЗ и јавните комунални претпријатија.

За сите јавни водоснабдителни објекти каде не стопанисува организација за водоснабдување, односно: села со сопствен водовод, села со други видови на водоснабдителни објекти, води со посебни својства - природни минерални, лековити, локални јавни водоснабдителни објекти во и вон населените места (чешми, бунари, извори, и др.), обемот и бројот на следење на квалитетот на вода за пиење согласно програмата рамковно е даден во Табела 1.1

Секој центар изработува „Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и организациите за јавно водоснабдување, како составен дел од Годишниот Извештај за остварените активности доставена до ИЈЗ на РМ.

Табела број 1.1

Центар за јавно здравје	Број на селски населби	Планиран годишен број на:	
		Санитарно-хигиенски увиди	Лабораториски анализи Физичко-хемиски Бактериолошки
Битола	184	75	900
Куманово	100	70	900
Кочани	86	96	444

Охрид	121	121	460
Прилеп	182	180	1100
Скопје	35	35	500
Струмица	51	51	480
Тетово	180	180	1200
Велес	162	162	860
Штип	36	50	800
ИЈЗ на РМ	/	50	300
Вкупно РМ:	1137	1070	7944
Цена ден.	/	1500,00	800,00
Вкупно ден.	/		7.960.200,00

Индикатор : Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење и извештај за број на реализирани увиди и земени мостри

Извршители: Центрите за јавно здравје

Фреквенција на известување : квартално до МЗ

Извештај со коментар во 2^{ро} и 4^{то} тромесечие до ИЈЗ на РМ

1.2 Процена на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно-здравствен аспект

Процена на ризикот, е врз основа на утврдениот статус и извршени лабораториски испитувања на површинските води, а особено водите за рекреативно капење од здравствен аспект.

Бројот на увиди и на земање на мостри за бактериолошка и физичко-хемиска и микробиолошка анализа ќе биде најмалку 2 пати годишно даден (Табела 2), но истиот може да се зголемува во зависност од актуелни хигиенско-епидемиолошки состојби.

Центарот подготвува „Годишна информација за санитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за капење на подрачјето на Центарот со мерки за асанација за заштита и/или намалување на здравствениот ризик“ која ја доставува до ИЈЗ на РМ.

Табела 1.2 Следење на квалитетот на површински води

Центар за јавно здравје	Санитарно-хигиенски увиди	Планиран годишен број Пример вода за физичко хемиска и бактериолошка анализа
Битола	16	60
Куманово	10	20
Кочани	10	32

Охрид	40	130
Прилеп	10	20
Скопје	35	70
Струмица	14	28
Тетово	26	35
Велес	23	122
Штип	9	27
Вкупно РМ:	193	544
Цена ден.	1500,00	800,00
Вкупно ден.	724.700,00	

Индикатор за следење: извештај за број на реализирани увиди и земени мостри

Извршители: Центрите за јавно здравје

Фреквенција на известување: квартално до МЗ

Извештај со коментар во 2^{ро} и 4^{то} тромесечие до ИЈЗ на РМ

1.3 Процена на здравствено-еколошкиот ризик на хигиенскиот квалитет на воздухот

Остварување на задачата се одвива со проценка на здравствено-еколошкиот ризик преку стационарен и мобилен мониторинг систем на Министерството за животна средина и ИЈЗ на РМ како и испитување на следните видови загадувачки материји во мрежата на центри за јавно здравје:

- Во сите Центри за јавно здравје ќе се следи вкупен аероседимент на 81 мерни места, а во Велес и присуство на Pb, Cd, Zn, Ni и Fe во аероседимент, како и во Куманово Pb, Cd и Zn во аероседимент со вкупно 972 месечни примероци;
- Во Центрите за јавно здравје Скопје и Велес ќе се следат лебдечки честички (чад) и SO₂-сулфур двооксид на 9 мерни места со 5475 дневни примероци;
- Олово, кадмиум и цинк во воздухот ќе се следи во Велес на 2 мерни места со вкупно 413 дневни примероци, а во Скопје само олово на 1 мерно место со 14 дневни примероци;
- СО-јаглерод моноксид ќе се следи само во Скопје на 4 мерни места со 56 примероци.

Задачата ќе се реализира со стандардни методи на земање примероци атмосферски воздух и стандардни методи на лабораториска дијагноза. Наодите за чад, SO₂, олово, кадмиум и цинк ќе се презентираат како 24-часовен просек во мг/м³ воздух, јаглерод моноксидот како часовен просек во мг/м³ воздух, а аероседиментот како месечен просек во мг/м² површина.

Мерните места и бројот на примероци од следењето на аерозагадувањето е даден во табела бр.1.3

Табела бр.13

Центар за јавно здравје	Аероседимент		Чад и SO ₂		Pb, Cd и Zn		CO	
	Број на :		Број на :		Број на :		Број на :	
	Мерни места	Месечни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци
Битола	6	72						
Куманово	4****	48						
Кочани	4	48						
Охрид	7	84						
Прилеп	7	84						
Скопје	30	360	6	4380	1*	14	4**	56
Струмица	4	48						
Тетово	4	48						
Велес	11***	132	3	1095	2****	413		
Штип	4	48						
Вкупно РМ	81	972	9	5475	3	427	4	56

* Олово се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври во Скопје

** Јаглерод моноксид се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври само во Скопје

*** Аероседимент се следи во Велес на 7 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb, Cd и Zn и во Кавадарци на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Ni и Fe.

**** Олово, кадмиум и цинк во цврсти честички со високоволуменски узоркува; на воздух на едно м.м. се следи секој ден, а на другото м.м. еден ден во неделата, во Велес

***** Аероседимент се следи во Куманово на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb, Cd и Zn.

Индикатор: квартален извештај за извршени мерења до МЗ и ИЈЗ на РМ
Фреквенција на известување: Извештај со коментар во 2^{ро} и 4^{то} тромесечие до ИЈЗ на РМ

Во случај на индикација за зголемена емисија на загадувачки материји на локации и во услови во кои не се можни мерења од стационарната мониторинг мрежа, Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе примени соодветно мерење со мобилна мониторинг станица и резултатите ќе ги тумачи согласно националните и меѓународни стандарди и прописи.

За оваа активност предвидени се финансиски средства во висина од 800.000,00 денари

Индикатор: извештај за извршени мерења до МЗ
Фреквенција на известување: квартално
Извршител: ИЈЗ на РМ

1.4 Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и училишна популација

Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население се врши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања J00 - J99, со исклучок на J10-J18, според МКБ -10 кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и села.

Во случаи на акутни состојби на загаденост на воздухот на ниво на аларм од прв, втор или трет степен, од страна на територијално надлежниот Центар за јавно здравје во најкус рок и по најкус пат ќе се известува Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и во село, како и на национално ниво по методологијата на СЗО

Извршители: Центрите за јавно здравје

Фреквенција на известување: Годишно, во 1 тромесечие

2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект

2.1 Следење на безбедноста на храната наменети за одредени популациони групи со цел да се превенираат болестите поврзани со небезбедна храна

Следење на безбедноста на храната наменета за одредени популациони групи со цел да се превенираат болестите поврзани со небезбедна храна ќе се врши лабораториска контрола на храната и чистотата на објектите во кои се приготвува храната за предучилишни, училишни установи, ученички, студентски домови, болнички установи и домови за згрижување на стари лица, согласно табела 1, 2 и 3 во продолжение. Активноста ќе се изведува согласно уптаството изработено од страна на Институтот.

Табела бр.1. Следење на безбедноста на храната во образовни установи

Центар за јавно	Број на	Санитарно	Број на	Број на
-----------------	---------	-----------	---------	---------

здравје	образовни установи	хигиенски увиди	годишни тестирани оброци	годишни брисеви
Битола	6	12	112	110
Куманово	10	20	80	100
Кочани	6	12	48	60
Охрид	5	10	40	50
Прилеп	5	10	40	50
Скопје	15	30	120	150
Струмица	6	12	48	60
Тетово	10	20	160	160
Велес	11	22	88	110
Штип	7	14	56	70
Вкупно	81	162	792	920
Цена ден.		1500,00	800,00	500,00
Вкупно ден.		1.366.600,00		

Табела бр.2 .Следење на безбедност на храната во болници

Извршители ЦЗ	број на објекти	Санитарно хигиенски увиди	Број на годишни примероци за бактериолошка анализа	Број на брисеви
Скопје	6	12	48	120
Битола	4	8	32	40
Велес	6	12	48	120
Тетово	2	4	16	40
Куманово	2	4	16	40
Кочани	1	2	8	20
Штип	2	4	16	40
Струмица	1	2	8	20
Прилеп	1	2	8	20
Охрид	3	6	24	60
Вкупно	28	58	224	520
Цена ден.	/	1500,00	800,00	500,00
Вкупно ден.		523.200,00		

Табела бр.3. Следење на безбедност на храната во домови за згрижување на стари лица

Центар за јавно здравје	Број на објекти	Санитарно хигиенски увиди	Број на примероци за бактериолошка анализа	Број на брисеви
Скопје	2	4	12	20
Битола	1	2	6	10

Куманово	1	2	6	10
Прилеп	1	2	6	10
Вкупно	5	10	30	50
Цена ден.	/	1500,00	800,00	500,00
Вкупно ден.	64.000,00			

Индикатор : Извештај со број на земени анализа и превземени мерки од
небезбедна храна, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ.

Фреквенција на известување: квартално

2.2 Проценка на хемиската контаминација на храна од пазар од домашно земјоделско производство во различни региони

За проценка на хемиската контаминација во 2014 година ќе се врши лабораториско тестирање и проценка на контаминацијата со пестициди и микотоксини. Центрите за јавно здравје во Битола, Куманово и Велес ќе земат и испитаат по 50 примероци на прехранбени шпроизводи од домашно производство за присуство на пестициди, според табелата бр 1.

Табела бр. 1 Дистрибуција на примероци за анализа на резидуи на пестициди

Група	ЦЈЗ Куманово	ЦЈЗ Битола	ЦЈЗ Велес	ИЈЗ на РМ
Овошје и нивни производи	10	10	10	30
Зеленчук и нивни производи	20	20	20	30
Жита, брашно, и нивни производи	10	10	10	40
Вкупно	50	50	50	100
Цена(ден.)	1500,00			
Вкупно ден.	375.000,00			

Центрите за јавно здравје во Скопје, Битола, Куманово и Велес ќе земат и испитаат по 50 примероци на прехранбени производи од домашно производство за присуство на микотоксини, според табелата бр 2.

Табела бр.2 Дистрибуција на примероци за анализа на микотоксини

Група	ЦЈЗ Скопје	ЦЈЗ Куманово	ЦЈЗ Битола	ЦЈЗ Велес	ИЈЗ на РМ
Млеко и производи од млеко	10	10	10	10	20
Жита, брашно и нивни производи	10	10	10	10	20
Кикирики и слични производи	10	10	10	10	20
Суво овошје	10	10	10	10	20
Кафе, какао, чај, зачини	10	10	10	10	20

Вкупно	50	50	50	50	100
Цена(ден.)	1500,00				
Вкупно ден.	450.000,00				

Индикатор за следење: Извештај со анализа на контаминираната храна, доставени до МЗ и ИЈЗнаРМ.

Рок на известување: 2-ро и 4-то тромесечие

2.3. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички/студентски домови и домови за згрижување на стари лица

Биолошкиот квалитет на исхраната вклучува испитување на енергетската вредност, како и содржината на макронутриенси (јаглени хидрати, масти и протеини) и микронутриенси (витамини и минерали) во единица оброк кој се користи во исхраната на популациите опфатени со следењето.

Во 2014 година, Центрите за јавно здравје (ЦЈЗ) во РМ, по утврдена методологија базирана на база на податоци за состав на храните, ќе ја испитуваат нутритивна вредност на исхраната која се подготвува во овие установи, и тоа:

- ♦ во предучилишните установи ќе се испитуваат по пет дневни оброци во 4 сезони (пролет, лето, есен, зима);
- ♦ во училиштата со организирана целодневна исхрана ќе се испитуваат по пет дневни оброци во две сезони и тоа во пролет (март - април) и есен (ноември - декември);
- ♦ во ученичките/студентските домови ќе се испитуваат по десет дневни оброци во две сезони и тоа во пролет (март - април) и есен (ноември - декември);
- ♦ во домовите за згрижување на стари лица ќе се испитуваат по пет дневни оброци во четири сезони (пролет, лето, есен, зима).

Број на објекти и оброци по ЦЈЗ прикажани се во табелата број 2.3.

Табела 2.3. Преглед на број на објекти и оброци по ЦЈЗ

Регион на Центар за јавно здравје	Број на објекти	Број на испитани оброци
Битола	8	302
Куманово	6	140
Кочани	6	120
Охрид	6	120
Прилеп	6	130
Скопје	13	210
Струмица	4	96
Тетово	6	100

Велес	9	152
Штип	6	120
Вкупно	70	1490
Цена ден.	/	500,00
Вкупно ден.	/	745.000,00

Индикатор за следење: Извештаи за извршените активности доставен до ИЈЗна РМ

Рок на известување: Квартално

- Најдоцна до 1.04.2014 за првиот квартал;
- Најдоцна до 1.07.2014 за вториот квартал;
- Најдоцна до 1.10.2014 за третиот квартал;
- Најдоцна до 1.12.2014 за четвртиот квартал

2.4. Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца во функција на рана детекција на прекурсори на можни здравствени ризици за појава на хронични незаразни заболувања

На определен репрезентативен примерок деца од секој регион поединечно за Центрите за јавно здравје, презентирани во табела број 2.4. ќе се вршат испитувања за соодветните популациони групи.

Табела бр.2.4. Вкупен број на ученици кои ќе бидат опфатени за проценка на нутритивен статус

Регион на Центар за јавно здравје	Деца од предуч. установи (4-5 год.)	Второ одделение (7-8 год.)	Петто одделение	Прва година средно
Битола	141	314	314	150
Велес	250	324	324	150
Кочани	70	281	281	100
Куманово	100	325	325	150
Охрид	100	307	260	110
Прилеп	70	286	286	70
Скопје	250	365	300	150
Струмица	70	289	260	70
Тетово	200	348	348	150
Штип	70	264	264	70
Вкупно	1321	3103	2962	1170
Цена ден.	200,00			
Вкупно ден.	1.711.200,00			

Антропометриски испитувања за определување на растот и нутритивниот статус ќе се вршат со мерење на телесна висина и телесна тежина кај деца од

предучилишна возраст, второ одделение, петто одделение и прва година средно образование.

За сите популации на деца извештаите ќе се доставуваат електронски до ИЈЗ на РМ, по претходно доставен формат на документ од страна на ИЈЗ на РМ.

Извршување на активностите и испраќање на извештаи од извршените активности за процена на нутритивниот статус, по популациски групи, 10-те ЦЈЗ ќе ги доставуваат до ИЈЗ на РМ.

Индикатор за следење: Извештаи до МЗ и ИЈЗ на РМ за извршените активности

Рок на известување: Квартално и тоа :

- за првиот квартал на 2014 за децата од предучилишни установи најдоцна до 1.04.2013;
- за вториот квартал за децата од второ одделение најдоцна до 1.07.2014;
- за третиот квартал за учениците од петто одделение најдоцна до 1.10.2014;
- за четвртиот квартал за децата од прва година средно образование најдоцна до 01.12.2014.

2.5. Следење на болничката исхрана

Во 2014 година ЦЈЗ ќе ја испитуваат нутритивната вредност на стандардната исхрана во стационарните установи во РМ и при клиниките на Клиничкиот центар во Скопје, Специјалната болница за гинекологија „Мајка Тереза“, Институтот по белодробни заболувања кај децата - Козле и Градската болница „8-ми Септември“ по стандардна методологија, со динамика на испитување на 3 оброци месечно, во текот на сите 12 месеци во 2014 година.

Испитувањето на биолошкиот квалитет на исхраната вклучува испитување на енергетската вредност, како и содржината на макронутриенси (јаглени хидрати, масти и протеини) и микронутриенси (витамини и минерали) во единица оброк кој се користи во исхраната на болните без специфични нарушувања на органските системи кои би продуцирале исхрана според специфична диета.

Центрите во извештаите ќе наведат за кои болни е подготвувана храната, односно на кои одделенија е поделена, имајќи ја предвид забелешката од претходниот пасус при одбирање на оброците за анализа.

Во табелата 2.5. се прикажани активностите за секој регион на Центрите за јавно здравје.

Табела бр.2.5. Следење на нутритивниот квалитет на болничката исхрана

Центар за јавно здравје	Број на објекти	Број на испитани оброци
Битола	4	144
Куманово	2	72
Кочани	1	36
Охрид	3	108
Прилеп	1	36
Струмица	1	36
Скопје	4	144
Тетово	2	72
Велес	3	108
Штип	1	36
Вкупно	22	792
Цена(ден)	/	500,00
Вкупно (ден)		396.000,00

Индикатор за следење: Извештаи за извршените активности до МЗ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување: Квартално

- Најдоцна до 1.04.2014 за првиот квартал;
- Најдоцна до 1.07.2014 за вториот квартал;
- Најдоцна до 1.10.2014 за третиот квартал; и
- Најдоцна до 5.12.2014 за четвртиот квартал.

3.Проценка на здравствениот ризик од бучавата во животната средина

Центарот за јавно здравје Битола ќе врши мониторинг на бучава на 8 мерни места во Битола и Кичево, два пати годишно со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната популација.

Центарот за јавно здравје Куманово ќе врши мониторинг на бучава на 10 мерни места во Куманово, два пати годишно со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната популација.

Единечна цена за реализација на оваа активност изнесува „цена по мерно место од 1500,00денари“.

Извршители:

ЦЈЗ Битола, ЦЈЗ Куманово

Индикатор за следење : Извештаји за извршените активности со анализа и проценка на здравствениот ризик од бучавата, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ
Рок на известување : 2^{ро} и 4^{то} тромесечие

III. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ

Активностите од епидемиолошката дејност ќе се реализираат со цел обезбедување на стабилна и мирна епидемиолошка состојба, а врз основа на „стручно методолошкото упатството за епидемиолошка дејност“. Спроведувањето и реализацијата на програмските активности се координирани и со стручно методолошка помош од страна на ИЈЗ на РМ.

1. Следење, анализа, спроведување и евалуација на мерките за заштита на населението во услови на појава на заразни и други заболувања, епидемии и други вонредни состојби и вршење на активна и пасивна имунизација

1.1 Годишен извештај за заразните заболувања во 2013 година по пол и возраст на заболелите и по месец на заболувањето, за подрачјето кое го покрива Центарот, со епидемиолошки коментар.

Индикатор: извештај доставен до ИЈЗ на РМ
Рок на известување: 15.01.2014 година

1.2 Месечни билтени за движењето на заразните болести со епидемиолошки коментар врз основа на теренски епидемиолошки увиди, секојдневно прибирање, обработување и анализирање на пријавите за заразни болести и евидентирање во книга за евиденција на заразните заболувања.

Индикатор: 12 изготвени и доставени месечни билтени до ИЈЗ на РМ и Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ).

Рок на известување: до десетиот работен ден во тековниот месец за изминатиот месец,

1.3 Теренски епидемиолошки увиди и анкети за следење на пријавувањето и евиденцијата на заразните заболувања и микробиолошките изолати, во здравствените установи, со изработка на писмени информации со предлог мерки кои ќе се доставуваат до здравствената установа каде е направен увидот, до ДСЗИ, МЗ и ИЈЗ на РМ.

Индикатор: извештај доставен до ИЈЗ на РМ и МЗ
Рок на известување: квартално

2. Изготвјуваат регионални оперативни планови со "противепидемски" мерки и активности при појава на зголемен број на заразни заболувања или епидемија, учествуваат во нивното реализирање и стручно раководат со здравствената дејност во нивното спроведување за подрачјето кое го покрива ЦЈЗ;

Индикатор: Извештај за реализирани активности и оперативен план до МЗ,ДСЗИ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување :

Веднаш ,континуирано

3. Епидемиолошки теренски увиди , анкетирање и лабораториска дијагностика по епидемиолошки индикации при појава на зголемен број заболени од заразно заболување во воспитно образовни институции, затворени колективи, населби и друго согласно позитивната законска регулатива од областа.

Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид, број на епидемиолошки анкети, број на извршени лабораториски анализи за идентификација на причинителот .

Рок на известување :

кавартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

4. Епидемиолошки увид и лабораториско испитување за идентификација на причинителот ќе се врши задолжително при појава на зголемен број на заболени со епидемиолошка поврзаност или епидемија од ентероколит.

Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид со број на извршени лабораториски анализи за идентификација на причинителот за ентероколити.

Рок на известување :

кавартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

5. Епидемиолошки испитувања, анкетирање и лабораториска дијагностика за секој случај на вирусен хепатит како и диференцијална дијагноза за типот на вирусниот хепатит.

Индикатор: Извештај за број на извршени анкети, теренски увиди и број на лабораториски анализи

Рок на известување :

квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

6. Епидемиолошки анкети направени при следење на бацилоносителството врз основа на законските прописи, на лицата кои прележале цревен тифус, паратифус, бациларна дизентерија, салмонелози.

Индикатор:

Број на извршени епидемиолошки анкети .

Рок на известување:

квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

7. При појава на алиментарните тоksiинфекции и салмонелозите, Центрите за јавно здравје ќе вршат епидемиолошки увиди во соработка со Државната санитарна и здравствена инспекција која ќе мострира примероци на храна и предмети кои доаѓаат во контакт со храната, брисеви од работни површини и од вработениот персонал, во објектите каде се произведува, складира, подготвува и дистрибуира храната кои ќе бидат микробиолошки анализирани, а за најдената состојба ќе се изработи и достави информација со стручно мислење.

Индикатор: Број на земени мостри и брисеви за микробиолошка анализа доставена до МЗ, ДСЗИ и ИЈЗ на РМ

Рок на извештување: Информација за извршен увид доставена веднаш до ИЈЗ на РМ и МЗ

8. Континуирано следење на спроведување на задолжителна имунизација од страна на регионалниот координатор за имунизација, преку квартални теренски увиди во сите вакцинални пунктови на територијата на ЦЈЗ и пружање на стручна методолошка помош од областа на имунизацијата (одржување и примена на ладен ланец, температурен мониторинг, чување на вакцини, евиденции и извештаи, употреба на мултидозни виали на вакцина и безбедна апликација согласно календарот за имунизација).

Индикатор: Извештај со коментар и предлог мерки од реализирани теренски увиди во вакцинални пунктови доставен до МЗ, ДСЗИ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување: квартално

9. Следење на опфатот на задолжителната вакцинација преку следење на реализацијата на планот за имунизација и изработка на извештај за опфатот со епидемиолошки коментар, кој ќе биде доставен и до раководителот на здравствената организација која е задолжена за спроведување на задолжителната вакцинација.

Индикатор: извештај со евалуација на опфатот до МЗ, ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствената установа.

Рок на известување: 2^{ри} и 4^{ти} квартал

10. Епидемиолошка анкета и увид на вакциналниот статус во картотеката за вакцинација, како и микробиолошко испитување на сите заболени од заболувањата против кои се спроведува задолжителна вакцинација согласно епидемиолошко медицински знаења и доктринарни процедури за контрола на заболувањата против кои се спроведува задолжителна имунизација.

Индикатор: број на епидемиолошки анкети и серолошки анализи

Рок на известување : квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

11. Активности за одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детската парализа во координација со ИЈЗ на РМ согласно усвоениот акционен план за следење на АФП случаи

Индикатор: број на доставени неделни извештаи за активен надзор на АФП, број на извршени посети, број на земени материјали доставени до ИЈЗ на РМ

Рок на известување : квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

12. Активности за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола во координација со ИЈЗ на РМ, согласно усвоениот акционен план

Индикатор: број на извршени епидемиолошки увиди и анкети, број на земени материјали за лабораториско докажување

Рок на известување : квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

13. Активности за одржување на резултатите постигнати со ерадикација на маларијата во Република Македонија преку редуцирање на опасноста од внесување и ширење на маларија и други заболувања кои се пренесуват преку вектори, со примена на превентивни мерки на теренска и аеродезинсекција, препораките на СЗО (Меѓународен сообраќај и здравје) , здравствен надзор и земање на периферна размаска и густа капка крв за паразитолошко - лабораториско испитување на маларија на сите лица кои пристигнуваат од овие земји .

Индикатор: број на лабораториски анализи на лица ставени под здравствен надзор

Рок на известување : квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

14. Епидемиолошко следење и контрола на природно жаришните инфекции преку теренски увиди и анкети и превземање на соодветни превентивни мерки.

Индикатор: број природно жаришни инфекции, број на превземени превентивни мерки против природно жаришни инфекции

Рок на известување : квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

15. Активности за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции.

Активностите за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции ќе се реализираат согласно изготвениот координиран пристап и методологија изработена од страна на ИЈЗ на РМ за земање материјали , (брисеви од стерилен материјал, работни површини, стерилност на воздух и друго), од стационарните здравствени установи, согласно изготвена

динамика, при што земените материјали ќе бидат* микробиолошки обработени во сопствените лаборатории на ЦЈЗ.

За најдената состојба ќе се изготви извештај со епидемиолошки коментар и предлог мерки и активности кој веднаш ќе се достави до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствените установи каде се направени увидите.

Индикатор: број на извршени увиди и земени мостри доставен до МЗ

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

16. Спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) - по епидемиолошки индикации согласно законските прописи, на своето подрачје и на подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е развиена.

Индикатор: површина која е опфатена со ДДД активности

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

17. Изработка на мапа на застоени води на подрачјето кое го покрива ЦЈЗ, кое треба да биде опфатено со активностите за дезинсекција согласно акциониот план за вектор преносливи болести, врз основа на податоци добиени од страна на единиците на локалната самоуправа и теренски извидувања

Индикатор: мапа на застоени водени површини доставена до ИЈЗ на РМ

Рок на известување: 30.01.2014 год.

18. Активности за епидемиолошко следење и проучување на патиштата за спречувањето и сузбивање на зоонозите (кју треска, туларемија, беснило, лајшманиоза, лептоспирози, хеморагични трески и др.) во соработка со ветеринарната дејност.

Во случај на акумулација на случаи на зоонози, ЦЈЗ вршат теренски увиди во засегнатото подрачје во координација со ветеринарната дејност. Од добиените пријави, извршените увиди и епидемиолошки анкети за зоонози, изготвуваат информации со предлог на противепидемиски мерки и истите ги доставуваат до надлежните институции.

Индикатор: Број на обработени епидемиолошки анкети за зоонози, број на теренски увиди

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

19. Рано известување и предупредување за појава на заразни болести и брз одговор (АЛЕРТ-систем)

Во 2014 година, АЛЕРТ системот продолжува да функционира на територијата на целата држава, како законски регулиран систем за следење на заразни болести.

- ЦЈЗ вршат прибирање на збирни неделни извештаи и даваат стручна помош на здравствените работници -матичните доктори на нивната територија, внесување во посебен софтвер и статистичка обработка и анализа на доставените податоци, кои во електронска форма ќе ги достават како неделен извештај до ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на обработени неделни извештаи добиени од матичните доктори, број на изготвени неделни, број на епидемиолошки надзори и извештаи доставени до ИЈЗ на РМ.

Рок на известување:

квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

- а) При појава на алерт од одреден синдром, епидемиолошката служба при ЦЈЗ треба да изврши теренски увид за откривање на причините, и да преземе мерки за спречување и сузбивање на заразното заболување. Од извршениот увид ЦЈЗ ќе достави извештај до ИЈЗ на РМ и МЗ за резултатите, причинителот и превземените мерки за сузбивање на заболувањето.

Индикатор: Број на теренски увиди при регистрирање на алерт, број на изготвени информации од теренски увиди.

Рок на известување:

квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

20. ЦЈЗ ќе вршат епидемиолошки увиди при појава на ретки болести, болести кои повторно се појавуваат или непознати/нерегистрирани досега болести во Република Македонија со стручно методолошка помош од ИЈЗ на РМ и за најдената состојба на теренот ќе доставуваат информации до соодветни надлежни институции.

Индикатор: Број на направени увиди, број на изготвени информации.

Рок на известување:

веднаш и квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

21. Здравствено – воспитна дејност од областа на епидемиологијата во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести и важноста и бенефитот од имунизацијата, со цел одржување на опфатот на имунизацијата на 95%, со посебен акцент кон морбили и рубеола, полиомиелит и последната нововедена ХПВ вакцина, во училишта, општини и слично, преку организирани предавања, преку средствата за јавно информирање, а врз основа на доставениот работен план.

Индикатор: Извештај за број на одржани едукации и присутни слушатели, материјали од предавањето (предавање, брошури/флаери)

Рок на известување:

квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

Предвиден годишен обем на работа по поедини програмски активности од епидемиолошката дејност кој во зависност од епидемиолошката состојба може да биде зголемен даден во табела број 1.

Табела број 1

ЦЈЗ	Број на планирани обработени пријави за заразни болести, ИХИ, епидемии	вк. број на планирани епидемиолошки активности (увиди, анкети и слично)	Вкупен број на на земен материјал за ИХИ контрола
Битола	2400	390	781
Куманово	3300	510	786
Кочани	1600	386	480
Охрид	2100	360	451
Прилеп	1200	178	202
Скопје	5800	1.100	1420
Струмица	1600	397	452
Тетово	3100	478	546
Велес	3000	415	482
Штип	1500	295	290
ВКУПНО	25600	4509	5890
Потребни финансии	13.629.860,00 ден.		

В. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ИЈЗ на РМ врши координација, следење, мониторирање и евалуација над спроведувањето на Програмските јавно-здравствени активности и пружа стручно методолошка помош на 10-те ЦЈЗ.

Овие активности ги спроведува континуирано преку квартални теренски увиди во сите здравствено превентивни дејности во секој ЦЈЗ, а врз основа на Упатство со методологија за менаџирање и управување со програмата. За спроведената активност секој сектор во ИЈЗ на РМ подготвува извештај за координација, следење, стручно методолошка помош и реализација на програмските активности од страна на сите извршители и констатирана состојба со коментар.

Индикатор: детален извештај од секој сектор на ИЈЗ на РМ
Рок на известување: квартално

Реализирањето на задачите и активностите се врши организирано во сите превентивни здравствени дејности за што до Министерството за здравство се доставува извештај во рок и фреквенција согласно програмата,

а при вонредни околности и јавно здравствени закани, фреквенцијата на известувањето е веднаш.

ИЈЗ на РМ како институција номинирана од Министерството за здравство (МЗ) за координатор во различни меѓународни институции од доменот на јавното здравје, треба да го информира МЗ за секоја добиена покана за учество на настани/семинари надвор од државата, да го достави на увид материјалот подготвен за учество/презентација на настанот до МЗ-сектор за превентивна здравствена заштита и во рок од пет дена од завршување на настанот да достави информација за заклучоците и препораките од учеството.

Индикатор: доставено известување ,материјал,информација

Рок на известување : Веднаш

Подготовка и спроведување на програми за континуирано професионално усовршување во соработка со други образовни институции за вработените во ИЈЗ на РМ и 10-те центри за јавно здравје , како и за други целни групи , во областа на јавното здравје .

Индикатор: годишен акционен план за континуирана едукација и извештај за спроведени едукации

Рок на извршување: прв квартал и континуирано

Извршители:ИЈЗ на РМ,Медицински факултет Скопје и Школа за јавно здравје

I. СОЦИЈАЛНО МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да го известува МЗ за реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на 10-те ЦЈЗ .

ИЈЗ на РМ во рамките на оваа дејност, а врз основа на стручно методолошкото упатство за работа ги прибира , подготвува , анализира и води збирки на податоци согласно законот за евиденции во областа на здравството а врз основа на доставените податоци од страна на 10-те ЦЈЗ.

Активностите ќе се реализираат преку координација на секторите за социјална медицина и промоција на здравјето и Центарот за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација (Центар).

Во тек на 2014 година преку 10-те ЦЈЗ, ќе бидат доставени збирни извештаи од здравствените установи во Република Македонија во ИЈЗ на РМ , кои по извршената логичка и математичка контрола , компјутерски внес и обработка на податоците ќе се изготват годишни збирни извештаи за 2013 година за Републиката, врз основа на законската регулатива .

За потребите на државата ќе се изработат следниве збирни извештаи , публикации и информации :

1. Социјално-медицинска дејност со здравствена статистика

Во тек на 2014 година ќе продолжи спроведувањето на статистичките истражувања од областа на здравството.

Во Центарот ќе се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и информатика при 10-те центри за јавно здравје во Република Македонија.

1.1 Збирни евиденции

Збирни извештаи содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив како и податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности.

Во тек на 2014 година од здравствените установи во Република Македонија преку центрите за јавно здравје, во Институтот за јавно здравје ќе бидат доставени и обработени околу 16.500 збирни извештаи за :

- II полугодие за 2013 година, годишни збирни извештаи за 2013 година, и збирни извештаи за IV тромесечие за 2013 година за хигиенската исправност на намирниците и предметите за општа употреба и извештаи за несреќи на работа;
- за I полугодие за 2014 година и тромесечни извештаи за I, II и III тромесечие за 2014 година.

Од доставените збирни извештаи за 2013 година по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците, ќе се изготват годишни збирни извештаи :

1.1 Годишни збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2013 година за Републиката

Индикатор:

доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување:

Мај 2014 година

Од доставените збирни извештаи за I полугодие за 2014 година и I и II тромесечие за 2014 година, по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците ќе се изготват:

1.2 Полугодишни збирни извештаи на ниво на Република Македонија за 2014 година .

Индикатор :

доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување:

септември 2014 година

Секторот за статистика преку теренски квартални посети во 10-те центри за јавно здравје во Република Македонија ги спроведе стручно методолошка помош за правилната примена на МКБ-10 и примената на другите параметри во збирните извештаи, а со цел квалитетна обработка на податоците од збирните евиденции, како и во здравствените установи во соработка со стручните лица од центрите за јавно здравје на подрачјата што ги покриваат, што ќе допринесе подобрување во доставувањето на здравствено-статистичките податоци по однос на квалитет и квантитет.

Индикатор: доставен извештај до МЗ за теренска посета и стручно методолошка помош во ЦЈЗ

Рок на известување:

квартално

1.3 Здравствени публикации во Република Македонија за 2013 година

Заради поширока достапност за користење на здравствено-статистичките податоци од збирните и индивидуалните здравствено-статистички евиденции во тек на 2014 година ќе бидат изготвени следниве публикации:

а. „Здравствена карта на Република Македонија, 2013 “.

Здравствената карта на Република Македонија за 2013 година, како публикација од овој вид на презентирање на податоци е форма на континуирано годишно објавување на актуелните здравствени податоци за Република Македонија и врз основа на официјалните податоци кои ги прибира и обработува Центарот за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација при Институтот за јавно здравје на Република Македонија, а се доставуваат од здравствените установи преку Центрите за јавно здравје и Државниот завод за статистика.

Здравствената карта ќе се изготви во вид на табели и картограми во три дела: I - општ дел - ја презентира состојбата на здравствената заштита во Република Македонија прикажана воопшто и според нивоите на здравствената заштита – примарна, секундарна и терциерна.

II и III дел - ја прикажуваат состојбата на здравствената заштита по здравствени региони.

Податоците ќе дадат приказ на : обезбеденоста на населението со здравствените кадри и извршените услуги по здравствените дејности, болничките здравствени установи по видови, број на болнички постели, лекувани болни, просечно лекување на болните, искористеност на болничките капацитети и обрт на болнички постели.

Ќе бидат прикажани и утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничката дејност и морбидитетот регистриран во болничко-стационарните здравствени установи, заразните заболувања против кои се врши имунизација како и општиот и доенечкиот морталитет и најчести причини за смрт.

Индикатор:
Рок на изготвување:

доставена публикација
Септември 2014 година

б.Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2013

Од обработените податоци од извештаите за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности ќе се изготви годишна публикација „Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2013“ со податоци за утврдени заболувања и состојби презентирани по општини, здравствени региони, статистички региони и вкупно за Република Македонија.

Морбидитетот за утврдените заболувања и состојби ќе биде прикажан на 10000 соодветно население по групи на заболувања (субтотали) во сите амбулантно-поликлиничките дејности (општа медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина, здравствена заштита на деца, здравствена заштита на жени, заштита и лекување на устата и забите и белодробни болести и туберкулоза).

Во дијаграмите ќе биде дадена структура на најзастапени утврдени групи на заболувања и состојби во секоја амбулантно-поликлиничка дејност презентирани вкупно за Република Македонија и по статистички региони.

Индикатор:
Рок на изготвување:

доставена публикација
Октомври 2014 година

в.Мрежа на болничките здравствени установи за 2013 година

Годишната публикација „Мрежа на болничките здравствени установи за 2013 година“ ќе се изготви од обработените податоци од збирните извештаи за болничко-стационарно лекувани болни. Ќе биде прикажана мрежата на болничките здравствени установи, број на лекувани болни, остварени болнички денови, како и други релевантни показатели, на секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита, за Република Македонија по 8 статистички региони.

Индикатор:
Рок на изготвување:

доставена публикација
Октомври 2014 година

г.Специјалистички служби во Република Македонија во 2013 година

Годишната публикација „Специјалистички служби во Република Македонија во 2013 година“ ќе се изготви од обработените податоци од збирните извештаи

за специјалистички служби, добиени од здравствени установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија.

Податоците за работници и посетите во областа на специјалистичко-консултативна дејност ќе бидат презентирани во табели и дијаграми преку кои ќе бидат прикажани кадарот (по профил и степен на стручна подготовка) и посетите, според видот на здравствена установа, ниво на здравствена заштита (секундарна и терциерна здравствена заштита), по општини и вкупно за Република Македонија.

Индикатор:

доставена публикација

Рок на изготвување:

Декември 2014 година

д.Кадар во здравствени установи во Република Македонија во 2013 година

Годишната публикација „Кадар во здравствени установи во Република Македонија во 2013 година“ ќе се изготви од обработените податоци од збирните извештаи за кадар и организациона структура во здравствените установи. Публикацијата ќе го презентира целокупниот кадар, здравствен и нездравствен, во здравствените установи во јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. Податоците ќе бидат презентирани во табели, дијаграми и картограми по профил и степен на стручна подготовка, според видот на здравствената установа, ниво на здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна) по општини и на ниво на Република Македонија.

Индикатор:

доставена публикација

Рок на изготвување:

Ноември 2014 година

1.4 Индивидуални евиденции

Во тек на 2014 година од здравствените установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија, во Институтот за јавно здравје ќе бидат доставени и обработени околу 55.000 индивидуални евиденции. Индивидуалните пријави се доставуваат до одделенијата за здравствена статистика и информатика при 10-те центри за јавно здравје најдоцна до секој 5-ти во месецот за претходниот месец, се доставуваат најдоцна до секој 10-ти во месецот до Институтот за јавно здравје на Република Македонија

а)Регистар за рак на Република Македонија

Пријавите за малигни заболувања ќе се прибираат од сите здравствени установи во Република Македонија, преку центрите за јавно здравје. Како дополнителен извор за пријавување на дијагностицираните неоплазми ќе се прибираат и патохистолошките наоди за малигномите, податоците за

умрените од малигни неоплазми, како и податоците за болничко лекуваните лица од малигни заболувања.

Ќе се врши контрола, идентификација, обработување и анализирање на околу 6000 пријави за малигни неоплазми. Ќе бидат обработени и околу 3500 извештаи за умрени лица од малигни заболувања од Државниот завод за статистика, како и околу 5.500 патохистолошки наоди и околу 12.500 извештаи за болничко лекувани лица.

Водењето на регистарот е компјутерски по сите утврдени модалитети: пол, возраст, место на живеење, дата на пријавување, патохистолошки наод и стадиум на заболувањето.

Во тек на 2014 година ќе се изготви годишна публикација „Регистар за рак на Република Македонија, 2013“ и ќе се достави до Министерството за здравство.

Индикатор:

доставена публикација

Рок на изготвување:

Октомври 2014 година

б) Регистар за шеќерна болест на Република Македонија

Регистарот за шеќерна болест, формиран 1996 година, ќе продолжи да работи според утврдената методологија за водење на регистар, а во согласност на современите барања и насоки дадени од СЗО. Во тек на годината ќе бидат прибрани и обработени и компјутерски внес на околу 26.000 пријави за шеќерна болест.

Во тек на 2014 година од обработените податоци за 2013 година ќе биде изготвена годишна публикација “Регистар за шеќерна болест на Република Македонија, 2013“. Во публикацијата ќе бидат прикажани инциденца и преваленца на шеќерната болест по сите можни параметри, на ниво на Републиката, според пол, возрасни групи, занимања, место на живеење (град-село), тип на шеќерна болест, , вид на лекување, компликации и друго.

Индикатор:

доставена публикација

Рок на изготвување:

Јули 2014 година

ц) Регистри за незаразни болести

Во 2014 година ИЈЗ на РМ ќе спроведува прибирање на пријави за исхемична болест на срцето (7000); брубрежна инсуфициенција (1700); психози (5500); алкохолизам и други зависности (2500); професионални заболувања (40); интоксикации (троења) (400) и сообраќаен траматизам (3700).

Во врска со овие статистички истражувања во тек на 2014 година ќе се преземат активности и мерки преку директни посети на терен со цел што поредовно и поцелосно доставување на пријавите. Ќе се приберат околу 21000 пријави за сите наведени незаразни болести (без пријави за шеќерна болест и малигни неоплазми), ќе се изврши логична контрола на податоците.

Во тек на 2014 година се предвидува да се формираат регистри за наведените незаразни болести според одредени софтверски програми.

д) Болнички морбидитет во Република Македонија, 2014

За изготвување на годишната публикација „Болнички морбидитет во Република Македонија, 2014“ ќе бидат користени податоци од индивидуални евиденции „Извештај за стационарно лекувано лице“ доставени од болничко-стационарни здравствени установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија за подрачјата што ги покриваат до Институтот за јавно здравје на РМ каде ќе бидат обработени на ниво на Република Македонија.

Во публикацијата ќе бидат прикажани структура (процентуална застапеност) на лекувани болни во болничко-стационарни здравствени установи по групи на болести (субтотали) и стапки на морбидитетот пресметани на 10.000 соодветно население.

Податоците за болничкиот морбидитет дистрибуирани по статистички региони во Република Македонија ќе бидат презентирани во табеларни прегледи и дијаграми.

Најчести болести од кои се лекувани болни во болничко-стационарна дејност во Република Македонија ќе бидат прикажани со дијаграми за структурата и морбидитетот одделно за секој статистички регион.

Во публикацијата ќе се презентира со дијаграми и посебен компаративен преглед по статистички региони поединечно за секој субтотал од најчестите групи на болести.

Индикатор:

доставени публикации

Рок на изготвување под точки „ц“ и „д“:

Декември 2014 година

1.5 Морталитет во Република Македонија во 2013 година

Во тек на 2014 година со обработка на податоците за умрени лица во 2013 година превземени од Државниот завод за статистика ќе биде изготвена годишна публикација „Морталитет во Република Македонија во 2013 година“.

Во публикацијата ќе бидат прикажани структура (процентуална застапеност) на умрени лица по групи на болести (субтотали) и стапки на морталитет пресметани на 100.000 соодветно население.

Податоците за најчести причини за смрт кај населението во Република Македонија ќе бидат дистрибуирани по општини, здравствени региони, статистички региони и на ниво на Република Македонија во табеларни прегледи и дијаграми.

Во публикацијата ќе биде прикажан со дијаграми и посебен компаративен преглед на морталитетот од најчестите групи на болести како основна причина за смрт по статистички региони кај населението во Република Македонија.

Индикатор:

доставена публикација

Рок на изготвување:

Септември 2014 година

1.6 Одржување и развој на интернет страницата на ИЈЗ на РМ, редовно ажурирање со поставување на публикации, информации, анализи, брошури и други материјали преку in-design во PDF формат за потребите на Центарот за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација како и за потребите на сите сектори во ИЈЗ на РМ и Министерство за здравство.

Рок на изготвување:

Задачата е континуирана.

Индикатор : квартален извештај за поставени материјали на web-страница

2. Социјално-медицинска дејност со промоција на здравје

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да го известува МЗ за реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на ЦЈЗ.

Секторот дава стручна методолошка помош од областа на јавното здравје во заштитата на здравјето, унапредувањето на здравјето, скринингот на населението и следењето на болестите.

ИЈЗ на РМ преку Секторот за промоција, анализи и следење на незаразни болести во рамките на оваа дејност, а врз основа на стручно методолошкото упатство за работа ќе ги реализира следниве активности:

2.1 Развивање и имплементација на Акционен план за превенција на конзумирање алкохол и пушење цигари кај деца и млади како составен дел на училишните програми

Индикатор:

Акционен план

Рок на изготвување:

мај 2014 година

2.2 Анализа на амбулантно-поликлинички морбидитет во Р. Македонија

Индикатор:

Изготвена информација

Рок на изготвување:

септември 2014 година

2.3 Информација за искористеноста на болничките капацитети во Р. Македонија

Индикатор:

Изготвена информација

Рок на изготвување:

јули 2014 година

2.4 Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Р. Македонија

Индикатор:

Изготвена информација

Рок на изготвување:

септември 2014 година

2.5 Извештај за здравјето и здравствената заштита на населението во Република Македонија во 2013 година

Индикатор:

Изготвен извештај

Рок на изготвување:

октомври 2014 година

2.6 Истражување и изработка на студија за однесувањето на децата на 13,14 и 15годишна возраст кон здравјето (Health behavior of school children) во Р. Македонија како дел од интернационална студија

Индикатор:

доставена студија до МЗ

Рок на изготвување:

јануари - декември 2014

2.7 Изготвување Извештај за работа на советувалиштата за сексуално и репродуктивно здравје

Индикатор:

доставен извештај до МЗ

Рок на изготвување:

квартално

2.8 Здравствена промоција – здравствено воспитување врз основа на подготвен и доставен работен план и во координација со Министерството за здравство

- a) Организација и спроведување на промотивни акции и кампањи, предавања и трибини, пропратени со печатен материјал за : правилна исхрана, здрави стилови на живот, превенција на хронични незразни болести, бенефити од физичка активност, штетноста од пушењето и алкохолот
- b) одбележување на соодветни светски денови, недели (пример: Светски ден на срцето, Светски ден на дијабет, Ден на борба против пушење, Светски ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, 16 Дена за борба против насилството врз жената и друго) пропратени со печатен материјал.

- с) Следење и координација на промотивно едукативните активности на 10-те ЦЈЗ

Рок на извршување:

квартално

Индикатор :извештај за активности на ИЈЗ на РМ и збиен извештај за 10-ЦЈЗ за реализирани промотивно едукативни активности, доставени до МЗ

- 2.9 Изработка на брошура во количина од 100 примероци за однесувањето на децата кон здравјето на возраст од 11-14 годишна возраст

Рок на извршување:

прв квартал

Индикатор:

отпечатена и доставена брошура до МЗ

II. САНИТАРНО ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да го известува МЗ за динамиката на реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на 10-те ЦЈЗ како извршители.

1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани со здравствената екологија

- 1.1 Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена евиденција на водоснабдувањето преку изработка на анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, врз основа на извештаите од извршените увиди и анализи од страна на 10-те ЦЈЗ за остварените активности.

Индикатор за следење: Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и организациите за јавно водоснабдување.

Рок на известување :

2^{ро} и 4^{то} тромесечие

1.2 Вирусолошка анализа на водата за пиење

Инфективните заболувања, предизвикани од вода за пиење се распространети насекаде во светот и претставуваат јавно здравствен проблем. Вирусите може да предизвикаат хидрични (преку вода) заболувања како што се само-лимитирачките гастроентерити, но и посериозни заболувања како што се појавата на менингит и полиомиелит, дезинтерија а во некои ситуации може да предизвикаат и смртен исход. Овој вид на инфекции настануваат или преку директна експозиција со пиење на вода или преку храна која се консумира во свежа состојба контаминирана со ваква вода како на пример

салати, овошје и слично Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе спроведе вирусолошка анализа на водата за пиење која е предвидена со Правилникот за безбедност на вода (Службен весник на РМ број 46/08 година) во дел В, табела: индикаторски дополнителни параметри, испитување на вируси: ентеро, полио, ехо, коксаки, рео, адено, хепатит А вирус и други (пример: норовирус, ротавирус, хепатит Е вирус-ХЕВ).

Мониторинг на вирусите во водата за пиење ќе ги опфати 7-те града со број на жители над 40.000 и тоа во : Куманово, Битола, Прилеп, Тетово, Велес, Охрид и Штип, со по една (1) годишна анализа и

Мониторинг на вирусите во водата за пиење од Скопје со фреквенција еднаш (1) месечно во период од мај до декември 2014 година (вкупно 8 анализи годишно), преставени со временска рамка и количина во табела број 1.

Видот на потребната апаратура и реагенси за набавка е преставена во табела број 2 и истата ќе биде реализирана од сопствени средства на МЗ.

Согласно програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Јавните комунални претпријатија кои се одговорни за јавно водоснабдување, ќе се изготви „Анализа на проценката на здравствениот ризик од потенцијално присуство на вируси во водата за пиење“ како составен дел од Годишниот Извештај за остварените активности.

Табела број 1

Подактивности	Рокови/ временски период	Индикатори	Број	Цена (единечна во ден.)	Вкупен износ во (ден)
Апаратура за испитување на вируси во вода за пиење	Набавка во прв квартал 2014 Таспишан тендер 15.01.2014	Набавени апарати и усвоена методологија	1	3.448.500,00	3.448.500,00
Мониторинг во 7 града со над 40000 жители	Еднаш годишно	Анализирани примероци	7	8.000,00	56.000,00
Мониторинг во Скопје	Еднаш месечно, мај-декември	Анализирани примероци	8	5.500,00	44.000,00
Проценка на здравствен ризик од присуство на вируси во вода за пиење	Два пати годишно, 2. и 4. тримесечие	Извештај	2	25.000,00	50.000,00
Вкупно:					3.598.500,00

Индикатор за следење: Анализа/извештај на проценката на здравствениот ризик од потенцијално присуство на вируси во водата за пиење.

Извршител: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Фреквенција на известување: 2 пати годишно, во 2 и 4 тримесечие

Табела број 2

Потребни апарати/реагенси	Цена (денари)
---------------------------	------------------

Опрема за концентрација на водата - систем за филтрација	800 000
Специјални филтри	30 000
фрижидер на -70°Ц	120 000
Реагенси за концентрација на водата (магнезиум хлорид, ТРИС, говедски екстракт и др)	15 000
микроконцентратори со хроматографски гел (100 парчиња во пакување)	80 000
Центрифуга со ротор соодветен за микроконцентратор (11,5-12 см)	350000
Реагенси за концентрација и пурификација на вирус (на пр Декстран, полиетилен гликол и др)	15 000
Реагенси за екстракција на нуклеинска киселина (NuclisensLysis buffer + magnetic silica particles за 48 примероци)	33 500
Апарат за секвенционирање	1 500 000
Реагенси за секвенционирање	50 000
микроцентрифуга	360 000
вакум блотинг систем со вакум пумпа	360 000
позитивно наелектризирани мембрани за хибридизација	20 000
Помошни реагенси за хибридизација	15 000
Вкупна цена на апарати/реагенси	3.448.500,00

Индикатор за следење: објавен тендер , записник од прием на набавена опрема од страна на комисија ИЈЗ на РМ и МЗ

Извршител: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Фреквенција на известување: 15.01.2014 год. и прво тромесечие

1.2 Процена на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно-здравствен аспект

Врз основа на утврдениот статус и извршени лабораториски испитувања на површинските води, а особено водите за рекреативно капење од здравствен аспект извршени од страна на 10-те ЦЈЗ во РМ, ќе се изработат извештаи за санитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за капење на подрачјето на Републиката со мерки за асанација за заштита и/или намалување на здравствениот ризик со проценка на ризикот и истите ќе бидат составен дел од годишниот извештај.

Индикатор за следење:

Доставени два извештаја до МЗ

Рок на известување:

2^{ро} и 4^{то} тромесечие

1.3 Санитарно-хигиенски увиди и стручна проценка на состојбата на Филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење

Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе врши редовен увид во начинот на функционирање и одржување, а во функција на подобрување на состојбата на филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење во : Берово, Битола, Велес, Винаца, Куманово, Пехчево, Пробиштип, Струмица, Свети Николе и Охрид.

Предвидено е да се направат вкупно два (2)увиди во филтер станици во секој квартал , освен во третиот квартал (летната сезона) кога ќе се направат вкупно 4 увиди во филтер станици за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода пиење.

Врз основа на извршените увиди ИЈЗ на РМ ќе подготви стручни проценки за начинот на функционирање и одржување на Филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода пиење квартално , како и збиен извештај за состојбата како составен дел од Годишниот Извештај за остварените активности.

Индикатор за следење:

извештај

Извршител:

ИЈЗ на РМ

Фреквенција на известување:

квартално

1.4 Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и училишна популација

Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население се врши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања J00 - J99, со исклучок на J10-J18, според МКБ -10 кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и села.

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и во село, како и на национално ниво по методологијата на СЗО .

Рок на известување:

30 ноември 2014

2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект

2.1 Процена на здравствениот ризик од безбедноста на храната која ја консумира населението

Со цел превенција на болестите поврзани со небезбедна храна ќе бидат анализирани сите достапни податоци за безбедноста на храната која се увезува, произведува и става во промет во РМ, во една интегрирана анализа со приказ на трендови и препораки за надминување на констатираните состојби.

Индикатор за следење: Анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната и предметите кои се во допир со храната

Извршители:

ИЈЗ на РМ

Рок на известување:

декември 2014

2.2 Процена на здравствениот ризик од безбедноста на храната која ја консумираат вулнерабилните групи како што се предшколски и школски деца, болни лица и стари лица во домови.

Со цел превенција на болестите поврзани со небезбедна храна ќе бидат анализирани сите податоци за безбедноста на храната која се припрема и послужува во градинки, училишта, ученички домови, болници, старечки домови од аспект на микробиолошката безбедност и степенот на чистота во институциите во една интегрирана анализа со приказ на трендови и препораки за надминување на констатираните состојби.

Индикатор за следење: Анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната во образовни, здравствени институции и старечки домови.

Извршители:

ИЈЗ на РМ

Фреквенција на известување:

2-ро и 4-то тромесечје

2.3 Проценка на присуството на хемиска контаминација на храна од пазар од домашно земјоделско производство во различни региони

Лабораториско тестирање на 100 примероци од зеленчук, овошје и нивни производи од пазарите на територијата на Република Македонија, за резидуи на пестициди. Примероците ќе бидат земени од оние региони (Скопје, Тетово, Охрид, Струмица, Кочани), каде што не постои можност да испитуваат Центрите за јавно здравје. Во истите региони ќе бидат земени и анализирани 100 примероци за резидуи на микотоксини, и тоа жита и нивни производи, кикирики и слични производи, суво овошје, зачини.

Проценка на здравствениот ризик од хемиска контаминација на зеленчукот со пестициди и микотоксини, анализирани во Институтот и Центрите за јавно здравје, со препораки за исхрана на населението на Република Македонија.

Индикатор за следење:

Извештаји за извршените активности до МЗ

Фреквенција на известување:

2-ро и 4-то тромесечие

Извршители:

ИЈЗ на РМ

3. Исхрана и исхранетост на популациони групи во РМ

3.1. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички/студентски домови и домови за згрижување на стари лица

Врз основа на извршените анализи на 10-те ИЈЗ за одредување на биолошката вредност на целодневни оброци во исхраната која се подготвува во предучилишните установи за престој на деца и за ученици кои имаат организирана целодневна исхрана во основни училишта и ученички/студентски домови, ИЈЗ на РМ ќе изготви целосен извештај на национално ниво за карактеристиките на исхрана во испитуваните популациони групи.

Индикатор:

Извештај до МЗ на национално ниво.

Рок на известување:

15.12.2014 година

3.2. Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца во функција на рана детекција на прекурсори на можни здравствени ризици за појавана хронични незаразни заболувања

ИЈЗ ќе изготви извештај за состојбите кај децата во однос на степените на зголемена телесна тежина, здебеленост и потхранетост, по региони и на национално ниво за Република Македонија, за популационите групи на деца на предучилишна возраст, ученици од второ одделение, ученици од петто одделение и ученици од прва година средно образование, проследен со проценка на здравствениот ризик.

Индикатор:

Извештај на национално ниво до МЗ

Рок на известување:

квартално

15.04.2014 за децата на предучилишна возраст;

15.07.2014 за учениците од второ одделение;

15.10.2014 за учениците од петто одделение;

15.12.2014 за учениците од прва година средно образование.

3.3. Следење на болничката исхрана

Врз основа доставените извештаи на испитаната нутритивна вредност на исхрана во стационарните установи во РМ, ИЈЗРМ ќе изготви извештај за нутритивниот квалитет за исхраната во болниците во РМ.

Индикатор: Извештај до МЗ за нутритивниот квалитет за исхраната во болниците во Република Македонија.

Рок на известување:

15.12.2014 година

4. Проценка на просечниот дневен внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија

Врз основа на податоците објавени во публикацијата на Државниот завод за статистика „Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2013“,

ИЈЗнаРМ ќе го процени просечниот дневен диететски внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија.

Индикатор: Извештај до МЗ за просечниот дневен диететски внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија.

Рок на известување:

15.12.2014 година

5. Проценка на здравствениот ризик од бучавата во животната средина

Со цел превенција на болестите поврзани со изложеност на зголемено ниво на бучава ќе се изврши анализа на податоците за индикаторите $L_{ден}$ и $L_{ноќ}$, во урбаните средини Скопје, Куманово, Битола и Кичево, согласно стандардизирана методологија. Исто така ќе бидат одредени индикаторите за ефекти кај изложената популација, како што се вознемиреност и нарушување на спиењето.

Индикатор за следење: Анализа и проценка на здравствениот ризик од изложеност на бучава во животната средина со препораки за управување со ризикот.

Извршител:

ИЈЗ на РМ

Фреквенција на известување:

декември 2014 година

6. Проценка на здравствено-еколошкиот ризик од јонизирачко зрачење

Активностите ИЈЗ на РМ ќе ги реализира преку следење на параметрите од извршените мерења, согласно табеларениот преглед во табела 1, табела 2 и табела 3.

Табела 1 Следење на надворешно гама зрачење

		Амбиентален дозен еквивалент
Надворешно гама зрачење	Скопје	365
	Велес	365
	Неготино	365
	Гевгелија	365
	Струмица	365
	Берово	365
	Крива Паланка	365
	Дебар	365
	Кичево	365
	Крушево	365
	Охрид	365
	Битола	365
ВКУПНО		4380
цена		500,00

Вкупно ден.	2.190.000,00
-------------	--------------

Табела 2 Следење на јонизирачко зрачење на вода, воздух, почва

средини	локации	алфа и бета	Број на годишни анализи	
			гама	⁹⁰ Ср
Воздух	Скопје	48	48	2
	Битола	48	48	2
	Гевгелија	48	48	2
Површинска вода	Р. Вардар	12	12	2
	р. Лепенец	12	12	2
	Охридско езеро	12	12	2
Седимент	Р. Вардар		2	2
	р. Лепенец		2	2
	Охридско езеро		2	2
Почва	Скопје		6	2
	Битола		6	2
	Злетово		6	2
Атмосферски талози	Скопје	365	12	2
	Охрид	12	12	2
	Гевгелија	12	12	2
Водоводи	Охрид	12	4	4
	Скопје	12	4	4
	Битола	12	4	4
цена		3200,00	500,00	5800,00
Вкупно ден			2.305.600,00	

Табела 3 Следење на јонизирачко зрачење на храна

Видови Храна	број на анализи	
	гама	⁹⁰ Ср
Градинарски култури	15	15
Добиточна храна	15	15
Лозарски култури	2	2
Овоштарски култури	5	5
Леб, брашно, млеко	20	20
Месо	3	3
ВКУПНО	60	60
цена	500,00	5800,00
Вкупно ден.	378.000,00	

Во случај на нуклеарен акцидент мониторингот ќе биде проширен и тоа на подрачје на цела Република, согласно наменски изготвена оперативна Програма

Индикатор за следење: Изготвена Информација за наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за санација

Рок на известување: квартално и годишна информација

7. Информација за проценка на експозицијата и идентификација на здравствениот ризик на експонирани работници

Ќе се подготви Информација за проценка на експозицијата и специфичниот доза-одговор ефект кај 1300 лица професионално експонирани на јонизирачки зрачења, а врз основа на агрегирани податоци од извршени периодични прегледи за следење на здравствената состојба согласно законската регулатива за безбедност и здравје при работа, најмалку еднаш годишно со предлог за минимизирање на здравствениот ризик.

Индикатор за следење: Изготвени Информации за наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за санација

Рок на известување: 3^{то} тромесечие

8. Програма за мониторинг на концентрацијата на радонот во Република Македонија

Етаблирање на континуируваниот мониторинг со цел:

- детално мапирање на територијата на Република Македонија во поглед на радонскиот потенцијал,
- определување на ризиците од изложеноста на радонот по географски и геолошки подрачја
- определување на ризиците од изложеноста на радонот во училишта, градинки, здравствени центри и друго,
- креирање на екстензивна база на податоци која ќе биде корисна основа за ремедијација на радонот од постојни објекти како и градба на нови објекти,
- креирање на база на податоци како основа за корелација и епидемиолошки студии на канцерогени заболувања во Република Македонија.

8.1. Определување на концентрацијата на радонот во затворени простории како домови за живеење, детски градинки, училишта, центри за лекување и рехабилитација

Определувањето на просечната годишна ефективна доза од изложеност на Радонот ќе се врши со:

- поставување на 4000 пасивни детектори во зимски и летен период, согласно табела број 1;
- дополнителни мерења на дозата на јонизирачко зрачење и гамаспектрометрија на лице место

За објектите каде ќе се измерат вредности над референтните, мерењата ќе бидат верифицирани со повторни мерења на истите локации.

Податоците, по претходна валидација ќе бидат внесени во база на податоци која дополнително ќе содржи информации и за гео-координатите на извршените мерења, вид на градежен материјал на објектот, тип на градба, година на градба, начин на греење, вентилација, катност, број на станари (за објекти за домување) и слично.

Од добиените податоци ќе се креира мапа на Република Македонија за изложеност на населението на радон во објекти за живеење и работа и истата континуирано ќе се ажурира.

Табела број 1. Локации и број на објекти предвидени за тестирање на ниво на радон

Општина	Површина (km ²)	Жители	Вкупно објекти за живеење	Број објекти за тестирање
Чешиново-Облешево	133	7.490	2.960	7
Берово	597	13.941	6.742	16
Делчево	423	17.505	7.163	17
Карбинци	231	4.012	1.468	4
Кочани	357	38.092	14.464	35
Лозово	166	2.858	1.073	3
Македонска Каменица	189	8.110	2.971	7
Пехчево	208	5.517	2.877	7
Пробиштип	326	16.193	7.337	18
Штип	583	47.796	18.270	45
Свети Николе	483	18.497	7.157	17
Виница	432	19.938	6.655	16
Зрновци	52	3.264	1.341	3
Кратово	375	10.441	4.951	12
Крива Паланка	482	20.820	9.448	23
Куманово	432	105.484	33.468	83
Липково	270	27.058	5.790	14
Ранковце	240	4.144	2.233	6
Старо Нагоричане	515	4.840	3.598	8
Битола	790	95.385	37.225	92
Демир Хисар	480	9.497	4.327	11
Долнени	418	13.568	4.700	11
Кривогаштани	88	6.150	2.191	5
Крушево	190	9.684	3.519	7
Могила	255	6.710	2.385	5

Новаци	755	3.549	1.723	3
Прилеп	1.198	76.768	29.673	73
Ресен	549	16.825	8.233	20
Боговиње	141	28.997	7.341	18
Брвеница	164	15.855	3.776	9
Гостивар	375	81.042	20.339	50
Јегуновце	174	10.790	3.029	7
Маврово	856	8.618	4.842	12
Теарце	137	22.454	5.480	14
Тетово	262	86.580	22.592	56
Врапчиште	157	25.399	5.820	14
Желино	201	24.390	5.325	13
Чаир	53	64.773	17.127	43
Чучер Сандево	215	8.493	3.925	10
Аеродром	21,85	72.009	23.754	59
Арачиново	38	11.597	2.442	5
Бутел	60,79	36.154	11.077	27
Центар	9	45.412	18.848	46
Гази Баба	92	72.617	22.815	56
Ѓорче Петров	63	41.634	13.938	34
Илинден	97	15.894	5.252	13
Карпош	21	59.666	22.849	56
Кисела Вода	43	57.236	20.237	50
Петровец	222	8.255	3.617	9
Сарај	230	35.408	7.837	19
Сопиште	223	5.656	3.398	8
Студеничани	276	17.246	4.349	11
Шуто Оризари	6	22.017	5.263	12
Зелениково	177	4.077	1.666	4
Богданци	114	8.707	3.006	7
Босилово	143	14.260	4.036	10
Гевгелија	484	22.988	9.292	22
Конче	233	3.536	1.175	3
Ново Село	257	11.567	4.158	10
Радовиш	502	28.244	9.833	24
Стар Дојран	129	3.426	2.116	5
Струмица	311	54.676	18.473	45
Валандово	331	11.890	4.050	10
Василево	231	12.122	3.360	8
Центар Жупа	107	6.519	1.583	3
Дебар	85	19.542	4.606	11
Дебарца	423	5.507	4.355	11
Другово	385	3.249	2.429	6
Кичево	838	56.734	10.226	25

Македонски Брод	875	7.141	4.721	11
Охрид	392	55.749	28.437	70
Осломеј	121,09	10.425	3.291	8
Пласница	54	4.545	1.225	3
Струга	469	63.376	18.834	46
Вевчани	35	2.433	715	2
Вранештица	109	1.322	1.015	2
Зајас	161	11.605	3.190	7
Чашка	727	7.673	3.839	10
Демир Капија	312	4.545	1.789	4
Градско	291	3.760	1.436	4
Кавадарци	998	38.741	16.324	40
Неготино	414	19.212	7.369	18
Росоман	133	4.141	1.663	4
Велес	518	55.108	20.717	52
Вкупно				1704

8.2. Определување на концентрацијата на радонот во почвата

Определувањето на концентрацијата на радонот во почвата ќе се врши со теренски мерења со активна метода.

Мерењата ќе бидат извршени на 360 приоритетни локации од геолошки аспект. Селекцијата ќе биде извршена во консултација со Геолошкиот институт на Република Македонија и користење на релевантните геолошки мапи.

Валидираните податоци ќе бидат континуирано внесувани во база на податоци и на мапа на Република Македонија.

8.3. Изработка на информативни материјали

Изработка на информативни материјали за општата популација:

- Запознај го радонот, се работи за твоето здравје
- Намали го ризикот од радон
- Уште една причина да престанете со пушењето

Изработка на информативен материјал за здравствените работници, приоритет за матичните лекари.

Со цел реализирање на активноста потребно е набавка на опрема прикажана во табела број 2.

Финансиската распредела на активности по цена и количина е преставена во табела број 3

Табела број 2 : Набавка на опрема

	Опрема	Производител	Модел	број	цена (ден.)	Вкупна цена (ден.)
1.	Радон детектори	Radosys Унгарија	RSKS (C39)	4000	180,00	720.000,00
2.	Радон детектор – Активна метода	SARAD, GmbH, Германија	RTM 2200 со придружни сонди	1	1.188.000,00	1.188.000,00
4.	лаптоп за теренски мерења	DEEL		2	36.000,00	72.000,00
5.	Софтвер за GIS мапирање	Во постапка на избор	Во постапка на избор	1	60.000,00	60.000,00
ВКУПНО						2.040.000,00

Индикатор: записник од прием на набавена опрема од страна на комисија ИЈЗ на РМ и МЗ

Рок на извршување: објавување на тендер 15.01.2014год., набавена опрема прво тромесечие

Извршител: ИЈЗ на РМ

Табела број 3

активност	количина	Цена (ден.)	Вкупна цена (ден.)
Лабораториска подготовка и отчитување на пасивни радон детектори	4000	500,00	2.000.000,00
Поставување на детектори на терен дозиметрија на лице место	2000	500,00	1.000.000,00
Поштенски трошоци за враќање на детекторите	4000	100,00	400.000,00
Мерење на радон во почва	360	2000,00	720.000,00
Информативно/едукативен материјал	40.000	10,00	400.000,00
Извештај	2	30.000,00	60.000,00
ВКУПНО			4.580.000,00
ВКУПНО табела2+табела 3			6.620.000,00

Индикатор: извештај за спроведени активности

Рок на известување под точка 8: квартално

Извршител: ИЈЗ на РМ

Активностите од табела број 2 и 3 ќе се реализираат дел од сопствени средства на Министерство за здравство и дел од основниот буџет.

9.Изработка на мислења и стручна проценка на елаборати од областа на животната средина

Институтот за јавно здравје на Република Македонија, на барање од Министерството за здравство, изработува мислења и стручна проценка на

елаборати од областа на животната средина со разгледување на стручната документација.

Индикатор за следење: Подготвени и доставени стручни мислења до МЗ
Извршител: ИЈЗ на РМ

Фреквенција на известување: веднаш и квартално

10. Спроведување на активности за одговор на климатските промени топлотни бранови и ладно време

Програмските активности предвидени се согласно „Стратегијата за одговор и справување со климатски промени и усвоениот план за одговор при топлотни бранови и ладно време се дадени како преглед во табела 1.

Табела 1

Активност	Цена ден.	Количина
Изработка на Флаери за општа популација со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од топлотни бранови на македонски и албански јазик	20,00/флаер	10.000
Изработка на Флаери за општа популација со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од студено време на македонски и албански јазик	20,00/флаер	10.000
Изработка на Флаери за матични лекари, работници со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од студено време на македонски и албански јазик (1.500 примероци за матични лекари и 1.000 примероци за работници)	20,00/флаер	2.500
Оддржување и функционирање на инфо телефонската линија за 10 месеци (5 во лето и 5 во зима)	3.000,00ден. месечно	10 месеци
Оддржување и функционирање на веб страна и откупување на СМС пораки	1000,00ден. месечно	10 месеци
Вкупно (ден.)	490.000,00	

Индикатор :

Рок на известување :

Извршител:

Извештај за реализирани активности

квартално

ИЈЗ на РМ

11. Проценка на хумана експозиција на тешки метали кај населението во Република Македонија

Во 'рамките' на Националната годишна програма за јавно здравје континуирано се следи контаминацијата на медиумите на животна средина (храна, вода, воздух) преку континуиран годишен мониторинг. Во досегашната практика кај нас се уште не е направен биолошки мониторинг за одредување на степенот на присуство на тешки метали во организмот на населението (хуман биомониторинг).

Концентрацијата на тешки метали во организмот на популација зависи од специфичните експозициони услови (место на живеење – географска дистрибуција, пол, возраст, етничка припадност, услови и стил на живот, професионална експозиција).

Утврдување на базичното ниво на изложеност на популацијата на Република Македонија кои живеат во близина на 5 од претходно дефинираните жешки точки на загадување (РЕК Битола, Злетово-акумулатори, ФЕНИ-Кавадарци, челичарница МАКСТИЛ, топилница за олово – Велес) ќе се направи преку одредување на концентрацијата на 4 тешки метали во крв – олово, жива, кадмиум и манган.

Со истражувањето ќе бидат опфатен репрезентативен примерок на населението во секоја од посочените локации и од едно условно неконтаминирано подрачје во РМ (вкупно 1000 жители).

Ова истражување ќе биде прво од ваков тип кај нас, и ќе има за цел да се отпочне со воспоставување на националните стандарди за изложеност на населението на хемиски штетни супстанции кои во организмот се внесуваат преку медиумите на животната и работната средина. Во испитувањето врз основа на одредување на концентрациите на тешките метали во крв на населението ќе се направи и проценка на ризикот во однос на група на лица кои живеат во условно неконтаминирано подрачје во Републиката.

Извршители:

ИЈЗ на РМ

Индикатор: Извештај за хуманата експозиција на тешки метали кај населението во РМ

Рок за извршување:

31 октомври 2014 година

III. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да го известува МЗ за реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на 10-те ЦЈЗ.

1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за заразни заболувања

Секојдневно прибирање, обработување и анализа на пријавите за заразни заболувања и епидемиолошките анкети, пријавите за изолиран или на друг начин докажан причинител на заразна болест, добиени од ЦЈЗ, врз основ на што ќе бидат подготвувани и доставувани следниве извештаи:

- 1.1 Годишен извештај за движењето на акутните заразни заболувања во 2013 година;
- 1.2 Годишен извештај за реализирана имунизација во 2013 година;
- 1.3 Годишен извештај за движењето на синдромско следење на заболувањата (АЛЕРТ) во 2013 година;

Индикатор: доставени извештаи
Рок на известување: 15 февруари 2014 година

- 1.4 седмодневни извештаи (48 табеларни) за движењето на заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачни единици и
- 1.5 месечни билтени (12) со епидемиолошки коментар.
- 1.5 неделни збирни извештаи за движење на грип од 40-20 недела врз основа на обработени индивидуални пријави
- 1.6 Следење на оперативното функционирање на АЛЕРТ системот во целата земја како и визуелизација на сите изготвени документи и извештаи преку интернет страната www.alert.mk, со цел за брз одговор при појава на епидемија, кој функционира на територијата на целата држава.
 - прибирање на збирни неделни извештаи од ЦЈЗ/ПЕ, статистичка обработка и анализа на доставените податоци, за што ќе изготви неделен АЛЕРТ извештај за републиката.
 - Изработка на месечни, тримесечни, шестмесечни и годишен извештај за АЛЕРТ системот врз база на прибраните податоци и информации, кои ќе ги доставува како повратни информации до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, надлежните институции, по барање на други релевантни институции и до ЦЈЗ/ПЕ.

Индикатор: доставени извештаи
Рок на известување: неделно, месечно, квартално

2. Спречување на појава на вакцино превентабилни заболувања преку координација и континуирано следење на сите мерки и активности на регионално и локално ниво, како и предлагање и превземање на други мерки и активности за :

- 2.1 одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа согласно акциониот план за АФП
 - Прибирање и обработка на “Неделните извештаи за активен надзор на АФП”.
 - Изготвување на збирен неделен извештај на посебен Формулар и доставување до МЗ.
 - седмодневни извештаи се доставуваат по електронски пат и до Канцеларијата на СЗО за Европа во Копенхаген, со сите податоци за пријавените АФП случаи во републиката.
 - По добивање на итна пријава за АФП случај, веднаш ќе биде направен теренски епидемиолошки увид и анкета од страна на

епидемиолошката служба, со проверка на вакциналниот статус на пријавеното лице и неговите блиски контакти,

- во соработка со ЦЈЗ ќе биде направена контрола на опфатот со вакцинацијата против детска парализа на подрачјето каде е регистрирано заболувањето.
- Ќе се обезбеди материјал за вирусолошко испитување од заболениот и неговите контакти во соработка со ЦЈЗ, кој подготвен согласно меѓународните правила за транспорт на инфективен материјал ќе биде испратен во референтната ентеровирусна лабораторијата на СЗО во Софија, Бугарија.
- во случај на установување на т.н. “жежок случај” на АФП, ИЈЗ итно ќе го извести МЗ и СЗО – Копенхаген, ќе направи теренски епидемиолошки увид и истовремено ќе предложи дополнителни мерки во смисла на дополнителна или вонредна имунизација, како и други мерки и активности, соодветни на ситуацијата.
- Изготвување на тримесечни извештаи за АФП случаи и преземени мерки во врска со нивна пријава и доставување до МЗ.

Извршители: ИЈЗ на РМ во соработка со ЦЈЗ.

Индикатор: извештај со сите релевантни наведени индикатори за следење и преземени мерки на теренот.

Рок на известување:

Веднаш и квартално

2.2 Имплементација на предвидените активности за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола во Република Македонија ќе се реализираат согласно „Програмата за елиминација на мали сипаници, рубеола и превенција на конгенитална рубеола инфекција во Република Македонија 2010-2015”, преку:

- координација и континуирано следење на сите активности на регионално и локално ниво, предлагање и превземање на мерки и активности со цел спречување и сузбивање на епидемското јавување и елиминација на автохтоните мали сипаници и рубеола на територијата на Република Македонија при што ќе изврши 10 теренски увиди во ЦЈЗ, и ќе изготви извештаи за најдената состојба со предлог мерки.
- Континуирано информирање за трендовите на движењето на мали сипаниците кај нас и во светот.
- Организирање на 5 регионални семинари на кои здравствените работници ќе се запознаат со Програмата за елиминација на мали сипаници и рубеола, и превенција на конгенитална рубеола инфекција, како и со последните препораки и други пишани документи на СЗО, ECDC.
- изработка на месечни извештаи за бројот на заболени од мали сипаници, вакцинален статус, лабораториска потврда и исход на заболувањето, кои се доставуваат до Министерство за здравство, СЗО Канцеларија Скопје и СЗО Регионална канцеларија за Европа-Копенхаген. Истите активности се спроведуваат и за пријавените случаи на рубеола.

- задолжителна лабораториска дијагноза на сите поединечни случаи на заболени од мали сипаници а кои се вакцинирани со МРП вакцина или со вакцина која содржи компонента мали сипаници (М), без разлика на епидемиолошката врска.
- Кај 100 пациенти суспектни на конгенитална рубеола ќе бидат направени 200 анализи за рубеола.
- При сомневање за појава на епидемија на морбили , заболувањето ќе се потврди со лабораториска дијагноза најмалку кај првите 10 случаи од зафатеното подрачје.
- потврдување/отфрлање на дијагнозата врз основа на анализата на доставените материјали во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на РМ за вирусолошко/серолошко испитување од заболениот и контактите .
- Референтната лабораторија при ИЈЗ на РМ врши собирање на бројот на извршени испитувања во другите микробиолошки лаборатории , дијагнозата и добиените резултати еднаш месечно (до 20 наредниот месец) и врши обработка на испитувања за морбили и рубеола. Прибраните и обработени податоци се доставуваат до СЗО – преку CISID дата базата, еднаш месечно

Индикатор:

извештаи, информации

Фреквенција на известување:

Веднаш и квартално

- 2.3 Активности со цел спречување на појава на неонатален тетанус преку теренска стручно-методолошка помош за спроведување на активностите за остварување на перманентен увид во однос на опфатот со Те-Ал вакцина кај женската популација во генеративниот период во средините со висок ризик со опфат под препорачаното ниво и ќе се препорача дополнителна вакцинација со Те-Ал вакцина кај женската популација со непознат и/или непотполн вакцинален статус; женската популација на 18 годишна возраст, перманентен надзор и во зоните на низок ризик (гинеколошко - акушерските одделенија), при што ќе се контролира вакциналниот статус на бремените жени и родилките.**

Индикатор: Информации за најдената состојба и предлог мерки до МЗ

Рок на известување:

квартално

- 3 Следење, контрола и релизација на плановите за спроведувањето на континуирана имунизација и изработка на извештаи за вакциналниот опфат на ниво на републиката .**

Индикатор :

извештај за реализиран опфат

Рок на известување:

2^{ро} и 4^{то} тромесечје

- 4 Подготвува и доставува стандарди и методолошки упатства, односно Програми за контрола, елиминација и ерадикација на определени заразни**

заболувања, а во согласност со препораките, стандардите и методолошките упатства на СЗО, ЕЦДЦ и др. референтни институции.

- 5 Информирање за трендовите на движење на заразните заболувања против кои се врши задолжителна имунизација кај нас, во соседните земји, Европа и во светот.

Индикатор: доставени информации, упатства, препораки и стандарди
Рок на известување: квартално

- 6 Спроведување на мерки за спречување на внесување и сузбивање на маларија, тропски, карантински и паразитарни заболувања во Република Македонија

- 6.1 Редовно следење на движењето на маларија, тропски, карантински и паразитарни заболувања во светот а посебно во земјите со кои нашата земја одржува тесни економски, културни и други врски и следење на препораките на СЗО, дадени во документот „Меѓународни Патувања и Здравје“ и информирање за тековната состојба во светски рамки.
- 6.2 Пружање на стручно-методолошка помош на здравствени работници и институции кои се вклучени во следење, дијагностика и терапија на карантински заболувања,
- 6.3 По епидемиолошки индикации ќе се врши епидемиолошко испитување на контактите и суспектните лица на колера (епидемиолошки и лабораториски извидување на евентуално загрозените подрачја на Републиката, испитувања на дијареални заболувања, водата за пиење, како и отпадни води, за што од теренот ќе бидат земани примероци за лабораториско испитување.
- 6.4 Координација на активности согласно Оперативниот план за справување со вирусот на западен нил (West Nile virus) и лабораториска потврда на 50 материјали од суспектни пациенти согласно насоките усвоени на комисијата за заразни болести.

Индикатор: доставен извештај за извршени епидемиолошки увиди, изготвени упатства/ препораки/ стандарди, број на тествани примероци
Рок на известување: квартално

7. Изработка на мапа на застоени водени површини на ниво на РМ врз основа на добиени податоци од 10-те ЦЈЗ.

Индикатор: доставена мапа
Рок на известување: 30.03.2014 година

8. Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања и лабораториско докажување

8.1 континуирано ја следи состојбата во светски, европски рамки и регионално. За актуелната состојба во врска со грипот во Републиката и пошироко и редовно ќе ги известува МЗ и ДСЗИ и Центрите за јавно здравје,

8.2 Врши лабораториски испитувања за докажување на причинители на вирусни респираторни заболувања на 200 земени материјали во текот на сезоната на грип од пациенти суспектни на грип.

8.3 При евентуална појава на пандемија од нов тип на инфлуенца, ќе бидат земени материјали од првите 200 случаи за вирусолошка верификација и субтипизација на вирусот. Анализите ќе бидат извршени во референтната вирусолошка лабораторија при ИЈЗ.

8.4 Во текот на целата година ќе се следат респираторните вируси (Influenza A и B, Adenovirus (Ad), human respiratoren syncytial virus (RSV A, RSV B), human metapneumoivirus (MPV), parainfluenza virus 1 (PIV 1, PIV 2, PIV 3), rhinovirus A/B, coronavirus 229E/NL63, coronavirus OC43) за која цел ќе се тестираат 300 примероци од пациенти со симптоми слични на грип (ILI – influenza like).

Индикатор: извештај со број на епидемиолошки увиди, лабораториски анализи како и изготвени информации.

Рок на известување: квартално

9. Спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции

9.1 Пружање стручно-методолошка помош, епидемиолошки увиди и насоки за начинот за реализацијата и спроведување на мерките и активностите за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции, земање по потреба на материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на превземените активности од страна на ЦЈЗ на локално ниво. Подготовка на квартален извештај за текот на спроведување на активностите.

Индикатор: квартални извештаи

Рок на известување: квартално

9.2 Годишен извештај за 2013 за состојбата и контролата на интрахоспиталните инфекции со предлог мерки, во Јавно здравствените и Приватните болници во Република Македонија, според податоците добиени од страна на тимовите за контрола на ИХИ (внатрешна контрола), 10-те ЦЈЗ и Државниот санитарен и здравствен инспекторат при Министерството за здравство на Република Македонија (надворешна контрола).

Индикатор: годишен извештај

Рок на известување: 31.01.2014 година

10. Мониторинг на болничките инфекции како индикатор за квалитетот на здравствената заштита во Република Македонија за 2014 година

Болничките (интрахоспитални, нозокомијални) инфекции претставуваат глобален јавно-здравствен проблем, како во индустриските развиени земји така и во земјите во развој, но исто така различна им е зачестеноста во различни болнички средини и оддели. Како такви, тие се причина за значајни последици од медицинска, економска, етичка и законска природа. Болничките инфекции го комплицираат основното заболување, ја продолжуваат хоспитализацијата, и на тој начин ги зголемуваат вкупните трошоци за лекување. Одреден број на болнички инфекции поприма тежок тек и завршува летално (према некои податоци стапката на морталитет кај овие инфекции изнесува и 1 на 1000 хоспитализирани).

Најголем ризик за појава на болнички инфекции постои во единиците за Интензивна нега. Според некои истражувања ризикот за настанување на болнички инфекции во овие единици е 5 до 10 пати поголем во однос на останатите одделенија, во кои максимално се овозможени сите патишта на ширење (овие болници се многу почесто катетеризирани, интубирани, на вештачка вентилација, со голем број на васкуларни катетери, со многу почести контакти со медицинскиот персонал).

Земјите членки на ЕУ за следењето на болничките инфекции користат стандардизирани протоколи со што континуирано располагаат со споредливи податоци за состојбата во врска со овој проблем. Ваквиот начин на следење на болничките инфекции ЕУ го препорачува и на сите земји кандидати и аспиранти заради благовремено нивно прилагодување на веќе воспоставените стандарди.

Оваа програма за мониторинг и евалуација на болничките инфекции претставува неопходен иницијален чекор кон приклучување на Република Македонија на стандардите на ЕУ за согледување на реалната состојба и следење на болничките инфекции.

Целите на програмата за мониторинг на болничките инфекции, како индикатор за квалитетот на здравствената заштита во Република Македонија е насочена кон согледување на реалната ситуација за големината на проблемот со интенција за намалување на ризиците како и зголемување на сигурноста на пациентите и квалитет на здравствената заштита.

Студијата ќе биде имплементирана во ЈЗУ УКЦ „ТОАРИЛ“ што претставува организациона единица, составена од Ургентен центар, КАРИЛ, Клиника за трауматологија и Клиника за ортопедија, во две фази и тоа:

1. Ретроспективна фаза што ќе го опфаќа целиот период (2009 – 2012) од формирањето на ЈЗУ УКЦ „ТОАРИЛ“ и

2. Истражувањето спроведено на ЈЗУ УКЦ „ТОАРИЛ“, со следниве задачи како цели:

Задача I

Да се процени вкупното оптеретување (преваленцата) и дистрибуцијата на болничките инфекции поврзани со здравствената заштита во однос на патогенот, одделот и локализацијата.

Задача II.

Да се утврдат ризик факторите (докажани, веројатни и потенцијални) за појава на болничките инфекции поврзани со здравствената заштита според пациентот и интервенцијата.

Задача III.

Да се процени вкупното оптоварување од употребата на антимикробните лекови за третирање на болничките инфекции поврзани со здравствената заштита.

Задача IV.

Да се процени вакциналниот статус на здравствениот персонал вработен на ТОАРИЛ во однос на хепатитис Б и инфлуенца.

Задача V.

Подигнување на нивото на едукација на здравствениот персонал за инфекциите поврзани со здравствената заштита.

Задача VI.

Категоризација на инфекциите поврзани со здравствената заштита во зависност од причината за настанување.

Дефиниција : Болничките инфекции поврзани со здравствената заштита (БИПЗЗ) се оние кои пациентот ги добива во текот на дијагностичките и/или терапевтските интервенции. Центарот за контрола на болести во Атланта - и Америчката Национална мрежа за безбедност во здравствената заштита, во 2008 година предлагаат нова дефиниција за болничките инфекции – инфекции поврзани со здравствената заштита.

Активна болничка инфекција се дефинира:

1. Ако се присутни знаци и симптоми на денот на истражувањето или ако знаците и симптомите постоеле и претходно а пациентот сеуште прима терапија на денот на истражувањето (присуството на знаците и симптомите треба да биде верифицирано пред почетокот на терапијата)
2. Ако почетокот на симптомите е најрано третиот ден од хоспитализацијата или покасно (ден на прием = 1 ден), или доколку болниот е повторно хоспитализиран со знаци на инфекција два дена по отпуштање од болница.
3. Болниот е примен во болница со инфекција или развил симптоми на инфекција во првите три дена од приемот, согласно дефиницијата за инфекција на хируршко место.
4. Болниот е примен во болница или развил симптоми на инфекција со *Clostridium difficile* во првите три дена од приемот, а во претходните 28 дена не бил хоспитализиран.

Преглед на планирани активности по поставени задачи

Планирана задача	Активности	Индикатор
Задача I	Процена на преваленцата на болничките инфекции и одредување на дистрибуцијата во однос на патогенот, одделот и локализацијата.	Спроведено истражување, направена статистичка анализа и утврдување на преваленцата и дистрибуцијата на болничките инфекции поврзани со здравствената заштита во ЈЗУ УКЦ „ТОАРИЛ“
Задача II	Утврдување на докажани ризик фактори за појава на БИПЗЗ. Пациент (пол, возраст, телесна тежина, носно клицоносителство на <i>S. Aureus</i> , времетраење на предоперативна хоспитализација). Интервенција (предоперативна депилација, вид на интервенција, анатомска локализација, траење на интервенцијата и антибиотска профилакса).	Спроведено истражување, направена статистичка анализа и утврдување на докажаните ризик фактори за појава на БИПЗЗ во однос на пациентот и интервенцијата
	Утврдување на веројатните ризик фактори за појава на БИПЗЗ. Пациент (потхранетост, ниски серумски албумини, дијабетес мелитус) Интервенција (повеќекратна интервенција, присуство на страни тела и трансфузија на крв	Спроведено истражување, направена статистичка анализа и утврдување на веројатните ризик фактори за појава на БИПЗЗ во однос на пациентот и интервенцијата
Задача II	Утврдување на потенцијалните ризик фактори за појава на БИПЗЗ. Пациент (малигнитет или друг пред-оперативен коморбидитет, имуносупресивна терапија, хипотермија) Интервенција (пред-оперативни хигиенски постапки, зрачење на хирушкото место, дренажи итн)	Спроведено истражување, направена статистичка анализа и утврдување на потенцијалните ризик фактори за појава на БИПЗЗ во однос на пациентот и интервенцијата.
Задача III	Процена на вкупното оптоварување од употребата на антимикробните лекови за третирање на БИПЗЗ.	Спроведено истражување, направена статистичка анализа и утврдување на осетливоста и специфичноста на микробиолошките наоди и антимикробната терапија во откривањето на болничките инфекции.

Задача IV	Процени вакциналниот статус на целокупниот здравствен персонал (лекари, медицински сестри, болничари, хигиеничари) вработен на ТОАРИЛ во однос на хепатитис Б и инфлуенца.	Процент на вакцинирани здравствени работници против хепатитис Б и инфлуенца.
Задача V	Спроведување на едукација на здравствениот персонал за инфекциите поврзани со здравствената заштита преку едукативни работилници.	Организирање и спроведување на 9 едукативни работилници со здравствениот персонал на ТОАРИЛ за инфекциите поврзани со здравствената заштита.
Задача VI	Анализа, групирање и категоризирање на регистрираните инфекции поврзани со здравствената заштита во зависност од причината за настанување.	Направена и прикажана категоризација на регистрираните инфекции поврзани со здравствената заштита (индивидуален пропуст на здравствен работник, грешка во организација и менаџирање на здравствената средна, нерационално менаџирање со финансиски ресурси, неадекватна едукација и отсуство на причина-неизбежен настан)

За реализација на оваа активност предвидени се финансиски средства во висина од 150.000,00денари

Извршител: Институт за епидемиологија-Медицински факултет Скопје во соработка со ЈЗУ УКЦ, ТОАРИЛ “

Рок на извршување :

30.11.2014година

Индикатор :

доставена анализа до МЗ

IV.Безбедност и здравје на работа и превентивна здравствена заштита на работниците и земјоделците

1. Воспоставување на Регистар за професионални болести

Извршители: ИЈЗна РМ

Индикатор: регистер за професионалните болести во РМ во 2014 година

Рок на извршување :

31 ноември 2014година

2. Воспоставување на Регистар за повреди на работа

- Извршители: ИЈЗ на РМ
Индикатор: регистер за повреди на работа во РМ во 2014 година
Рок на извршување : 31 ноември 2014год.
- 3. Воспоставување на Регистар на работни места каде постои зголемен ризик за заболување и повредување

Индикатор: воспоставен регистер за регистрираните работни места каде постои зголемен ризик во РМ во 2014 година
Извршител: ИЈЗ на РМ
- 4. Ретроспективна анализа на состојбата од извршените здравствени прегледи кај земјоделци и невработени за период 2009-2013 година
Врз основа на повеќегодишните реализирани активности ќе се изработи ретроспективна анализа.
За оваа активност планирани финансиски средства во висина од 50.000,00денари.
Рок на извршување : јуни 2014година
Извршител: ИМТ на РМ
Индикатор: Доставена анализа до МЗ
- 5. Оценка на здравствената состојба и работната способност кај земјоделците во Република Македонија со посебен осврт на можните оштетувања на здравјето од употребата на пестицидите

Спроведувањето на оваа програмска активност ги вклучува следните методи и постапки:

5.1 Епидемиолошка анкета на околу 300 земјоделци и рурално население на територијата на РМ со цел да се добијат податоци за присуството на професионални штетности и опасности, но и податоци за актуелната здравствена состојба кај испитуваните лица, со акцент на можните оштетувања на здравјето од употребата на пестицидите;

5.2 Изведување на 300 превентивни медицински прегледи кај земјоделците и руралното население во неколку места од РМ по случаен избор, со употреба на мобилната клиника која има функција на мобилен дијагностички центар со што се обезбедува достапност на услугите од медицината на трудот и до најоддалечените места;

- Прегледите ќе се состојат од: преглед од специјалист по медицина на трудот, спирометриско иследување на белодробната функција, ЕКГ наод во мирување, стандарден лабораториски преглед на крвта и урината, психолошки тестирања и токсиколошки анализи со одредување на серумската холинестераза и концентрација на јаглерод моноксид и карбоксиемоглобин во крв, како и дополнителни испитувања по индикации, кај одреден број на испитаници, во Институтот за медицина на трудот на РМ (специфични токсиколошки анализи, дополнителни пулмоалерголошки

иследувања, офталмолошки, оториноларинголошки, невропсихијатриски преглед;

5.3 Здравствено-промотивни активности и дистрибуција на пропаганден материјал (брошура "Ти си земјоделец чувај го своето здравје" - на македонски и на албански јазик);

5.4

Вид на активност	количина	Цена (ден.)	вкупно
Превентивни прегледи кај земјоделци со анкета	300	800,00	240.000,00
Промотивен материјал	3000	5,00	15.000,00
Вкупно (денари)		255.000,00	

Рок на извршување :

октомври 2014 година

Извршител :

ИМТ на РМ

Индикатор:

Доставен извештај до МЗ

6. Изготвување на Националниот профил за азбест во Република Македонија

Националниот профил за азбест претставува слика на актуелната состојба со азбестот во една земја и прв чекор во изготвувањето на Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во таа земја. Со оглед на промените што се случуваат во ова поле во секоја земја, неопходно е неговото континуирано обновување (апдејтирање). Основни елементи на Националниот профил за азбест на една земја се: податоците за производството, увозот и извозот на азбест и неговата примена во одделните стопански и сревисни гранки во таа земја, работните места и бројот на работници со актуелна и претходна изложеност на азбест, начинот на складирање на азбестниот отпад, изложеноста на азбест во животната средина, морбидитетот и морталитетот од болестите предизвикани од азбест, превентивните мерки за елиминирање на изложеноста на азбест и актуелната законска регулатива во оваа област.

За оваа активност планирани се финансиски средства во висина од 50.000,00 денари.

Рок на извршување :

октомври 2014 година

Извршител :

ИМТ на РМ

Индикатор:

национален профил доставен до МЗ

ИЗВЕСТУВАЊЕ, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

ИЈЗ на РМ треба да го следи, насочува и координира изведувањето/учинокот во обем согласно програмата на 10-те ЦЈЗ, преку непосредни теренски увиди кај секој извршител квартално.

ИЈЗ на РМ ја следи и динамиката на реализација на планираното, реализацијата на активностите од страна на 10-те ЦЈЗ од стручно методолошки аспект, како и следење на показателите за успешноста (учинокот).

Верификацијата на технички документи подразбира проверка на квалитетот во однос на општи стандарди за квалитет и/или претходно дефинирани стандарди и се спроведува секој квартал со потпис и печат од страна на верификаторите од ИЈЗ на РМ на извештајот.

ИЈЗ на РМ врши верификација на образец/извештаите за реализирани програмски активности на квартално ниво што ги подготвуваат Центрите за јавно здравје пред доставувањето на истите до Министерството за здравство за исплата. Извештаите ќе се доставуваат во печатена форма на унифицирани/стандардни обрасци со дефинирана форма и содржина на финансискиот и изведбениот дел на извештајот.

ИЈЗ на РМ за спроведениот мониторинг за констатитараната состојба и доставува детален извештај до МЗ на квартално ниво со копии од завршените извештајни обрасци за секој ЦЈЗ по дејности.

Показателите за успешност ќе се дефинираат во 2 групи:

- Показатели за следење на напредокот кои се директно поврзани со активностите и овозможуваат мерење дали предложената активност се изведува според планираното следејќи ги стручно методолошките упатства.
- Показатели на ниво на исходи кои одразуваат резултати што одговараат на намената на програмата или некои нејзини компоненти.

Мониторингот над реализацијата на програмските активности кои ги спроведуваат ИЈЗ на РМ, ИМТ и Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика, ги врши Министерството за здравство преку директен увид во работата и преку континуиран мониторинг за следење на програмата.

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Активностите од програмата ќе се реализираат врз основ на табеларно прикажани цените на активностите во табела број 1 за ЦЈЗ и во табела број 2 прикажани се цени за активности реализирани од страна на ИЈЗ на РМ.

Табела број 1

активност	Опис на трошок	Единечна Цена
Годишен извештај за евалуација на програмата за 2013 за територијата за која е основан ЦЈЗ	Комплетен извештај за 2013	100.000,00
Епидемиолошки теренски увиди /анкети	увид	1500,00
Квартална обработка, анализа и подготовка на извештаи (пријави за заразни, ИХИ, АФП, грип и др.) Битола, Куманово	квартално	65.000,00

Квартална обработка, анализа и подготовка на извештаи (пријави за заразни, ИХИ, АФП, грип и др.) Охрид, Прилеп	квартално	55.000,00
Квартална обработка, анализа и подготовка на извештаи (пријави за заразни, ИХИ, АФП, грип и др.) Кочани, Штип, Струмица,	квартално	50.000,00
Квартална обработка, анализа и подготовка на извештаи (пријави за заразни, ИХИ, АФП, грип и др.) Тетово, Велес	квартално	70.000,00
Квартална обработка, анализа и подготовка на извештаи (пријави за заразни, ИХИ, АФП, грип и др.) Скопје	квартално	90.000,00
Следење на спроведувањето на имунизацијата (Битола, Куманово)	квартално	25.000,00
Следење на спроведувањето на имунизацијата (Тетово, Велес)	квартално	40.000,00
Следење на спроведувањето на имунизацијата (Кочани, Охрид, Штип, Струмица, Прилеп)	квартално	15.000,00
Следење на спроведувањето на имунизацијата (Скопје)	квартално	50.000,00
Следење на вакцино превентабилни болести (Битола, Куманово, Тетово, Велес)	квартално	20.000,00
Следење на вакцино превентабилни болести (Кочани, Охрид, Штип, Струмица, Прилеп)	квартално	15.000,00
Следење на вакцинопревентабилни болести (Скопје)	квартално	25.000,00
Дезинфекција по епидемиолошки индикации за м ²	м ²	5,00
Дератизација по епидемиолошки индикации по мамец	по мамец	50,00
Дезинсекција ларвицидна по индикации м ²	м ²	25,00
Дезинсекција адултна по индикации по хектар	по хектар	40,00
Микробиолошки анализи по епидемиолошки индикации	анализа	500,00
санитарно хигиенски теренски увиди	увид	1.500,00
Физичко/хемиска и бактериолошка анализа на мостри храна	анализа	800,00
Физичко/хемиска и бактериолошка анализа на мостри вода	анализа	800,00
Анализа на пестициди во храна	анализа	1.500,00
Анализа на микотоксини во производи	анализа	1.500,00
Анализа на мостри брисеви од површини	мостра	500,00
Антропометрија	примерок	200,00
Аероседимент по мерно место/месечно	м.место/мес.	850,00
Вкупен аероседимент со тешки метали по м.место/месечно	м.место/мес	1.550,00
Чад, SO ₂ (мерно место/месечно)	м.место/мес	890,00
СО (мерно место/месечно)	м.место/мес	300,00
Анализа на биолошка вредност на храна	анализа	500,00
Присуство на Pb, Cd и Zn во цврсти честички во високоволуменски честички од во воздух (м.место/ден)	м.место/ден	1.750,00
Анализа на нутритивен квалитет на болничка храна	анализа	500,00
Анализа на бучава (по мерно место/ден)	м.место/ден	1.500,00
внес и статистичка обработка на податоци до 350.000 жители и одржување на веб страната	квартално	80.000,00
внес и статистичка обработка на податоци до 250.000 жители и одржување на веб страната	квартално	60.000,00
внес и статистичка обработка на податоци над 500.000 жители и одржување на веб страната	квартално	140.000,00
обработка на пријави за хронични незаразни болести ЦЈЗ до 500.000 жители	квартално	30.000,00
обработка на пријави за хронични незаразни болести ЦЈЗ над 500.000 жители	квартално	50.000,00

Квартална изработка на Информацији, анализи од социјална медицина (ЦЈЗ над 500.000)	квартално	142.500,00
Квартална изработка на Информацији, анализи од социјална медицина (ЦЈЗ до 500.000)	квартално	57.500,00
Споведување на здравствена едукација за целни групи на подрачјето што го покрива, трибини, брошури, светски денови	квартално	50.000,00
Советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје	квартално	45.000,00

Табела број 2

ВИД НА АКТИВНОСТИ	Опис на трошок	Единечна цена(ден.)
Годишен извештај за реализација на Национална програма за јавно здравје во РМ за 2013 година за територијата на ЦЈЗ	извештај	500.000,00
Континуирана годишна едукација на спец.по хигиена, епидемиологија, социјална медицина согласно подготвен план	Семинар	50.000,00
Годишен извештај за 2013 за движење на заразни, АФП, опфат со имунизација, АЛЕРТ	извештај	50.000,00
Прибирање, обработка и анализа на пријавите, анкети и друго од областа на епидемиологијата, добиени од ЦЈЗ	квартално	100.000,00
Месечни епидемиолошки извештаи/билтени за заразни, алерт, АФП	билтен	10.000,00
квартални епидемиолошки извештаи (алерт, заразни, АФП)	квартално	15.000,00
седмодневни извештаи / табеларни за движењето на заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачни единици	извештај	5.000,00
седмодневни извештаи за движење на грип од 40-20 недела врз основа на обработени индивидуални пријави	извештај	3.000,00
теренски епидемиолошки увид за превземање мерки во ЦЈЗ по епидемиолошки индикации и ургентни состојби	квартално	20.000,00
теренски увиди за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола	квартално	15.000,00
Организирање на регионални семинари на кои здравствените работници за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола	семинар	30.000,00
Следење на релизација на оперативните планови за елиминација на морбили/рубеола и полиомиелит преку теренски увиди во 10-те ЦЈЗ	квартално	15.000,00
Следење на релизација на плановите за спроведувањето на континуирана имунизација преку теренски увиди во 10-те ЦЈЗ	квартално	50.000,00
следење на маларија, тропски и карантински ургентни состојби и институции кои се вклучени во следење, дијагностика и терапија на карантински заболувања,	квартално	15.000,00
Информирање за трендовите на движење на заразните заболувања, Подготвува и доставува стандарди и методолошки упатства	квартално	20.000,00
Следење на имплементација на активности согласно Оперативниот план за справување со вирусот на западен нил (West Nile virus)	квартално	20.000,00
Изработка на мапа на застоени водени површини за РМ Оперативниот план за справување со вирусот на западен нил (West Nile virus)	1	50.000,00
Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања и лабораториско докажување	квартално	30.000,00
Следење на системот за синдромско пријавување АЛЕРТ	квартално	20.000,00

Следење на активностите за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции преку теренски увиди во ЦЈЗ и земање на материјали за микробиолошки анализи по потреба	квартално	20.000,00
Лаб ораториска потврда на West Nile virus	анализа	1.100,00
Лаб ораториска потврда на респираторни вирусни	анализа	1.480,00
Лабораториска потврда на морбили,рубеола	анализа	1.100,00
Лабораториска потврда на грип (Real PCR)	анализа	4.600,00
Квартален мониторинг,координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на епидемиологијата	извештај	150.000,00
Стручно методолошка помош од областа на епидемиологијата	квартално	50.000,00
Внес и компјутерско-статистичка обработка на податоци од интерес согласно закон за евиденции во здравство	квартално	100.000,00
Стручно методолошка помош од областа на статистика	квартално	50.000,00
Збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2013 година и 2014 година од областа на статистика	извештај	25.000,00
Изработка на публикации од областа на статистиката	публикација	30.000,00
Изработка на Регистери на пациенти болни од рак, дијабет за РМ за 2013	регистер	50.000,00
Развивање и имплементација на Акционен план за превенција на конзумирање алкохол и пушење цигари кај деца и млади како составен дел на училишните програми	Акционен план	25.000,00
Анализи за: амбулантно поликлинички морбидитет, искористеноста на болничките капацитети и болничкиот морбидитет и морталитет во РМ за 2013	анализа	50.000,00
Извештај за здравјето на населението во Република Македонија во 2013 г.	извештај	50.000,00
Извештај за реализирани активности и работа на советувањата за сексуално и репродуктивно здравје во 10-те ЦЈЗ	квартално	25.000,00
Извештај за реализирани промотивни активности во 10-те ЦЈЗ	квартално	25.000,00
Национална студија „Здравјето (Health behavior of school children)“	1	100.000,00
Брошура/ извештај за однесување на млади	100	30.000,00
Стручно методолошка помош од областа на социјална медицина со промоција	квартално	50.000,00
Квартален мониторинг,координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на социјална медицина со промоција	квартално	150.000,00
Здравствена промоција - здравствено воспитување (спроведување на промотивни акции и кампањи, едукативни трибини)	квартално	100.000,00
Извештај за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности	Извештај	25.000,00
Извештај здравствениот ризик и квалитет на површински води	извештај	25.000,00
Оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни и училишни деца на национално ниво	анализа	50.000,00
Анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната и предметите кои се во допир со храната.	анализа	50.000,00
Анализа со проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на хемиски контаминент	анализа	50.000,00
Информација просечниот дневен алиментарен внес на резидуи на пестициди и микотоксини	анализа	25.000,00
Проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на хемиски контаминенти-пестициди,микотоксини	извештај	25.000,00

Анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната во образовни, здравствени институции и старечки домови.	извештај	50.000,00
Анализа на пестициди во храна	анализа	1500,00
Анализа на микотоксини во производи	анализа	1500,00
Проценка на просечниот дневен внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија	извештај	50.000,00
Извештаји за нутритивниот квалитет за исхраната на болните во Република Македонија	извештај	50.000,00
Извештај за состојбите кај децата во однос на степените на здебеленост/потхранетост, по региони и на национално ниво за РМ	извештај	50.000,00
Извештај за наодите на ниво на бучава и категоризација на ризикот со мерки за превенција или санација	извештај	25.000,00
Информација за проценка на експозицијата и идентификација на здравствениот ризик на експонирани работници	информација	25.000,00
Следење на јонизирачко зрачење на амбиентален воздух- надворешно гама зрачење	анализа	500,00
Следење на јонизирачко зрачење на воздух, вода, почва Ср90	анализа	5.800,00
Следење на јонизирачко зрачење на храна Ср90	анализа	5.800,00
Следење на јонизир.зрачење на храна гама зрачење	анализа	500,00
Следење на јонизирачко зрачење, вода, воздух, почва алфа и бета	анализа	3.200,00
Следење на гама зрачење вода, воздух, почва	анализа	500,00
Квартален извештај за наодите со коментар	извештај	25.000,00
Одржување и функционирање на инфо телефонската линија за 10 месеци (5 во лето и 5 во зима)	месечно	3.000,00
Одржување и функционирање на веб страна и откупување на СМС пораки (10 месеци)	месечно	1.000,00
Печатење на флаер за климатски промени, (22.500 флаери)	примерок	20,00
Стручно методолошка помош од областа на санитарна хигиена со здравствена екологија	квартално	50.000,00
Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на санитарна хигиена со здравствена екологија	квартално	150.000,00
Изработка на мислења и стручна проценка на елаборати од аспект заштита на здравјето	Квартално	80.000,00
Проценка на хумана експозиција на тешки метали кај населението	извештај	800.000,00
Координација и воспоставување на регистри од областа на БЗР	извештај	60.000,00

За реализација на програмата за 2014 год. потребни се следните средства по извршителите :

	Извршители	Вкупен износ (ден.)	Извор на финансирање
A	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - Скопје	19.175.000,00	Основен буџет
A1	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - Скопје	9.495.000,00	Сопствени средства на МЗ
B	Институт за медицина на труд - Скопје	355.000,00	Сопствени средства на МЗ

В	Институт за епидемиологија – Медицински факултет Скопје	150.000,00	Сопствени средства на МЗ
	Вкупно: А1+Б+В	10.000.000,00	Сопствени средства на МЗ
Г	Министерство за здравство (вонредни состојби)	1.000.000,00	Основен буџет
Д	ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ		
1.	Центар за јавно здравје – Штип	3.060.000,00	Основен буџет
2.	Центар за јавно здравје – Тетово	4.420.000,00	Основен буџет
3.	Центар за јавно здравје – Струмица	3.060.000,00	Основен буџет
4.	Центар за јавно здравје – Прилеп	3.300.000,00	Основен буџет
5.	Центар за јавно здравје – Скопје	6.845.000,00	Основен буџет
6.	Центар за јавно здравје – Куманово	4.180.000,00	Основен буџет
7.	Центар за јавно здравје – Охрид	3.300.000,00	Основен буџет
8.	Центар за јавно здравје – Кочани	3.060.000,00	Основен буџет
9.	Центар за јавно здравје – Битола	4.180.000,00	Основен буџет
10.	Центар за јавно здравје – Велес	4.420.000,00	Основен буџет
	ВКУПНО: Г	39.825.000,00	Основен буџет
	ВКУПНО: А+А1+Б+В+Г+Д	70.000.000,00	

Неизмирени обврски по Програмата за 2013 година во вкупен износ од 8.711.450,00 денари.

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во вкупен износ од 70.000.000,00 денари, од кои 60.000.000,00 денари од основен буџет и 10.000.000,00 денари од сопствени средства на Министерство за здравство.

Распределбата на одобрените финансиските средства од Буџетот на Република Македонија за извршителите, направена е согласно формулата за распределба усвоена од Влада на Република Македонија.

Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и верифицирани извештаи од страна на ИЈЗ на РМ за 10-те ЦЈЗ.

Исплатата на средстава по Програмата за ИЈЗ на РМ ќе се врши квартално од страна на Министерство за здравство, врз основа на доставените фактури и извештаи.

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на Програмата, на стандарден образец за фактура, објавен на веб страната на Министерството за здравство со извештај во прилог.

Следење на спроведувањето на Програмата врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Јавните здравствени установи кои се извршители во Програмата, најдоцна до 31.01.2014 година ќе достават до Министерството за здравство Збиен годишен извештај за реализираните активности предвидени со Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година.

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014 година во износ од 70.000.000,00 денари, Раздел 19001-Министерство за здравство, Потпрограма 53-Превентивна здравствена заштита.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-10744/1-13
29 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

591.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/2013), член 7 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011, 53/2011, 93/2013, 99/2013 и 164/2013), член 12 од Законот за вино („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 53/2011, 6/2012, 23/2013 и 106/2013) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 116/2010 и 23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.1.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2014 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2014), во делот I во ставот 1 табелата се менува и гласи:

Број на мерка	Мерка за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во динари
1.	Директни плаќања за растително производство	1.800.000.000,00
2.	Директни плаќања за сточарско производство	100.000.000,00
	Мерки за доволителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството)	
3.	Помощ во премин и осигурување	10.000.000,00
4.	Помощ за заштита на земјоделските земјиште	7.000.000,00
5.	Помощ за одделни категоријни носител на земјоделско стопанство	10.000.000,00
6.	Помощ во сточарскиот сектор	10.000.000,00
7.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000,00
8.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години	4.312.980.260,00
	Вкупно	6.259.980.260,00

Во делот II износот “3.156.980.260,00” се заменува со износот “1.800.000.000,00”.

Во делот III износот “2.000.000.000,00” се заменува со износот “100.000.000,00”.

Во делот IV износот “20.000.000,00” се заменува со износот “10.000.000,00”.

Во делот VI износот “150.000.000,00” се заменува со износот “10.000.000,00”.

Во делот IX износот “906.000.000,00” се заменува со износот “4.312.980.260,00”.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1035/1
29 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

592.

Врз основа на член 417 алинеја 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИТЕ ИСПИТИ И КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ИСПИТНИТЕ ЦЕНТРИ, ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДЕНИТЕ ВОЗАЧКИ ИСПИТИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 1

Во Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ број 103/07, 150/07, 127/09, 80/10, 46/11 и 90/12), во член 30, во став (3), точката 1) се менува и гласи:

„1) поаѓање од место, одржување на правецот на движење и рамнотежа при возење и давање на соодветни знаци со рака, движење напред по обележана права линија во должина од 30 m и ширина од 25 cm со промена од прв во втор степен на пренос, излегување од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на пренос од десно на лево со застанување во обележан простор од 1 m со предното тркало пред стоп линијата, стапнување со нога на патот, поставување на степенот на пренос во неутрална положба, слегување од мотоциклот и туркање напред од просторот на вежбата;“

По точката 1) се додава нова точка 2) која гласи:

„2) движење меѓу осум конуси во обележана лента широка 2 m во должина од 30 m;“

Точката 3) станува точка 3).

Во ставот (4) зборовите „ставот 2 точка 2“ се заменуваат со зборовите „став (3) точка 3“.

Член 2

Членот 32 се менува и гласи:

„Член 32

(1) На првиот практичен дел од возачкиот испит од член 31 став (1) од овој правилник, кандидатот за возач треба да покаже дали може да го подготви возилото за возење и со истото правилно да ги изведува особено следните дејствија:

1) поаѓање со возилото од место, одржување на правец на движење напред во сообраќајна лента широка 2.5 m и во должина од 36 m, промена од прв во втор степен на пренос и застанување пред обележана линија, за запирање за возило од категорија „Б“, односно сообраќајна лента широка 3.5 m и во должина од 36 m, со промена од втор во трет степен на пренос и застанување пред обележана линија за запирање на возилото на пропишан и безбеден начин, за возила од останатите категории и поткатегории;

2) возење назад и движење по средина на сообраќајната лента широка 2.5 m и во должина од 36 m и застанување пред обележана линија за запирање за возила од категорија „Б“, односно сообраќајна лента широка 3.5 m за возила од останатите категории и поткатегории;

3) полукружно свртување на возило од категорија „Б“ со најмногу три полни маневри на простор широк 6 m за возила со должина до 4 m, односно полукружно свртување на возило од категорија „Б“ во определен простор широк 7 m за возила поголеми од 4 m. Полукружно свртување за возила од категориите „Ц“ и „Д“ и поткатегиорите „Ц1“ и „Д1“, како и националната категорија „Ф“, со најмногу четири полни маневри, на сообраќајна лента широка 3.75 m со користење на страничен пат широк 5 m;

4) паркирање на возило од категорија „Б“ покрај раб на коловозот со движење назад во определен простор широк 2 m и во должина 6 m односно за возила со должина до 4 m, во определен простор широк 2 m и во должина 7 m за возила со должина поголема од 4 m, кој се означува со поставување на вертикални граничници од пластика или гума. Паркирање на возило од категорија „Ц“, национална категорија „Ф“ и поткатегиорите „Ц1“, „Д1“, косо покрај работ на коловозот кој се означува со поставување на вертикални граничници од пластика или гума во правец на движење на возилото, со движење назад во определен простор широк 3.75 m, односно за категорија „Д“ и поткатегиорите „Д1“, косо со движење напред во определен простор широк 4 m и излегување назад со вклучување во сообраќајна лента и движење напред кој се означува со поставување на вертикални граничници од пластика или гума во правец на движење на возилото и

5) запирање и поаѓање со возилото на површина на угорнина со употреба на помошна сопирачка за возилата од категориите „Б“, „Ц“, „Д“, поткатегиорите „Ц1“ и „Д1“ и националната категорија „Ф“.

(2) Означување на просторот за изведување на дејствијата од став (1) на овој член, се врши со поставување на вертикални граничници од пластика или гума во висина од 110 cm за возила од категорија „Б“, односно во висина од 150 cm за возила од категориите „Ц“ и „Д“, поткатегиорите „Ц1“ и „Д1“ и националната категорија „Ф“, кои се обоени со бела и црвена боја и се поставуваат на крајните точки од обележаните вежби.

(3) Возачкиот испит од став (1) на овој член, испитната комисија го спроведува со непосредно следење на кандидатот при изведување на дејствијата со возилото.

(4) Возачкиот испит од став (1) на овој член, односно изведените дејствија со возилото на кандидатот за возач за време на испитот се снимаат со соодветен уред кој овозможува видео и аудио запис со можност за документирање и архивирање на снимените податоци кои се чуваат во испитниот центар не подолго од 30 дена од денот на полагањето на испитот.“

Член 3

Во член 33 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Вториот практичен дел од возачкиот испит, односно изведените дејствија со возилото на кандидатот за возач од став (2) на овој член, се снимаат со соодветен уред кој овозможува видео и аудио запис со можност за документирање и архивирање на снимените податоци кои се чуваат во испитниот центар не подолго од 30 дена од денот на полагањето на испитот.“

Член 4

По членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи:

„Член 33-а

Уредите кои овозможуваат видео и аудио запис со можност за документирање, архивирање и чување на снимените податоци од членовите 32 став (4) и 33 став (3) од овој правилник, се поставуваат на соодветно место на предниот дел во возилото со кое испитната комисија врши спроведување на возачкиот испит.“

Член 5

Во членот 34, бројот „15“ се заменува со бројот „25“.

Член 6

Во член 40, во ставот (2) по зборовите „ги доставува до“ се додаваат зборовите „автошколите од подрачјето на седиштето на испитниот центар и“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Испитниот центар непосредно по спроведениот возачки испит, постигнатите резултати од полагањето на кандидатите за возачи (лично име, татково име и име на автошколата) ги објавува на својата веб страна во рок не подолго од 30 дена, пришто истиот и ги ажурира.“

Член 7

Во член 43, ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Со евиденцијата од став (1) на овој член, не подолго од шест месеци се чуваат и аудио и видео записите архивирани на соодветен оптички медиум кои се направени при спроведување на теоретскиот дел на возачкиот испит согласно прописите за заштита на личните податоци.“

Член 8

По членот 44 се додава нов член 44-а кој гласи:

„Член 44-а

Во однос на секоја операција или збир од операции што се изведуваат врз видео и аудио записите, како и врз личните податоци за кандидатите за возачи, а во врска со нивното собирање, внесување, евидентирање, ажурирање, организирање, чување, промена, повлекување, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, блокирање, бришење или уништување, како и било која друга обработка на записите, односно личните податоци која произлегува согласно со овој правилник, се применуваат прописите за заштита на личните податоци.“

Член 9

Обрасците бр. 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Обрасци бр. 1, 2 и 3 кои се дадени во прилог, и се составен дел на овој правилник.

Образецот бр. 1-а е даден во прилог, и е составен дел на овој правилник.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-5154/1
21 јануари 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Образец бр. 1

Испитен центар _____

ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ
за прв практичен дел од возачкиот испит на

Кандидатот за возач, _____
(име, татково име и презиме)

Број на лична карта _____ издадена од _____

Датум на полагање _____ 20 _____ година, Испит за категорија/поткатегорија _____

ДЕЈСТВА СО ВОЗИЛОТО И МОЖНИ НАПРАВЕНИ ГРЕШКИ		НЕГАТИВНИ ПОЕНИ Маркирај во полето (X)	
I.1	Поаѓање со возилото од место (пред обележана стартна линија), движење по обележана сообраќајна лента со менување од I во II степен на пренос за категорија „Б“ и „Ф“ и од II во III степен на пренос за останати категории и подкатегории и запирање на возилото пред обележана линија за запирање СТОП (линија)		
a.	Стартување на возило	20	
b.	Стартување на моторот со вклучен степен на пренос	20	
v.	Поаѓање или движење со затегната помошна (рачна) кочница	30	
г.	Нагло пуштање на педалата на спојката или гасење на моторот	20	
д.	Предвремено, задочнето или нагло додавање и намалување на педалото за гориво и брзината на движење	20	
f.	Неправилно или грубо менување на степените на пренос	30	
e.	Непроменување на степен на пренос од I во II или од II во III со пуштена педала на спојката и продолжување на движење со помалниот степен на пренос	30	
ж.	Гасење со тркалата или преминување со габаритот на возилото преку обележаните надолжни или напречни обележани линии од соодветната сообраќајна лента	51	
з.	Неправилно застапување пред обележаната линија за запирање СТОП на растојание поголемо од една должина на возилото	30	
I.2.	Движење со возило назад во обележаната сообраќајна лента и запирање пред обележаната напречна линија		
a.	Непотребно запирање на движењето на возилото	20	
b.	Вртење на управувачкото тркало (воланот) во место, кога возило е запрено	20	
v.	Гасење со тркалата или преминување со габаритот на возилото преку обележаните надолжни или напречни линии од соодветната сообраќајна лента при движење назад	51	
г.	Неправилно застапување при движење назад пред обележаната напречна линија на растојание поголемо од една должина од возилото	30	
II.	Полукружно свртување со возило		
a.	Гасење со тркалото на возилото преку обележаните линии и димензионираната површина за полукружно свртување	51	
b.	Нагло пуштање на педалата на спојката или гасење на моторот	20	
v.	Неправилно или грубо менување на степените на пренос	20	
г.	Вртење на управувачкото тркало (воланот) в место при запрено возило	20	
д.	Неуспешно полукружно свртување со одредениот број маневри и тоа за: категорија „Б“, три, за подкатегории „Ц1“ и „Д1“, како и за категоријата „Д“, „Д2“ и „Ф“ четири	51	
III.	Паркирање на возило во определена паркинг површина		
a.	Неуспешен обид за паркирање пред влез на паркинг површина (се откажува)	30	
b.	Гасење со тркалото на возилото преку обележана линија на определена паркинг површина или удар во столбче - граничник	51	
v.	Несиметрично паркирање во определена паркинг површина	15	
г.	Неуспешно паркирање и по вториот обид	51	
IV.	Поаѓање со возилото на нагорнина со употреба на рачна (помошна) кочница		
a.	Неупотребување на рачната (помошната) кочница	51	
b.	Возилото не може да тргне напред или моторот се гаси	30	
v.	Враќање на возилото назад	30	
г.	Неуспешно поаѓање и по втор обид	51	

Вкупен број на негативни поени: _____

Кандидатот _____, овој дел од испитот: го пополнил / не го пополнил
(непотребното да се прецрта)

ИСПИТНА КОМИСИЈА:
Претседател: _____, испитувач: _____ и
член: _____

Испитен центар „ _____ “ _____

Образец бр. 1-а

ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ

за практичен дел (полигон) од возачкиот испит за А категорија на

Кандидатот за возач, _____
(име, име на родител и презиме)

Број на лична карта _____ издадена од СВР - _____

Дата на полагање _____ 20 _____ година, Испит за категорија/поткатегорија _____

ДЕЈСТВА СО ВОЗИЛОТО И МОЖНИ НАПРАВЕНИ ГРЕШКИ		НЕГАТИВНИ ПОЕНИ Маркирај во полето (X)	
I.1.	Поаѓање со возилото од место, одржување правец и рамнотежа при движење по права линија со должина од 30 метри и ширина од 0,25 метри со промена од прв во втор степен на пренос		
a)	Стартување на моторот во работа со вклучен степен на пренос	20	
b)	Предвремено, закаснето или нагло пуштање на педалото на спојката или гасење на моторот	20	
в)	Неправилно седење и држење на телото на возилото (седи искривено или неправилно го држи телото - наведнато напред, односно назад)	20	
г)	Неправилно изведување на дејствијата со раце и нозе при менување на степен на пренос (гледа во управувачот и рачните команди, односно менувачот на степените на пренос)	20	
д)	Грубо менување на степените на пренос или неприлагодување на брзината на движење за променување согласно соодветниот степен на пренос	30	
f)	Неменување од прв во втор степен на пренос на определената должина	30	
e)	Неодржување на правец или рамнотежа при движењето (излегува со најмалку едно тркало од ширината на обележаната линија или се допира со една или обете нозе на коловозната површина)	51	
ж)	Не застанување во определен простор за запирање (пред стоп линијата за запирање со предното тркало)	51	
з)	Неправилно застанување со мотоциклот, слегување од него и истуркување надвор од просторот на обележаната линија	20	
I.2.	Движење помеѓу 8 (осум) чунови во обележана површина (лента) со должина од 30 метри и ширина од два метри		
a)	Припомаѓање со најмалку една нога за одржување на правец по траекторија (патека) на движењето, односно допирање на коловозната површина	30	
b)	Гасење на моторот при движење	20	
в)	Застанување со возилото во просторот на обележаната површина	30	
г)	Гасење или изместување на (еден) чун од предвидените позиции на истите со возилото (со нога или со мотоциклот)	30	
д)	Гасење со најмалку едно тркало или преминување преку обележаните линии (надолжни рабни линии) од определената ширина	51	
f)	Непоминување во определените простори помеѓу два чуна	51	

Вкупен број на негативни поени: _____

Кандидатот _____, овој дел од испитот: го подпојне го положи
(прецрта) (непотребното да се)

ИСПИТНА КОМИСИЈА:

Претседател: _____, испитивач: _____ и
испитувач _____

Образец бр. 2

Испитен центар „_____“ - _____

ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ
за практичен дел од возачкиот испит за А категорија на

Кандидатот за возач, _____
(име, име на родител и презиме)

Број на лична карта _____ издадена од СВР - _____
Дата на полагање _____ 20 _____ година, Испит за категорија/поткатегорија _____

ВОЗЕЊЕ ВО И НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО (практичен дел)

I	ДЕЈСТВА СО ВОЗИЛОТО И НАПРАВЕНИ МОЖНИ ГРЕШКИ	НЕГАТИВНИ ПОЕНИ	
		Маркирај во полето (X)	
II.1.	Знаење и вештина за безбедно управување со возилото		
a)	Предварено закаснето или нагло пуштање на педалото на спојката	20	
b)	Неправилна употреба на командите и менување на степените на пренос	30	
b)	Неправилно држење или вртење со управувачот на возилото	20	
г)	Неправилна употреба на командите и сопирачките на возилото	20	
д)	Неправилно ракување или користење на командите за светлосно - сигнални уреди на возилото	20	
г)	Не го следи сообраќајот околу себе и не ги користи возачките ретровизори	20	
e)	Неприлагодување на брзината кон состојбата на патот и сообраќајот	30	
ж)	Неправилно управување со возилото во кривина или раскрсница	30	
з)	Неправилно управување со возилото на надолнина	20	
с)	Невнимателно однесување кон другите учесници во сообраќајот	30	
и)	Недржење на правец на движење, страна на движење или не се движи во пропишана сообраќајна лента за категоријата на возилото (мотоциклот)	51	
ј)	Неправилно движење со возилото на коловозот, во рамките на сообраќајната лента или преминување преку работ на коловозот	51	
к)	Предизвикува небезбедни и непосредно опасни ситуации	51	
II.2	Примена на правилата и прописите во сообраќајот		
a)	Движење со брзина над пропишаната	51	
b)	Непочитување на правилата за првенство за минување	51	
b)	Непрописно обиколување или престигнување	30	
г)	Непропуштање на пешаци на пешачки премин, на раскрсница или организирана колона од пешаци	30	
д)	Непрописна или неправилна употреба на светла во сообраќајот	20	
г)	Непрописно или неправилно држење на растојание помеѓу возилата	20	
e)	Необезбедување странично безбедно растојание при движење покрај останатите учесници во сообраќајот	30	
ж)	Непочитување на светлосни сообраќајни знаци или знаци од униформирано службено лице	51	
з)	Непочитување на светлосни или звучни сообраќајни знаци на патен премин преку железничка пруга	51	
с)	Непрописно престројување пред обележана или необележана крстосница	20	
и)	Непрописно свртување на крстосница и вклучување на страничен пат или во пропишана сообраќајна лента	20	
ј)	Непрописно разминување	20	
к)	Непрописна или неправилна употреба знаци за предупредување	20	

Вкупен број на негативни поени: _____
Кандидатот _____ овој дел од испитот го полпжолне го положи
(непотребното да се прецрта)

ИСПИТНА КОМИСИЈА:
Претседател: _____, испитивач: _____ и
испитувач _____

Образец бр. 3

(Испитен центар)
Бр. _____
_____ 20 ____ година

(Место)

У В Е Р Е Н И Е**ЗА ПОЛОЖЕН ВОЗАЧКИ ИСПИТ**

Кандидатот _____, роден-а
_____ година, во _____, со живеалиште/престојувалиште
во _____, полагал-а на _____ година
и со успех го положил-а возачкиот испит за управување со:

- моторно возило од категорија _____

- моторно возило од подкатегорија _____

(непотребното да се прецрта)

Раководител на Испитен центар

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

593.

Врз основа на член 149 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ОБЛАСТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕТО НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и областите на вршењето на самоевалуацијата на основните училишта (во натамошниот текст: училишта).

Член 2

Самоевалуацијата ги опфаќа следниве области:

- организација и реализација на наставата и учењето;
- постигањата на учениците;
- професионален развој на наставниците, стручните соработници, воспитувачи и на раководниот кадар;
- управување и раководење;
- комуникации и односи со јавноста;
- училишната клима и култура и
- соработка со родителите и со локалната средина.

Член 3

Самоевалуацијата се спроведува на крајот на секоја втора наставна година.

Член 4

Самоевалуацијата се спроведува во три фази:

- подготвителна фаза,
- фаза на реализација и
- фаза на известување и усвојување.

Член 5

Во подготвителната фаза се врши определување на методите, техниките и инструментите за самоевалуација, се прибираат и групираат податоците за самоевалуација и се прибавува документацијата потребна за вршењето на самоевалуацијата на училиштата.

Во фазата на реализација се врши анализирање на податоците и документацијата, се добиваат и усогласуваат добиените наоди, се подготвуваат поединечни извештаи за самоевалуација и заеднички нацрт извештај за спроведената самоевалуација.

Во фазата на известување и усвојување се обезбедува достапност на нацрт извештајот на наставничкиот совет, советот на родители, учениците, директорот на училиштето и училишниот одбор кои можат да достават забелешки на нацрт извештајот, во писмена форма, по што се изготвува извештај за самоевалуацијата.

Извештајот од самоевалуацијата се објавува на веб страницата на училиштето и на општината.

Член 6

Вршењето на самоевалуацијата не влијае на реализацијата на воспитно - образовната работа во училиштето.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”

Бр. 11-289/1
20 јануари 2014 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

594.

Врз основа на член 19 став 5 и член 22 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР И ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на верификација на основното училиште и формата, содржината, како и начинот на водење на централен регистар и општински регистар на основни училишта.

Член 2

За верификација на основно училиште се доставува образложено писмено барање за верификација до Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), најдоцна до 30 април во тековната, за наредната учебна година.

Член 3

Комисијата за проверка на исполнетоста на условите за верификација на државно основно училиште ја сочинуваат три члена: по еден член од Министерството, Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат.

Комисијата за проверка на исполнетоста на условите за верификација на општинско основно училиште ја сочинуваат четири члена: по еден член од Министерството, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат и од општината.

Претседател на Комисијата е членот од Министерството.

При проверка на исполнетоста на условите за верификација учествува и претставник од подносителот на барањето од член 2 од овој правилник.

Член 4

Проверката на исполнетоста на условите за верификација на основното училиште се врши со непосреден увид во основното училиште по што, ако се исполнети условите за верификација, може да се поднесе предлог за донесување на решение за верификација на основното училиште.

Член 5

Решението за верификација на основното училиште се донесува најдоцна до 31 мај во тековната за наредната учебна година.

Решението се доставува до основното училиште што се верифицира, до основачот и до Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Член 6

Државното, односно општинското основно училиште кое е верифицирано се запишува во централниот регистар на основни училишта (во натамошниот текст: централниот регистар) што се води од страна на Министерството.

Општинското основно училиште се запишува во општинскиот регистар на основни училишта (во натамошниот текст: општинскиот регистар) што се води од страна на општината за основните училишта на нејзиното подрачје.

Во регистрите од ставовите 1 и 2 на овој член се внесуваат податоци за организирање и остварување на основното образование.

Член 7

Централниот регистар и општинските регистри се водат по посебно тврдо подвргната книга со темно сина корица со димензии 50 см x 40 см. Листовите на регистрите се нумерирани и прошиени со емственик, чии два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на регистарот.

Регистрите од став 1 на овој член се оверуваат на внатрешната страна од задната корица.

Регистрите од став 1 на овој член се водат и во електронска форма.

Централниот регистар се води на образец кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Општинскиот регистар се води на образец кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.

Член 8

На предната страна на корицата на Централниот регистар е испишан називот „ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА“

Првата страна која се повторува до страна 40 содржи наслов „ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА“, реден број, име на училиштето и регистарски број.

Страните 41 и 42 се целина и се повторуваат до страните 441-442. Страните 41 и 42 содржат: наслов „Податоци за училиштата за основно образование“, регистарски број, податоци за училиштето, вид на образование, наставен план и програми, ученици, паралелки, раководен кадар, стручни соработници, административен-финансов кадар, друг кадар, простор, опрема според нормативот, исполнување на условите за хигиенско-техничка заштита, број на решението за бришење од регистрот, потпис на службено лице и забелешка.

Член 9

На предната страна на корицата на општинскиот регистар е испишан називот „ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА“

Првата страна која се повторува до страна пет содржи наслов „ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА“, реден број, име на училиштето и регистарски број.

Страните шест и седум се целина и се повторуваат до страните 36-37. Страните шест и седум содржат: наслов „Податоци за училиштата за основно образование“, регистарски број, податоци за училиштето, вид на образование, наставен план и програми, ученици, паралелки, раководен кадар, стручни соработници, административен-финансов кадар, друг кадар, простор, опрема според нормативот, исполнување на условите за хигиенско-техничка заштита, број на решението за бришење од регистрот, потпис на службено лице и забелешка.

Член 10

Запишувањето во регистрите се врши со темно сина мастило.

Во регистарите на три страни се внесуваат податоци за едно основно училиште.

Организирањето на дејноста во подрачно училиште, односно паралелки надвор од матичното училиште се внесува во регистарот на страните каде е запишано основното училиште во кое се организира ваква дејност.

Кога страните во регистарот за едно основно училиште ќе се исполнат до крај, за наредните запишувања за тоа основно училиште се користат нови регистарски страни кои се водат под ист регистарски број.

Член 11

Запишувањето во регистрите се врши врз основа на поднесена писмена пријава која на првата страна содржи: До Министерството за образование и наука/општина, наслов „ПРИЈАВА за запишување на верифицираното основно училиште во регистрите“ и податоци за: назив на основното училиште, адреса и општина, статус, вид на основно образование, број на ученици, број на паралелки, број на наставници и воспитувачи, број на стручни соработници, број на административно-финансиски работници, број на одржувачи на хигиена, број на други работници. Втората страна содржи податоци за: основач на основното училиште, назив на основачот, седиште, број и датум на актот за основање, простор за вршење на дејноста, вкупна покривна површина (во м2), вкупен број на: училници, кабинети и други простории, обезбеден износ на средства за редовна дејност, опрема-краток опис на поважната опрема, вредност на опремата, прилог кон пријавата: актот за основање на училиштето во заверен препис, место за печат и потпис на директорот.

Пријавата од став 1 на овој член се води на образец кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Кон писмената пријава основното училиште го поднесува актот за основање во заверен препис.

Член 12

Бришењето на основното училиште од регистрите се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртува со права линија секој ред од запишувањето, а на крајот се наведува основот заради кој се врши бришењето.

Во случај на погрешно запишување се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот текст со црвено мастило се повлекува тенка линија и над неа се внесува точниот текст.

Секое запишување во регистарот го потпишува службеното лице што го води регистарот.

Член 13

Писмената пријава за запишување во регистарите се поднесува и за позначајна промена што настанува во основното училиште (менување на статусот, називот, седиштето и др.).

Врз основа на пријавата, запишувањето на настаната промена се врши во соодветните рубрики од регистрите.

Член 14

Пријавата за настаната промена државното, односно општинското основно училиште, ја доставува до Министерството најдоцна 15 дена од настанување на промената.

Пријавата за настаната промена државното, односно општинското основно училиште, ја доставува и до основачот најдоцна 15 дена од настанување на промената. Основачот, најдоцна 30 дена од денот на запишувањето во општинскиот регистар доставува податоци до Министерството за централниот регистар.

Член 15

Во регистрите се внесуваат податоците и за основните училишта што се верифицирани пред влегувањето во сила на овој правилник.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-409/1
21 јануари 2014 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог бр.1

До
Министерството за образование и наука/ општината

ПРИЈАВА
за запишување на верифицираното основно училиште во регистрите

1.Назив на основното училиште

2.Адреса и општина

_____ општина _____

(место, улица и број)

3. Статус

4.Вид на основно образование

5.Број на ученици

6.Број на паралелки

7.Број на наставници и воспитувачи

Број на стручни соработници

Број на административно-финансиски работници

Број на одржувачи на хигиена

Број на други работници

8. Основач на основното училиште

- назив на основачот _____
- седиште _____
- број и датум на актот за основање _____

9. Простор за вршење на дејноста

- вкупна покриена површина (во м2) _____
- вкупен број на : - училници _____
 - кабинети _____
 - други простории _____

10. Обезбеден износ на средства за редовна дејност

11. Опрема-краток опис на поважната опрема

12. Вредност на опремата (според последна извршена ревалоризација) _____
денари**Прилог кон пријавата:**

Актот за основање на училиштето
во заверен препис

(М.П.)

Директор,

Прилог БР. 2

**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА**

КОРИЦА

**РЕГИСТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА**

Ред Бр.	Име на училиштето	Регистарски број

Податоци за училиштата за основно образование
Регистарски број _____

Податоци за училиштето	1	Регистарски број	
	2	Назив на основното училиште	
	3	Место, улица и број	
	4	Општина	
	5	Седиште на подрачните училишта и паралелки	
	6	Матичен број	
	7	ЕДБ	
	8	Основач	
	9	Број и дата на основање на училиштето	
	10	Број и дата на решението за исполнетоста на условите (верификација)	
	11	Вид на дејност	
	12	Вид на дополнителните дејности во училиштето	
Вид на образование	13	Вид на основното образование	
	14	а) задолжително основно образование	
	15	б) друг вид на основно образование	
	16	- основно музичко образование	
	17	- основно музичко-балетско образование	
	18	- основно образование за лица со посебни образовни потреби	
	19	- основно образование за возрасни	
Наставен план и програма	20	Број и дата на решението на наставниот план	
	21	Број и дата на решението на наставната програма	
Ученици	22	Вкупен број на ученици	
	23	Вкупен број на ученици на наставата на македонски јазик	
	24	Вкупен број на ученици на наставата на албански јазик	
	25	Вкупен број на ученици на наставата на турски јазик	
	26	Вкупен број на ученици на српски јазик	
	27		
Паралелки	28	Вкупно паралелки	
	29	Вкупн број на паралелки на македонски јазик	
	30	Вкупен број на паралелки на албански јазик	
	31	Вкупен број на паралелки на турски јазик	

	32	Вкупен број на паралелки на српски јазик	
Раководен кадар	33	Директор	
	34	Помошник директор – раководител на смена	
Стручни соработници	35	Педагог	
	36	Психолог	
	37	Библиотекар	
	38	Социјален работник	
Административен-финансиски кадар	39	Секретар	
	40	Домаќин	
	41	Благајник	
Друг кадар	42	Хаус мајстор	
	43	Чувар	
	44	Одржувач на хигиена	
	45	Други (дефектолог, логопед и сл)	
Простор	46	Број на објекти	
	47	Корисна површина	
	48	Вкупно училишна површина	
	49	Вкупно објекти во подрачните училишта (паралелки)	
	50	Вкупно корисна површина во подрачните училишта	
	51	Вкупен број на училници	
	52	Вкупен број на кабинети	
	53	Вкупен број на фарми	
	54	Вкупен број на лаборатории	
	55	Вкупен број на работилници	
	56	Вкупен број на спортски сали	
	57	Вкупен број на спортски терени	
	58	Вкупно обработливи површини	
	59		
	60	Вкупна површина на кујни	
	61		
Опрема според нормативот	62	Високо задоволително	
	63	Задоволително	
	64	Незадоволително	
Исполнување на условите за хигиенско-техничка заштита	65	Високо задоволително	
	66	Задоволително	
	67	Незадоволително	
Број на решението за бришење на регистрот	68		
Потпис на службено лице	69		
Забелешка	70		

ПРИЛОГ БР. 3

**ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА**

КОРИЦА

ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Ред Бр.	Име на училиштето	Регистарски број

Податоци за училиштата за основно образование

Регистарски број _____

Податоци за училиштето	1	Регистарски број	
	2	Назив на основното училиште	
	3	Место, улица и број	
	4	Општина	
	5	Седиште на подрачните училишта и паралелки	
	6	Матичен број	
	7	ЕДБ	
	8	Основач	
	9	Број и дата на основање на училиштето	
	10	Број и дата на решението за исполнетоста на условите (верификација)	
	11	Вид на дејност	
	12	Вид на дополнителните дејности во училиштето	
Вид на образование	13	Вид на основното образование	
	14	а) задолжително основно образование	
	15	б) друг вид на основно образование	
	16	- основно музичко образование	
	17	- основно музичко-балетско образование	
	18	- основно образование за лица со посебни образовни потреби	
	19	- основно образование за возрасни	
Наставен план и програма	20	Број и дата на решението на наставниот план	
	21	Број и дата на решението на наставната програма	
Ученици	22	Вкупен број на ученици	
	23	Вкупен број на ученици на наставата на македонски јазик	
	24	Вкупен број на ученици на наставата на албански јазик	
	25	Вкупен број на ученици на наставата на турски јазик	
	26	Вкупен број на ученици на српски јазик	
	27		
Паралелки	28	Вкупно паралелки	
	29	Вкупн број на паралелки на македонски јазик	

	30	Вкупен број на паралелки на албански јазик	
	31	Вкупен број на паралелки на турски јазик	
	32	Вкупен број на паралелки на српски јазик	
Раководен кадар	33	Директор	
	34	Помошник директор – раководител на смена	
Стручни соработници	35	Педагог	
	36	Психолог	
	37	Библиотекар	
	38	Социјален работник	
Административен-финансиски кадар	39	Секретар	
	40	Домаќин	
	41	Благајник	
Друг кадар	42	Хаус мајстор	
	43	Чувар	
	44	Одржувач на хигиена	
	45	Други (дефектолог, логопед и сл)	
Простор	46	Број на објекти	
	47	Корисна површина	
	48	Вкупно училишна површина	
	49	Вкупно објекти во подрачните училишта (паралелки)	
	50	Вкупно корисна површина во подрачните училишта	
	51	Вкупен број на училници	
	52	Вкупен број на кабинети	
	53	Вкупен број на фарми	
	54	Вкупен број на лаборатории	
	55	Вкупен број на работилници	
	56	Вкупен број на спортски сали	
	57	Вкупен број на спортски терени	
	58	Вкупно обработливи површини	
	59		
	60	Вкупна површина на кујни	
	61		
Опрема според нормативот	62	Високо задоволително	
	63	Задоволително	
	64	Незадоволително	
Исполнување на условите за хигиенско-техничка заштита	65	Високо задоволително	
	66	Задоволително	
	67	Незадоволително	
Број на решението за бришење на регистрот	68		
Потпис на службено лице	69		
Забелешка	70		

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

595.

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИТЕ И
НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА
ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА
НА ДЕЦА ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца.

Член 2

Партиципацијата, како право за заштита на децата, претставува ослободување на дел од цената што паѓа на товар на родителот во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата во јавните установи за деца.

Член 3

(1) Правото на партиципација се остварува за дете на кое материјалната состојба на семејството е нарушена поради претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго).

(2) Подносителот на барање – родител/старател за остварување на правото на партиципација, приложува:

- лична карта на подносителот на барањето на увид,
- препис од извод на матична книга на родени на детето;
- потврда од Центарот за социјална работа дека настапиле случаите утврдени во став (1) на овој член.

Член 4

(1) Висината на партиципацијата се утврдува за секој случај наведен во член 3 став (1) на овој правилник и не може да изнесува помалку од 30% но не повеќе од 100% од цената што паѓа на товар на родителот по дете, за трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата во јавните установи за деца.

(2) Висината на партиципацијата од став (1) на овој член, се утврдува во зависност од настанатата состојба во член 3 став (1) од овој правилник.

Член 5

Барањето за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување на дете во јавна установа за деца се поднесува до јавната установа во која детето престојува, односно во која детето е згрижено.

Член 6

(1) Од страна на јавната установа за деца – детската градинка, најдоцна 30 дена од денот на поднесување на барањето со потребната документација, се донесува решение за остварување на право на партиципација.

(2) Од страна на јавната установа за деца – детско одморалиште при утврдување на цената за престој на детето во детското одморалиште, најдоцна 30 дена од денот на поднесување на барањето за остварување на партиципацијата со потребна документација, се донесува решение за остварување на правото на партиципација.

(3) Правото на партиципација се остварува од првиот ден на наредниот месец по поднесување на барањето.

Член 7

Правото на партиципација за дете кое е згрижено во јавна установа за деца не може да се остварува по долго од шест месеци.

Член 8

(1) По престанување на условите од член 3 став (1) од овој правилник, поради кои е остварено правото, од страна на Центарот за социјална работа се известува јавната установа за деца дека престанале причините за остварување на правото.

(2) Правото на партиципација престанува наредниот месец од месецот во кој престанале причините, а по санирање на последиците од претрпена природна непогода (поради која е остварено), правото може да престане и пред истекот на периодот наведен во член 7 од овој правилник.

Член 9

(1) Од страна на јавната установа за деца – детската градинка најдоцна до 5-ти во месецот се доставува до Министерството за труд и социјална политика, извештај за остварувањето на правото на партиципација за претходниот месец и барање за потребните средства за партиципација за наредниот месец, со податоците за вкупниот број на деца корисници на правото на партиципација.

(2) Од страна на јавната установа за деца – детското одморалиште до Министерството за труд и социјална политика, најдоцна пет дена по завршениот престој на децата во детското одморалиште, се доставува список на деца кои престојувале во детското одморалиште, а кои оствариле право на партиципација.

(3) Списокот од став (2) на овој член треба да биде заверен од овластено лице на детското одморалиште, како и од наставниците кои биле присутни за време на престојот на децата (наставниците кои се задолжени за група со деца). Со доставувањето на списокот се доставува и барање за обезбедување на средства наменети за партиципација на деца кои оствариле право на партиципација.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-660/1

27 јануари 2014 година
СкопјеМинистер,
Диме Спасов, с.р.**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

596.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 171-та седница одржана на ден 27.01.2014 година, ја донесе следната

- а) параметри во зависност од технологија:
- Мрежна покриеност (одделно по технологиии)
- б) параметри во зависност од услугите:
- Говорни услуги:

1. Достапност до мрежа,
2. Пристапност до услуга (процент на неуспешни повици),
3. Одржливост на услуга (процент на прекинати повици),

4. Време на воспоставување на повик

5. Квалитет на говор

- Пренесени SMS пораки

- Пренос на податоци:

1. Неуспешни обиди за прикачување на пакетски комутирана мрежа - Attach Failure Ratio (AFR) (%)

2. Неуспешни PDP контекст обиди за активација - Packet Data Protocol (PDP) Context Activation Failure Ratio (CAFR) (%)

3. Неуспешни обиди за воспоставување на IP конекција со сервер - Service Access Failure Ratio (SAFR) (%)

4. Прекинати сесии на услугата - Service Session Failure Rate (SSFR) (%)

5. Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа (GPRS, EDGE, 3G, LTE и 4G)

(2) Операторот и/или давателот на услуга е должен бесплатно да обезбеди технички услови, од типот: сим картички без ограничување на говор, дата, смс/ммс, IVR броеви за говор, IVR броеви за смс/ммс, фтп/хтп сервер за дата, кои ќе се користат за потребите за мерење на параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги.

(3) Операторот и/или давателот на услуга е должен на барање на Агенцијата да обезбеди можност за прикачување на фајлови, со вкупна големина не поголема од 300 MB, на негов фтп/хтп сервер со цел мерење на брзини на пренос на податоци, во рок неподолг од 15 денови од денот на барањето. Серверите не смеат да бидат јавно достапни.

Член 6-б

Тест рути и/или тест локации

(1) Мерењата на параметрите за квалитет се вршат на тест рути и/или тест локации.

(2) При креирањето на тест рути и тест локациите се земаат во предвид препораките од ETSI EG 202 057 и истите се содржани во зоните дефинирани во Прилог 5 на овој правилник.

(3) Одредени тест рути може да содржат и места каде операторот и/или давателот на услуга нема декларирано покриеност со мрежа и се дефинирани во Прилог 4 на овој правилник. Во овој случај мерењата би им овозможиле на корисниците на услуги лесен увид во параметрите за квалитет, покриеноста со мрежа и јачината на полето и технологијата со која операторот и/или давателот на услуги ги обезбедува услугите, како и споредба помеѓу два или повеќе оператори и/или даватели на услуги.

(4) Резултатите добиени од извршените мерења можат да бидат споредувани само доколку е користена истата мерна методологија.

(5) Мерењата на параметрите за квалитет на тест локации може да се вршат на локации каде операторот и/или давателот на услуга има декларирано покриеност со мрежа и корисникот на услугата очекува да добие услуга. Ваквите мерења се вршат за потврда на условите содржани во договорот помеѓу операторот и/или давателот на услуга и крајниот корисник.

(6) Мерењата од став (5) од овој член се вршат според методологии пропишани во Прилог 3 на овој правилник.

Член 6-в

Методологии на мерење

Агенцијата креира методологии на мерење со кои ќе се мерат параметрите за квалитет на услуги на јавните радиокомуникациски мрежи. Методологиите по кои ќе се извршуваат мерењата се дадени во Прилог 3 на овој правилник .“

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

“Член 7

Достава на податоци за мрежна покриеност

(1) Операторите треба на квартално ниво, во рок од 30 дена по завршувањето на кварталот, да доставуваат до Агенцијата, податоци за мрежната покриеност на својата мрежа, согласно упатството дадено во Прилог 1 на овој правилник, како и податоците за мрежната покриеност, согласно со одобрението за користење на радиофреквенции.

(2) Параметрите за мрежна покриеност се дефинирани во Прилогот 1.“

Член 5

Во членот 9 во став (1) се додава нова реченица која гласи:

“Податоците од мерењата ќе бидат во форма и на начин, така што ќе бидат лесно читливи и разбирливи за читателот.“

Член 6

Во членот 9, ставот (3) се менува и гласи:

„ (3) Доколку со мерењата биде утврдено дека на одредено подрачје операторот нема мрежна покриеност или нивото на мерен сигнал е пониско од нивото дефинирано во Прилог 1 од овој правилник, истото ќе биде определено како подрачје без мрежна покриеност на операторот од страна на Агенцијата, за што ќе биде известен операторот, а подрачјето без мрежната покриеност ќе биде прикажано на веб страницата.

Член 7

Постојниот Прилог 1 се заменува со нов Прилог 1 и се додаваат четири нови прилози и тоа: Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4 и Прилог 5 и истите се составен дел на овој правилник.

Член 8

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“,

По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата.

Број 0201-251/2
20 јануари 2014 година
Скопје

Директор
Роберт Орданоски, с.р.

ПРИЛОГ 1**Методологија за доставување на фајлови за покривање на радиокомуникациска мрежа – мапи на покривање (map coverage files)**

Операторите потребно е да ги достават своите мапи на покривање во следниов формат:

Мапите на покривање (map coverage files) потребно е да се достават во електронска форма, со следниве карактеристики:

1. Номенклатура: Име на оператор_Технологија_Датум(уууумм).zip
2. Технички карактеристики
 - Приемно ниво на сигнал (дефинирана колор карта):
 - GSM
 - Добар ($RxLev > -85dBm$, сина - RGB(0,0,255));
 - Прифатлив ($-95dBm < RxLev \leq -85dBm$, зелана – RGB(0,128,128));
 - Лош ($-110dBm < RxLev \leq -95dBm$, црвена – RGB(255,0,0));
 - Неприфатлив ($RxLev \leq -110dBm$, транспарентна
 - Дефиниција за мрежна покриеност(гранична вредност до која ќе се смета покриеност со мрежа):
 - $RxLev > -95dBm$
 - UMTS
 - Добар ($CPICH\ RSCP > -95dBm$, светло сина - RGB(51,102,255));
 - Прифатлив ($-105dBm < CPICH\ RSCP \leq -95dBm$, светло зелана – RGB(51,204,204));
 - Лош ($-115dBm < CPICH\ RSCP \leq -105dBm$, црвена – RGB(255,0,0));
 - Неприфатлив ($CPICH\ RSCP \leq -115dBm$, транспарентна
 - Дефиниција за мрежна покриеност (гранична вредност до која ќе се смета покриеност со мрежа):
 - $CPICH\ RSCP > -105dBm$ и
 - $EcNo > -12dB$
 - Резолуција - големина на пиксел (grid cell) = 50m x 50m
 - Coverage probability во самиот пиксел = мин 50% (доколку ја има оваа можност во самата апликација за планирање)
 - Мапите на покривање треба да бидат пресечени со границата на Република Македонија (доколку операторот не ја поседува, истата ќе им биде доставена)
 - Подлоги што треба да се користат во предикцијата на coverage фајлот се: DTM/DEM (Digital Terrain Model/Digital Elevation Model) со минимална резолуција од 50m, Radio Clutter Data за цела територија на Македонија и останати просторни податоци кои што ги има операторот, а истите би се користеле за поточна предикција на покривање
3. Податочен формат
 - Растерски формат (Raster image или grid format)

- ASCII txt, GeoTIFF (tiff + tfw фајл), Vertical Mapper Grid, Map Infomap
- Проекција/Датум/Координатен систем – WGS 84, UTM 34N, метрички

4. BSFF (Base Station File Format) – Формат во кој ќе се доставуваат локациите на базните станици со своите карактеристики:

Упаство за креирање на овие фајлови:

Генерална структура:

Првиот ред од датотеката содржи клучни зборови кои го дефинираат редоследот на параметрите во следниве линии. Клучни зборови се одделени со точка - запирка или пак tabulator карактер.

Други редови во датотека содржат дефиниции на ќелијата. Секоја линија опишува една ќелија и содржи сет на параметри опишувајќи ја истата, како и локација на поставеноста на ќелија. За локацијата и ќелијата, постојат задолжителните параметри и изборни параметри. Параметрите за локацијата и ќелијата се одделени со точка - запирка или пак tabulator карактер.

Креирање на BTS фајлови:

BTS фајловите можат да бидат креирани во MS Excel, како што е дадено на примерот подолу, и зачувани во CSV формат, а потоа CSV форматот треба да биде променет во екстензија .nbf.

Пример:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	SYSTEM	SITE	CELL	CID	SCR	CH	BSIC	LAC	DIR	LAT	LON	
2	GSM	Site Name 1	Cell Name 1	648090	270	17000	5090	5099	90	65.012345	25.511725	
3												
4												
5												

Во продолжение се дадени потребните и опционалните параметри за UMTS и GSM ќелии:

UMTS ќелиски параметри

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ со 28 bit cell ID

System	SYSTEM	String	UMTS
Site Name	SITE	String	Име на локација
Cell Name	CELL	String	Карактеристична идентификација на ќелија. Доколку нема карактеристична идентификација за ќелијата, може да се користи 28 bit cell ID
Channel Number	CH	Integer	UARFCN. Вредностите се движат: UMTS 850 од 4357-4458, 1007, 1012, 1032, 1037, 1062, 1087 UMTS 900 од 2935-3090 UMTS 1900 од 9662-9938, 412, 437, 462, 487, 512, 537, 562, 587, 612, 637, 662, 687 UMTS 2100 од 10550 до 10850 UMTS 2100 AWS од 1535-1740, 1887, 1912, 1937, 1962, 1987, 2012, 2037, 2062, 2087
Scrambling Code	SCR	Integer	Вредностите се движат од 0 до 512
Cell ID	CID	Integer	Cell ID. 28-bit Cell ID ("UC-Id" in 3GPP) е конкатенација на RNC-ID и C-ID
Antenna Direction	DIR	Integer	Вредностите се движат од 0 до 360

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ со 16 bit cell ID и RNC ID

System	SYSTEM	String	UMTS
Site Name	SITE	String	Име на локација
Cell Name	CELL	String	Карактеристична идентификација на ќелија. Доколку нема карактеристична идентификација за ќелијата, може да се користи 28 bit cell ID
Channel Number	CH	Integer	UARFCN. Вредностите се движат: UMTS 850 од 4357-4458, 1007, 1012, 1032, 1037, 1062, 1087 UMTS 900 од 2935-3090 UMTS 1900 од 9662-9938, 412, 437, 462, 487, 512, 537, 562, 587, 612, 637, 662, 687 UMTS 2100 од 10550 до 10850 UMTS 2100 AWS од 1535-1740, 1887, 1912, 1937, 1962, 1987, 2012, 2037, 2062, 2087
Scrambling Code	SCR	Integer	Вредностите се движат од 0 до 512
Cell ID	CID_16	Integer	Cell ID. 16-bit Cell ID. C-ID

RNC ID	RNCID	Integer	RNC ID. The 12- bit RNC identity. Cell-ID (28 bit) = RNCID (12 bit) + CI (16 bit).
---------------	-------	---------	--

Antenna Direction	DIR	Integer	Вредностите се движат од 0 до 360
--------------------------	-----	---------	-----------------------------------

ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ

LAC	LAC	Integer	Location Area Code. Вредностите се движат од 0 до 65535
RAC	RAC	Integer	Routing Area Code. Вредностите се движат од 0 до 255
URA	URA	Integer	UTRAN Registration Area
RNC ID	RNCID	Integer	Radio Network Controller ID.
Antenna Height	HEIGHT	Integer	Вредностите се движат од 0 до 1000
Antenna Tilt	TILT	Float	Вредностите се движат од -90 до 90
Antenna Beam Width	BEAM	Integer	Вредностите се движат од 1 до 360
Cell Range	RANGE	Integer	Во метри
Cell Type	TYPE	String	NORMAL или REPEATER
Neighbor Cell Name	NCELL_n	String	Карактеристична идентификација на n-тата соседна ќелија
User-defined column name	Userdefined	String	текст

Пример со 28- bit Cell ID:

```
SYSTEM;SITE;LAT;LON;CELL;CH;BSIC;CID;SCR;DIR;NCELL_1;NCELL_2;NCELL_3
UMTS;Site Name 1;65.066053;25.458366;Cell Name 1;10838;;123811;96;0;NEMO1;NEMO2;NEMO3
UMTS;Site Name 1;65.066053;25.458366;Cell Name 2;10838;;123758;2;0;NEMO4;NEMO5;NEMO6
UMTS;Site Name 1;65.056053;25.458366;Cell Name 3;10838;;123769;4;90;NEMO7;NEMO8;NEMO9
```

Пример со 16- bit Cell ID:

```
SYSTEM;SITE;LAT;LON;CELL;CH;BSIC;CID_16;RNC_ID;SCR;DIR;NCELL_1;NCELL_2;NCELL_3
UMTS;Site Name 1;65.066053;25.458366;Cell Name 1;10838;;58275;1;96;0;NEMO1;NEMO2;NEMO3
UMTS;Site Name 1;65.066053;25.458366;Cell Name 2;10838;;58222;1;2;0;NEMO4;NEMO5;NEMO6
UMTS;Site Name 1;65.056053;25.458366;Cell Name 3;10838;;58233;1;4;90;NEMO7;NEMO8;NEMO9
```

GSM ќелиски параметри**ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ**

System	SYSTEM	String	GSM
Site Name	SITE	String	Име на локација
Cell Name	CELL	String	Карактеристична идентификација на ќелија. Доколку нема карактеристична идентификација за ќелијата, може да се користи комбинација од LAC и CID
Channel Number	CH	Integer	ARFCN. Вредностите се движат од 0 до 1024
BSIC (dec)	BSIC	Integer	Base Station Identity Code во децимален формат. Вредностите се движат од 0 до 63
Cell ID	CID	Integer	Cell identification. Вредностите се движат од 0 до 65535
LAC	LAC	Integer	Location Area Code. Вредностите се движат од 0 до 65535
Antenna Direction	DIR	Integer	Вредностите се движат од 0 до 360

ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ

RAC	RAC	Integer	Routing Area Code. Вредностите се движат од 0 до 255
Antenna Height	HEIGHT	Integer	Вредностите се движат од 0 до 1000
Antenna Tilt	TILT	Float	Вредностите се движат од -90 до 90
Antenna Beam Width	BEAM	Integer	Вредностите се движат од 1 до 360
Cell Range	RANGE	Integer	Во метри
Cell Type	TYPE	String	NORMAL или REPEATER
Neighbor Cell Name	NCELL_n	String	Карактеристична идентификација на n-тата соседна ќелија
User-defined column name	Userdefined	String	текст

Пример:

```
SYSTEM;SITE;LAT;LON;CELL;CH;BSIC;CID;LAC;DIR;NCELL_1;NCELL_2;NCELL_3
GSM;Site Name 1;65.066053;25.458366;Cell Name 1;64;1;12500;65231;0;NEMO1;NEMO2;NEMO3
GSM;Site Name 1;65.066053;25.458366;Cell Name 2;41;1;12501; 65231;90;NEMO5;NEMO6;NEMO7
GSM;Site Name 1;65.066053;25.458366;Cell Name 3;2;1;12502; 65231;45;NEMO8;NEMO9;NEMO10
```

ПРИЛОГ 2

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА ИЗМЕРЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ПРЕКУ РАДИОКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА. ПАРАМЕТРИТЕ СЕ МЕРАТ НА ТЕСТ РУТИ И ЛОКАЦИИ СО МОБИЛНА МЕРНА ОПРЕМА.			
Дефиниција	Мерење	Задолжителна целна вредност	
Ниво на мерен сигнал*			
Регистрирано ниво на мерен сигнал од страна на мобилниот уред за време на предефинираната тест рута. Мерењата се мерат за секоја технологија поодделно.	➤ Јачина на сигналот во различни фреквенциски опсези ➤ GSM: Добар: RxLev > -85 dBm Прифатлив: -95 dBm < RxLev ≤ -85 dBm Лош: -110 dBm < RxLev ≤ -95 dBm Неприфатлив: RxLev ≤ -110 dBm ➤ UMTS: Добар: CPICH RSCP > -95 dBm Прифатлив: -105 dBm < CPICH RSCP ≤ -95 dBm Лош: -115 dBm < CPICH RSCP ≤ -105 dBm Неприфатлив: CPICH RSCP ≤ -115 dBm	Добар + прифатлив >98% ¹	
Пренос на говор – независно со која технологија се остварува услугата			
Достапност до мрежа			

¹ Задолжителни гранични вредности кои важат за тест рутите и тест локациите каде операторот има декларирано покриеност со мрежа согласно Прилог 1 (гранична вредност до која ќе се смета покриеност со мрежа), а се содржани во зоните дефинирани во Прилог 5 на овој правилник. При пресметката на граничните вредности се земаат кумулативно сите направени повици по зона. Бројот на направени повици не треба да бидат помал од 2000 кумулативно по дефинирана зона.

Достапност до мрежа - колкав дел од времето мобилниот уред детектира покриеност со сигнал независно од технологија, како минимален услов да отпочне со користење на одредена услуга.	(Време кога мобилниот уред детектира покриеност со сигнал/вкупното време кога се врши мерењето)*100%	Повеќе од 99.5% ¹ ;	
Број на неуспешни повици			
Неуспешен повик е обид за повик кон валиден број, во областа на покривање, при што ниту повикот е одговорен, ниту пак страната која повикува препознава тон за зафатено или пак тон за свонење на пристапот на повикувачот во период од 30 секунди од моментот кога мрежата ја прима последната цифра од бројот на крајниот претплатник.	((Вкупен број на обиди за воспоставување на повик -бројот на успешни воспоставени повици)/ (Вкупен број на обиди за воспоставување на повик))*100%	Процентот на неуспешни повици < 2% ¹	
Време на воспоставување на повик			
Време на воспоставување на повик може да се дефинира како временски интервал од моментот кога корисникот испраќа барање за конекција, се додека оној кој го генерира повикот не прими "ALERTING" дека повикот се воспоставил.	Средна вредност на времето на воспоставување на повик	Средната вредност на доцнење после бирање на бројот од вкупниот број на мерењата ¹ : ○ Мобилна кон мобилна: < 7s; ○ Мобилна кон фиксна: < 5s.	
Прекинати повици			
Процентот на повици кои веќе се успешно воспоставени и веќе имаат доделено сообраќаен канал, а се прекинати пред да бидат завршени од крајниот корисник, а причина е пораното прекинување во мрежата на операторот.	(прекинати повици/успешни повици)*100%	< 2% ¹	
Квалитет на говор			

Квалитет на говор			
Пренесени SMS пораки			
Број на пренесени SMS пораки. Однос на коректно пратени и примени SMS пораки помеѓу два терминали. Терминалниот уред кој ги прима пораките се наоѓа на фиксна локација.	(број на коректно пренесени SMS пораки / вкупниот број на испратени SMS пораки)*100%	> 98 % ¹	
Пренос на податоци			
Неуспешни обиди за прикачување на пакетски комутирана мрежа - Attach Failure Ratio (AFR) (%)			
Веројатност корисникот да не може да се прикачи на пакетски комутирана мрежа	Неуспешни обиди за прикачување на пакетски комутирана мрежа / вкупен број на обиди на прикачување на мрежа		
Неуспешни PDP контекст обиди за активација - Packet Data Protocol (PDP) Context Activation Failure Ratio (CAFR) (%)			
Веројатноста дека PDP контекст не може да биде активиран.	Неуспешни PDP контекст обиди за активација / вкупен број на PDP контекст обиди за активација		
Неуспешни обиди за воспоставување на IP конекција со сервер - Service Access Failure Ratio (SAFR) (%)			
Веројатноста дека претплатник не може да воспостави TCP/IP конекција до сервер кој нуди сервис	Неуспешни обиди за воспоставување на IP конекција со сервер / вкупен број на обиди за воспоставување на IP конекција со сервер		
Прекинати сесии на услугата - Service Session Failure Rate (SSFR) (%)			
Однос помеѓу воспоставени сесии и сесии прекинати не на барање на корисникот	Прекинати сесии на услугата без барање на корисникот / успешно започнати сесии		
Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа (GPRS, EDGE, 3G, LTE и 4G)			
Брзината на пренос на податоци која се постигнува при симнување на одредени тест фајлови помеѓу	Средна брзина за пренос на податоци (апликативно ниво) преку радиокомуникациска мрежа (Mbps) во		

операторот и/или давателот на услуги и терминалниот уред на корисникот.	временскиот интервал во кој се врши мерењето;		
---	---	--	--

*Графички приказ на измерените параметри за квалитет од табелата на овој прилог во електронска форма се со следниве карактеристики:

1. Технички карактеристики

Приемно ниво на сигнал (Дефинирана колор карта):

GSM

- o Добар ($RxLev > -85dBm$, сина - RGB(0,0,255));
- o Прифатлив ($-95dBm < RxLev \leq -85dBm$, зелана – RGB(0,128,128));
- o Лош ($-110dBm < RxLev \leq -95dBm$, црвена – RGB(255,0,0));
- o Неприфатлив ($RxLev \leq -110dBm$, транспарентна)

UMTS

- o Добар ($CPICH\ RSCP > -95dBm$, светло сина - RGB(51,102,255));
- o Прифатлив ($-105dBm < CPICH\ RSCP \leq -95dBm$, светло зелана – RGB(51,204,204));
- o Лош ($-115dBm < CPICH\ RSCP \leq -105dBm$, црвена – RGB(255,0,0));
- o Неприфатлив ($CPICH\ RSCP \leq -115dBm$, транспарентна)

2. Податочен формат во kml, kmz формат, map info map податочен приказ

ПРИЛОГ 3**МЕТОДОЛОГИИ**

Мерните методологии ги запазуваат спецификациите дефинирани во ETSI TS 102 250.

- Методологија за мерење на квалитет на услуга - пренос на говор и SMS пораки

1. Benchmarking

- Се мерат сите оператори паралелно.
- Се користи методологија на т.н. „прозорец на повик“.
- Времетраењето на прозорецот е фиксно, секој нареден повик се генерира по завршување на времето на траење на прозорецот. Доколку има појава на паднат или прекинат повик, наредниот повик се генерира со доаѓањето на следниот прозорец.
- Изглед на „прозорец на повик“:
- време на воспоставување на повик - 30 сек;
- траење на повик
 - Сценарио 1 - 90 сек.;
 - Сценарио 2 – 120 сек.;
 - Сценарио 3 – просечна вредност на траење на повик од сите оператори доставени во последниот квартал пред да се прави мерењето
 - пауза помеѓу повици - 30 сек.
- Изглед на „прозорец на СМС“
 - Времетраење на прозорецот 175 сек.
 - Пауза меѓу две последователни СМС пораки 70 сек.
- Се врши само воспоставување на појдовен повик (MOC - Mobile Originated Call)
- Брзина на движење: не поголема од 80 km/h.

2. Приговор од корисници

- Се мери само спорниот оператор.
- OUTDOOR методологија – мерењата се вршат во непосредна близина на живеалиштето, физички што поблиску колку ни дозволува просторот да пристапиме со возилото, на корисникот кој го поднел наведениот приговор.
- Изглед на „генерирање на повик“:
- време на воспоставување на повик - 30 сек;
- траење на повик - 40 сек.;
- пауза помеѓу повици - 30 сек.
- Се врши само воспоставување на појдовен повик (MOC - Mobile Originated Call)
- Времетраењето на мерењето не треба да е пократко од 120 мин.

- Методологија за мерење на квалитет на услуга - пренос на податоци

1. Benchmarking

- Се мерат сите оператори паралелно.
- Се врши воспоставување на пакетска сесија, се мери брзината на пренос на податоци која се постигнува при симнување на одредени тест фајлови помеѓу операторот и терминалниот уред. Паузата помеѓу две последователни пакетски сесии изнесува 30 сек.
- Се врши мерење на брзина на пренос на податоци на апликативно ниво преку радиокомуникациска мрежа, користејќи FTP/HTTP протокол, на тест фајлови кој се поставен на:
 - http://www.t-mobile.mk/speedtest/TEST_#.bin;
 - http://www.one.mk/speedtest/TEST_#.bin;
 - http://www.vip.mk/speedtest/TEST_#.bin;
 - http://webadresa/speedtest/TEST_#.bin.
- Тест фајловите се со големина : 128KB, 256KB, 512KB, 1MB, 5MB, 10MB, 30MB, 50MB, и можат да бидат од тип на различен фајл формат;
- Помеѓу секој трансфер на тест фајл во една сесија има пауза од 5 сек.
- Брзина на движење: не поголема од 80 km/h.
-

2. Приговор од корисници

- Се мери само спорниот оператор.
- OUTDOOR методологија – мерењата се вршат во непосредна близина на живеалиштето, физички што поблиску колку ни дозволува просторот да пристапиме со возилото, на корисникот кој го поднел наведениот приговор.
- Се врши мерење на брзина на пренос на податоци на апликативно ниво преку радиокомуникациска мрежа, користејќи FTP/HTTP протокол, на тест фајлови кој се поставен на:
 - http://www.SPOREN_OPERATOR.mk/speedtest/TEST_#.bin;
- Тест фајловите се со големина : 128KB, 256KB, 512KB, 1MB, 5MB, 10MB, 30MB, 50MB, и можат да бидат од тип на различен фајл формат
- Помеѓу секој трансфер на тест фајл во една сесија има пауза од 5 сек
- Бројот на сесии кои се мерат не е помал од 30.

ПРИЛОГ 4

Тест рути од Член 66, став 3

Тест рути:

Автопат и магистрални патишта:

- Делница 1: Граница со Р. Србија (Табановце) – Куманово – Миладиновци – Велес - Гевгелија - граница со Р. Грција (Богородица) (176 км);
- Делница 1': Прилеп – Градско – Велес – Куманово – граница со Р. Србија (Табановце) (200 км);
- Делници 2: Граница со Р. Бугарија (Деве Баир) – Крива Паланка – Страцин – Романовце (Куманово) – Миладиновци – обиколница Скопје – Тетово – Гостивар – Кичево – Подомолје – Струга – граница со Р. Албанија (Кафасан) (298km);
- Делница 3: Крстосница Подмолје – Охрид – Косел – Ресен – Битола – Прилеп – Велес – Штип – Кочани – Делчево – граница со Р.Бугарија (Рамна Нива) (318km);
- Делница 3': Граница со Р. Албанија (Св. Наум) – Охрид – Косел – Ресен – делница Битола (крстосница Кукуречани) – граница со Р. Грција (Меџитлија) (127km);
- Делница 4: Граница со Р. Косово (Блаце) – крстосница Стенковец – обиколница Скопје – Петровец - крстосница Велес – Свети Николе – Штип – Радовиш – Струмица – граница со Р. Бугарија (Ново Село) (205km);

Регионални патишта:

- Делница 5: Битола – Демир Хисар – Кичево – Македонски Брод – Прилеп (140км);
- Делница 6: Гевгелија – Богданци – Стар Дојран – Валандово – Струмица – Берово – Пехчево – Делчево (139км);
- Делница 7: Страцин – Кратово – Пробиштип – раскрсница Крупиште – Кочани – Винаца – Берово (118км);
- Делница 8: Дреново – Кавадарци – Неготино – Пепелиште – Штип – Свети Николе – Куманово (140км)
- Делница 9: Граница со Р. Косово (Јажинце) – Теарце – Јегуновце – Ратае – Чепчиште – Тетово – Попова Шапка – Тетово – Гостивар – Маврови анови – Дебар – Струга (230);
- Делница 10: граница со Р. Грција (Маркова Нога) – Макази – Царев Двор – Отешево – Стење – Отешево – Трпејца (80км);

Агенцијата може да креира и други тест рути освен горенаведените.

ПРИЛОГ 5

- ЗОНА 1 – според НТЕС 3 – Скопски и Североисточен регион;
- ЗОНА 2 – според НТЕС 3 – Југозападен, Полошки и Пелагониски регион;
- ЗОНА 3 – според НТЕС 3 – Источен, Југоисточен и Вардарски регион.

Зоните се добиени според Номенклатурата на територијална единица за статистика, превземени од податоците кои ги дава Државниот завод за сатистика на Република Македонија.

За сите зони ќе се определат доволен број на репрезентативни области дефинирани според густината на население, во кои ќе се врши мерењето, по доставување на мапите на покриеност од страна на операторот.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**600.**

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

**О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА****I**

1. Четири јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку четири години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација , во оригинал или заверена фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. “ Кеј Димитар Влахов”бр.4, В спрат во рок од 15 дена од објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Приемот на документи е од 08:00 до 15:00 часот секој работен ден.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

А.бр. 38-3/14
27 јануари 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

Цената на овој број е 280 денари.

ISSN 0354-1622



2014019